



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок,

БЕЛГРАД

БРОЈ 20

ГОД. XLII

1991 Скопје
фев 51
– Аконтацијата на претплатата за 1986 година изнесува 3.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

265.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ ДАДЕНИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА ВО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА НАМЕНИТЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНО КРЕДИТИРАЊЕ НА ИЗВОЗот НА ОПРЕМА И БРОДОВИ И НА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО НА КРЕДИТ

Се прогласува Законот за претворање на краткорочните кредити дадени на Југословенската банка за меѓународна економска соработка во долгорочни кредити за намените на дополнително кредитирање на извозот на опрема и бродови и на изведување на инвестициони работи во странство на кредит, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 9 април 1986 година.

П бр. 572
9 април 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеш, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ ДАДЕНИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА ВО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ ЗА НАМЕНИТЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНО КРЕДИТИРАЊЕ НА ИЗВОЗот НА ОПРЕМА И БРОДОВИ И НА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО НА КРЕДИТ

Член 1

Народната банка на Југославија, преку народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, краткорочните кредити дадени од примарната емисија за намените на дополнително кредитирање на извозот на опрема и бродови и на изведување на инвестициони работи во странство на кредит, со состојба на 31 декември 1985 година, ќе ги претвори на Југословенската банка за меѓународна економска соработка во долгорочни кредити.

Член 2

Долгорочните кредити од член 1 на овој закон ќе се даваат на Југословенската банка за меѓународна економска соработка со рок на враќање од 20 години, со одложен период од пет години.

Долгорочните кредити Југословенската банка за меѓународна економска соработка ќе ги отплатува во петнаесет еднакви годишни рати што втасуваат за плаќање на 15 декември секоја година, со камата по стапка од 15% годишно.

Првата рата втасува за плаќање на 15 декември 1991 година.

Член 3

Каматата по долгорочните кредити од член 1 на овој закон тече од денот на склучувањето на договорот за кредит. Каматата се пресметува и наплатува тримесечно во роковите предвидени со договорот.

Каматата од став 1 на овој член може да се намалува во согласност со политиката на каматните стапки.

Член 4

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе склучат договори за долгорочните кредити од член 1 на овој закон со Југословенската банка за меѓународна економска соработка во рок од 60 дена од денот на влегувањето на овој закон во сила.

Член 5

Народната банка на Југославија со мерките за спроведување на монетарно-кредитната политика ќе обезбеди ефектите од конверзијата на краткорочните кредити во долгорочни кредити на Југословенската банка за меѓународна економска соработка, во смисла на овој закон, да не влијаат врз зголемувањето на рамките на порастот на монетарните агрегати утврдени со актот на Собранието на СФРЈ за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика.

Член 6

Упатство за спроведување на член 4 од овој закон донесува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

266.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОТПЛАТАТА НА ЗАЕМОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ОД СТРАНА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА, ШТО Е КОРИСТЕН ЗА ИЗГРАДБА НА ХИДРОСИСТЕМОТ „ИБАР-ЛЕПЕНАЦ“

Се прогласува Законот за преземање на отплатата на заемот на Меѓународната банка за обнова и развој од страна на федерацијата во периодот од 1986 до 1990 година, што е користен за изградба на Хидросистемот „Ибар-

„Лепенац“, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 9 април 1986 година.

П бр. 573
9 април 1986 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Радован Влајковиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОТПЛАТАТА НА ЗАЕМОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ ОД СТРАНА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА, ШТО Е КОРИСТЕН ЗА ИЗГРАДБА НА ХИДРОСИСТЕМОТ „ИБАР-ЛЕПЕНАЦ“

Член 1

Федерацијата ја презема обврската да ѝ отплатува на Меѓународната банка за обнова и развој дел од заемот што е користен за изградба на Хидросистемот „Ибар-Лепенац“ во разни валути, во динарска противвредност од 8.080.000 САД долари, почнувајќи од 1 јануари 1986 година до 31 декември 1990 година.

Федерацијата презема и обврска за плаќање на каматата по заемот од став 1 на овој член.

Член 2

Отплатите од член 1 на овој закон федерацијата ќе ги изврши во десет еднакви полугодишни анuitети кон, според Договорот за заем и амортизациониот план како составен дел на тој договор, втасуваат секоја година на 1 мај и на 1 ноември.

Член 3

Годишниот износ на динарската противвредност за плаќањата од член 1 на овој закон се обезбедува во буџетот на федерацијата секоја година.

Член 4

Се овластува функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансите да ги презема дејствијата во врска со извршувањето на овој закон.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

267.

Врз основа на член 124 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 286 став 2 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 9 април 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЦЕНТАР ЗА ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА НА САМОУПРАВУВАЊЕТО „ЕДВАРД КАРДЕЉ“ ВО ЉУБЉАНА

1. Се прифаќа Општествениот договор за обезбедување на дел од средствата за финансирање на Програмата за работа на Југословенскиот центар за теорија и практика на самоуправувањето „Едвард Кардељ“ во Љубљана.

2. Се овластува претседателот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, од името на

Собранието на СФРЈ, да го потпише овој општествен договор.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 567
9 април 1986 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и
покраините,
Методи Анто, с. р.

268.

Врз основа на член 283 точка 9 и член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 март 1986 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 9 април 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Се разрешува од должноста член на Сојузниот извршен совет и од должноста претседател на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита д-р Горѓе Јаковлевиќ, поради заминување на нова должност.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 735
9 април 1986 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с. р.

Претседател на
Соборот на републиките
и покраините,
Методи Анто, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
д-р Милорад Трифуновиќ, с. р.

269.

Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 22 од Законот за Сојузното јавно обвинителство, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Сојузниот собор од 26 март 1986 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 9 април 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК НА СОЈУЗНИОТ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ

Се разрешува од должноста заменик на сојузниот јавен обвинител м-р Штефан Хорват, со 6 март 1986 година, поради одење на друга должност.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 739
9 април 1986 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с. р.

Претседател на
Соборот на републиките
и покраините,
Методи Анто, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
д-р Милорад Трифуновиќ, с. р.

270.

Врз основа на член 288 точка 7 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 март 1986 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 9 април 1986 година, донесе

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА**НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА ЗАЕДНИЧКАТА РАБОТА НА СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА****Член 1**

Во Деловникот за заедничката работа на соборите на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 22/82) во член 1, по алинеја 8 се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

– работата на Собранието на СФРЈ за време на воена состојба, во случај на непосредна воена опасност и во други слични вонредни прилики;

– други прашања од интерес за заедничката работа на соборите на Собранието на СФРЈ.”

Член 2

Во член 61 по став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат:

„Претседателот на Собранието на СФРЈ свикува заедничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ заради прогласување на изборот и објавување на составот на Претседателството на СФРЈ.

Претседателот на Собранието на СФРЈ свикува заедничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ и кога до Собранието на СФРЈ се обраќа шеф на странска држава, претседател на парламент на странска држава или претставник на меѓународна организација.”

Во досегашниот став 2, кој станува став 4, на крајот се брише точката и се додаваат зборовите: „или Сојузниот извршен совет”.

Член 3

Член 67 се брише.

Член 4

Во член 78 став 4 се брише.

Член 5

Во член 83 став 2 се менува и гласи:

„Постојаните комисии се формираат со овој деловник, а можат да се формираат и повремени комисии со посебна одлука што ја донесуваат соборите на Собранието на СФРЈ рамноправно.”

Во став 3 зборовите: „постојана или” се бришат.

Член 6

Во член 84 став 5 се менува и гласи:

„Бројот на членовите на комисијата што се избираат од редот на делегатите на соборите на Собранието на СФРЈ мора да биде поголем од половината на вкупниот број членови на комисијата.”

Член 7

Во член 85 став 1 се менува и гласи:

„Претседателот на комисијата се избира од редот на делегатите во соборите на Собранието на СФРЈ – членови на комисијата, на две години, секојпат од друга република односно автономна покраина и не може да биде повторно избран за претседател на комисија”.

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Претседателот на работното тело на Соборот на Собранието на СФРЈ не може, по престанокот на таа функција, да биде избран за претседател на комисија.”

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4.

Член 8

Во член 106 по зборот: „работа” наместо запишката се става точка, а зборовите: „а должна е да го донесе ако е

тоа одредено со овој деловник или со одлуката за формирање на комисијата” се бришат.

Член 9

По член 107 се додава нов член 107а, кој гласи:

„Член 107а

Работата на комисијата е јавна.

Комисијата може да одлучи определено прашање да се претресува без присуство на јавноста, ако тоа го бараат интересите на безбедноста и одбраната на земјата или други општествени интереси.

Ако комисијата одлучи определено прашање да разгледува без присуство на јавноста, комисијата одлучува кој, освен делегатите, може да присуствува на седницата.”

Член 10

Во член 108 став 1 зборовите: „постојани или” се бришат.

Во став 2 зборовите: „постојано или” се бришат.

Член 11

Во член 109 ст. 2 и 3 се бришат.

Член 12

Во член 110 по точка 6) се додаваат четири нови точки, кои гласат:

„7) Комисија за заштита и унапредување на човековата средина;

8) Комисија за наука;

9) Комисија за земјоделство;

10) Комисија за следење на примената на деловниците.”

Член 13

Во член 113, по алинеја 6, се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„– им предлага на соборите на Собранието на СФРЈ претставници на Собранието на СФРЈ, кога е тоа предвидено со закон или со друг општ акт, во органите на управување на организациите и заедниците;

– им го предлага на соборите на Собранието на СФРЈ составот на делегациите на Собранието на СФРЈ за посета на орган, организација или заедница во земјата или заради учество на значајни прослави и собори во земјата.”

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Во случаите кога комисијата не е во можност, во смисла на член 91 став 1 од овој деловник, да поднесе соодветен предлог за избор односно за изменување или разрешување, за тоа ќе ги извести соборите на Собранието на СФРЈ.”

Член 14

Во член 114 наместо зборот: „прибавува” се додаваат зборовите: „и ги усогласува”, а по зборот „именувањето” се става точка, а другиот текст се брише.

Член 15

Член 118 се брише.

Член 16

Член 122 се брише.

Член 17

Член 125 се брише.

Член 18

Во член 128 став 3 се брише.

Член 19

Член 129 се брише.

Член 20

Во член 130, алинеја 1, по зборовите: „од надлежност на Собранието на СФРЈ”, се додаваат зборовите: „или за давање автентично толкување на законите”.

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Кога во претставките се укажува на повреда на слободата и правата на човекот и граѓанинот и на правата на организациите и заедниците, или во кои се дава политичка и друга иницијатива од општ интерес или се предупредува на проблеми и недостатоци што бараат преземање активност од пошироко општествено значење, Комисијата е должна, без одлагање, за тоа да го извести надлежниот собор на Собранието на СФРЈ заради разгледување и земање ставови.“

Член 21

Член 132 се брише.

Член 22

По член 132 се додаваат четири нови поднаслови и осум нови членови, кои гласат:

„е) КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВАТА СРЕДИНА

Член 132а

Комисијата за заштита и унапредување на човековата средина:

- ги разгледува предлозите за донесување и предлозите на закони, други прописи, општи акти и материјали што се однесуваат на прашањата на заштитата и унапредувањето на човековата средина што се од интерес за целата земја и за меѓународната заедница;

- ги разгледува, од гледиштето на целите на заштитата и унапредувањето на човековата средина, прашањата на заштитата на површинските и подземните води, на воздухот и почвата од загадување или други штетни дејствија за човековата средина, што се од интерес за целата земја и за меѓународната заедница, а особено: основите на режимот на водите од интерес за две или повеќе републики односно автономни покраини; прометот и превозот на експлозивни и радиоактивни и други материји и превозот на запални течности и гасови, кога е тоа од интерес за целата земја; прометот на отрови и производството и прометот на опојни дроги, заштитата од јонизирачки зрачења и посебните мерки на сигурност при употребата на нуклеарната енергија и складирањето и чувањето на отпадните материјали; заштитата на животите и здравјето на луѓето од заразните болести што ја загрозуваат целата земја; заштитата на животните од заразни болести и заштитата на растенијата од болестите и штетниците што ја загрозуваат целата земја; стандардите, техничките нормативи и нормите за квалитетот на производите и услугите; надворешнотрговскиот промет, царинската и вонцаринската заштита и другите економски односи со странство и другите односи или други прашања од делокругот на соборите на Собранието на СФРЈ;

- ги разгледува нацртите и предлозите на општествените планови на Југославија од становиште на заштитата и унапредувањето на човековата средина;

- ги разгледува и дава мислења за предлог-основите за водење преговори и склучување на меѓународни договори во областа на заштитата и унапредувањето на човековата средина;

- го разгледува спроведувањето на политиката што ја утврдило Собранието на СФРЈ и извршувањето на сојузните закони, други прописи и општи акти значајни за заштитата и унапредувањето на човековата средина;

- ги разгледува прашањата за информирањето за состојбата и проблемите на заштитата и унапредувањето на човековата средина, што се од интерес за целата земја и за меѓународната заедница.

Член 132б

Комисијата за заштита и унапредување на човековата средина има претседател и 28 членови.

Претседателот и 15 членови на Комисијата се избираат од редот на делегатите во соборите на Собранието на СФРЈ - по осум делегати од секој собор на Собранието на СФРЈ; Сојузната конференција на ССРЈЈ, Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, Сојузната конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија, Стопанската комора на Југославија, Сојузниот извршен совет, Постојаната конференција на градовите и општините на Југославија, Советот на академиите на науките и уметностите на СФРЈ делегираат по еден претставник за член на Комисијата, а пет членови на Комиси-

јата избираат соборите на Собранието на СФРЈ од редот на научните, стручните и јавните работници.

ж) КОМИСИЈА ЗА НАУКА

Член 132в

Комисијата за наука го разгледува остварувањето на политиката и мерките за унапредување и развој на научната дејност во СФРЈ, утврдени со актите на Собранието на СФРЈ и со општествените договори чиј учесник е Собранието на СФРЈ.

Комисијата за наука врши работи и задачи од интерес за остварувањето на функциите на Собранието на СФРЈ, а особено:

- ги разгледува нацртите и предлозите на општествените планови на Југославија од становиште на местото и улогата на науката и нејзиниот развој;

- поднесува предлози и дава мислења во врска со уредувањето на положбата на научноистражувачката дејност во законите, другите прописи и општите акти на Собранието на СФРЈ;

- поведува иницијативи за склучување на општествени договори и за донесување на програми од областа на науката, технологијата и информатиката и го следи нивното остварување;

- ги разгледува прашањата во врска со подготвувањето и извршувањето на меѓународните договори за соработката на СФРЈ со другите држави и со меѓународните организации во областа на науката и предлага мерки за развој и унапредување на таа соработка;

- го поттикнува и го следи самоуправното интерсовно организирање односно здружувањето во сојузи и други форми на здружување во научната дејност на нивото на федерацијата.

Комисијата за наука врши и други работи и задачи од областа на научната дејност од значење за остварувањето на функциите на Собранието на СФРЈ.

Член 132г

Комисијата за наука има претседател и 30 членови.

Претседателот и 15 членови на Комисијата се избираат од редот на делегатите во соборите на Собранието на СФРЈ - по осум делегати од секој собор на Собранието на СФРЈ; органите на општествено-политичките организации во федерацијата, Стопанската комора на Југославија, Советот на академиите на науките и уметностите на СФРЈ, Заедницата на универзитетите на Југославија и Советот за научна работа во вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, делегираат по еден претставник за член на Комисијата; Сојузот на самоуправните интересовни заедници за наука на Југославија делегира два претставника за членови на Комисијата, а четири членови на Комисијата избираат соборите на Собранието на СФРЈ од редот на научните и стручните работници.

з) КОМИСИЈА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Член 132д

Комисијата за земјоделство, во рамките на делокругот на соборите на Собранието на СФРЈ, го разгледува остварувањето на политиката и мерките во областа на земјоделството и на соборите на Собранието на СФРЈ им дава мислење и предлози во однос на политиката на општите акти што соборите ги донесуваат во оваа област, а особено:

- на унапредувањето и развој на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи во областа на земјоделството;

- на самоуправното здружување на земјоделците во земјоделски задруги и други форми на здружување и кооперација со организациите на здружен труд;

- на унапредувањето на земјоделското производство, јакнењето на општествено-економската положба на земјоделците и унапредувањето на нивната социјална сигурност;

- на развојната и тековната економска политика во областа на земјоделството, а посебно: на пазарот и цените, кредитно-монетарната политика, девизниот систем и надворешнотрговскиот промет, политиката на регресирање и системот на резервите на земјоделско-прехранбени производи;

– на склучувањето и извршувањето на меѓународните договори од значење за оваа област, како и на остварувањето на соработката на органи и организации во СФРЈ со меѓународните организации и институции во оваа област.

Член 132f

Комисијата има претседател и 24 членови.

Претседателот и 15 членови на Комисијата се избираат од редот на делегатите во соборите на Собранието на СФРЈ – по осум делегати од секој собор на Собранието на СФРЈ; Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија, Стопанската комора на Југославија и Здружниот сојуз на Југославија делегираат по еден претставник за член на Комисијата, а пет членови на Комисијата соборите на Собранието на СФРЈ избираат од редот на научните и стручните работници.

в) КОМИСИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПРИМЕНАТА НА ДЕЛОВНИЦИТЕ

Член 132e

Комисијата за следење на примената на деловниците ја следи примената на Деловникот за заедничката работа на соборите на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија; ги разгледува прашањата во врска со примената на деловниците и на соборите на Собранието на СФРЈ им дава мислења и им поднесува предлози.

Член 132ж

Комисијата за следење на примената на деловниците има претседател и 14 членови.

Претседателот и седум членови на Комисијата се избираат од редот на делегатите во соборите на Собранието на СФРЈ – по четири делегати од секој собор на Собранието на СФРЈ, вклучувајќи го во тој број и претседателот на Комисијата; Сојузната конференција на ССРЈ, делегира еден член на Комисијата, а шест членови на Комисијата се избираат од редот на научните и стручните работници.”

Член 23

Во член 141, по зборовите: „што ги разгледуваат“ се додаваат зборовите: „соработуваат во организирањето на јавната дискусија за нацрт-актите или за одделни прашања во нив; соработуваат во поглед на обезбедувањето услови за спроведување на политиката и извршување на законите и другите акти што ги донесува Собранието на СФРЈ”.

Член 24

Во член 142 став 1, на крајот, се додаваат зборовите: „како посебна форма на дејствување на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија”.

Став 2 се менува и гласи:

„Во Собранието на СФРЈ се обезбедуваат материјални и други услови за работа на Клубот на делегатите.”

Член 25

Член 143 се брише.

Член 26

Во член 146 став 1 зборовите: „ги утврдуваат целите и задачите на делегацијата на Собранието на СФРЈ што се упатува до претставничкото тело на друга држава, односно што се формира во врска со посетата на Собранието на СФРЈ на делегација на претставничко тело на друга држава, како и составот на делегацијата на Собранието на СФРЈ”, се заменуваат со зборовите: „им ги предлагаат на соборите на Собранието на СФРЈ целите, задачите и составот на делегацијата на Собранието на СФРЈ, што се упатува до претставничкото тело на друга држава, односно што се формира во врска со посетата на Собранието на

СФРЈ на делегација на претставничко тело на друга држава. Целите, задачите и составот на делегацијата ги утврдуваат соборите на Собранието на СФРЈ”.

Став 3 се менува и гласи:

„Делегацијата на Собранието на СФРЈ, во рок од 15 дена од денот на завршувањето на посетата, поднесува извештај за посетата по соборите на Собранието на СФРЈ. Сите извештаи што ги поднесува делегација на Собранието на СФРЈ претходно ги разгледуваат Одборот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за надворешна политика и Одборот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ за економски односи со странство, а кога е во прашање извештај на делегација на други одбори, тие извештаи претходно ги разгледуваат тие одбори.”

Член 27

Одделот Х. СЛУЖБИ НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ и чл. 151 и 152 се бришат.

Член 28

По член 150 се додаваат нов оддел Х и член 150 а, кои гласат:

Х. РАБОТА НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ ЗА ВРЕМЕ НА ВОЕНА СОСТОЈБА, ВО СЛУЧАЈ НА НЕПОСРЕДНА ВОЕНА ОПАСНОСТ И ВО ДРУГИ СЛИЧНИ ВОЊРЕДНИ ПРИЛИКИ

Член 150а

За време на воена состојба, во случај на непосредна воена опасност и во други слични вонредни прилики:

– заедничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ може да се свика и во рок пократок од рокот утврден со одредбите на овој деловник;

– дневниот ред за заедничката седница на соборите на Собранието на СФРЈ може да се предложи и на самата седница, а материјалите за заедничката седница можат да им се вратат на делегатите на соборите на Собранието на СФРЈ и на седницата;

– јавноста на работата на заедничката седница на соборите на Собранието на СФРЈ и известувањето на јавноста за работата на соборите на Собранието на СФРЈ ќе се оствари во согласност со потребите на безбедноста и одбраната на земјата;

– предлози за избор и именувања, односно разрешувања од надлежноста на соборите на Собранието на СФРЈ можат да се поднесуваат на седницата на соборите на Собранието на СФРЈ и без претходен предлог односно мислење на Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања;

– при донесувањето на законите за ратификација на меѓународните договори за кои соборите на Собранието на СФРЈ одлучуваат рамноправно, не мораат да се применуваат одредбите на деловниците во поглед на роковите во кои собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини треба да заземат ставови.

Ако претседателот на Собранието на СФРЈ, со потпретседателот на Собранието на СФРЈ и со претседателите на соборите на Собранието на СФРЈ, во организирањето на работата и подготвувањето на заедничката седница на соборите на Собранието на СФРЈ процени дека заедничката седница на соборите на Собранието на СФРЈ не ќе може да се одржи за определено време, за тоа ќе ги извести Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет.

Ако Претседателството на СФРЈ или Сојузниот извршен совет побара да се свика заедничка седница на соборите на Собранието на СФРЈ, претседателот на Собранието на СФРЈ проценува во кој рок е можно да се свика заедничката седница на соборите на Собранието на СФРЈ и за тоа веднаш го известува Претседателството на СФРЈ односно Сојузниот извршен совет.

Со посебен акт, што рамноправно го донесуваат соборите на Собранието на СФРЈ, се уредуваат начинот на подготвувањето на документите што го сочинуваат планот на одбраната на Собранието на СФРЈ, начинот на остварувањето на правата и обврските на претседателот и на потпретседателот на Собранието на СФРЈ и на претседателите на соборите на Собранието на СФРЈ и другите прашања значајни за работата на соборите на Собранието на СФРЈ и на нивните работни тела за време на воена состојба.

тојба, во случај на непосредна воена опасност и во други слични вонредни прилики, како и организацијата и начинот на работата на службите на Собранието на СФРЈ во тие прилики.”

Член 29

Се овластуваат законодавно-правните комисији на соборите на Собранието на СФРЈ да го утврдат пречистениот текст на Деловникот за заедничката работа на соборите на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 30

Овие измени и дополненија влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 608
9 април 1986 година
Белград

Претседател на
Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеш, с. р.

Претседател
на Соборот на републики-
те и покраините,
Методи Авто, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
д-р Миодраг Трифуновиќ, с. р.

271.

Врз основа на член 286 став 2 точка 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 9 април 1986 година, донесе

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОБОРОТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈА- ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 22/82) во член 2 алинеја 15 се менува и гласи:

„– начинот на остварувањето на односите со општествено-политичките организации и на соработката со општествените организации и самоуправните организации и заедници во федерацијата.”

Алинеја 17 се менува и гласи:

„– работата на Соборот за време на воена состојба, во случај на непосредна воена опасност и во други слични вонредни прилики.”

Член 2

Чл. 28 и 29 се бришат.

Член 3

Во член 57 став 3 се менува и гласи:

„За својата работа и за работа на службата на Соборот секретарот на Соборот одговара пред Соборот, пред претседателот на Соборот и генералниот секретар на Собранието на СФРЈ, во рамките на нивните права и должности.”

Член 4

Во член 62 став 2 се менува и гласи:

„Претседателот на работното тело на Соборот се избира од редот на делегатите – членови на тоа работно тело, на период од две години, секојпат од друга република односно автономна покраина и не може да биде повторно избран на функцијата претседател на работно тело на Соборот.”

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Претседателот на заедничкото работно тело на Соборот не може, по престанувањето на таа функција, да биде избран за претседател на работно тело на Соборот.”
Ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5.

Член 5

По член 65 се додава нов член 65а кој гласи:

„Член 65а

Седница на Законодавно-правната комисија на Соборот може да се одржи ако на седницата присуствуваат две третини од членовите на тоа работно тело.

За заземање став на Законодавно-правната комисија на Соборот за прашањата од нејзиниот делокруг е потребно мнозинство на гласовите на членовите на тоа работно тело.”

Член 6

Во член 76, во став 1, по зборовите: „и сојузните организации” се додаваат, помеѓу записки, зборовите: „како и од организациите и заедниците што вршат јавни овластувања врз основа на сојузен закон.”

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

Работното тело на Соборот може да бара известувања и објасненија и од организациите и заедниците што вршат јавни овластувања врз основа на сојузен закон, како и да му предложи на Соборот да побара од тие организации и заедници донесување на актите, за чие донесување се овластени, односно доставување на други материјали што се однесуваат на вршењето на јавното овластување.”
Ст. 3 и 4 стануваат ст. 4 и 5.

Член 7

Во член 80 ст. 2, 3 и 4 се бришат.

Член 8

По член 88 се додава нов член 88а, кој гласи:

„Член 88а

Секој одбор на Соборот, во рамките на својата надлежност, е должен да го следи остварувањето на утврдената политика и извршувањето на сојузните закони, другите прописи, општите акти и заклучоците што ги донел Соборот и да дава иницијативи и предлози за остварување на политичка контрола над работата на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на управата, за вршење на општествен надзор над работата на организациите и над работата на заедниците што вршат јавни овластувања врз основа на сојузни закони и на самоуправните организации и заедници и другите организации во федерацијата и за остварување и заштита на уставноста и законитоста.”

Член 9

Во член 125 став 2, по зборовите: „Сојузниот суд” се додаваат зборовите: „сојузниот јавен обвинител, сојузниот јавен правобранител и сојузниот општествен правобранител на самоуправањето”.

Член 10

По член 128 се додава нов член 128а, кој гласи:

„Член 128а

Кога со нацрт-законот се определува дека одделни негови одредби имаат повратно дејство, предлагачот на таквиот закон е должен посебно да го образложи општиот интерес кој бара тие одредби да имаат повторно дејство.”

Член 11

Во член 131 став 6 се брише.

Член 12

Во член 136 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Кога станува збор за ставовите, забелешките и предлозите на собранијата на републиките односно на собранијата на автономните покраини, дадени на позначајните и пообемните акти, или на актите што на целосен начин ги регулираат односите од надлежноста на Соборот, претсе-

дателот на Соборот овие ставови, забелешки и предлози ги доставува и до претседателите на собранијата на социјалистичките републики и на собранијата на социјалистичките автономни покраини."

Член 13

Член 137 се менува и гласи:

"Ако при изјаснувањето за нацрт-актот едно или повеќе од собранијата на републиките и од собранијата на автономните покраини не дадат согласност на нацрт-актот, зашто повудените решенија не можат да послужат како основа за усогласување, надлежното работно тело на Соборот веднаш ќе ги разгледа причините од кои собранијата на републиките односно собранијата на автономните покраини се раководеле при земањето на таков став за нацрт-актот, нивните предлози како да се решат спорните прашања од нацрт-актот, како и забелешките, предлозите и сугестиите на собранијата на другите републики и на автономните покраини дадени на нацрт-актот.

Извештајот на надлежното работно тело на Соборот се доставува до претседателот на Соборот, до делегатите во Соборот, до предлагачот на актот, до Сојузниот извршен совет кога тој не е предлагач на актот, како и до собранијата на републиките и до собранијата на автономните покраини.

За извештајот од став 2 на овој член предлагачот на актот се изјаснува во рок кој не може да биде подолг од 15 дена.

Ако при изјаснувањето за извештајот од став 2 на овој член предлагачот на актот предложи нов нацрт-акт или измени и дополненија на предложениот нацрт-акт, за тоа повторно се изјаснуваат собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

Кога ќе ги прими ставовите на предлагачот и извештајот на надлежното работно тело, освен во случаите кога предлагачот на актот ќе предложи нов нацрт-акт или измени и дополненија на предложениот нацрт-акт, претседателот на Соборот, заедно со потпретседателот на Соборот, со претседавачите на делегациите, со претседателот на надлежното работно тело на Соборот, со претседателот на Законодавно-правната комисија на Соборот и со предлагачот на актот, се договара за натамошната работа врз нацрт-актот и може да предложи работата да се продолжи на еден од начините предвидени во член 143 од Деловникот на Соборот, за што ги известува делегациите, овластенниот предлагач, Сојузниот извршен совет, како и собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини."

Член 14

Во член 138 став 3, по зборовите: „собранијата на автономните покраини“ се додаваат записка и зборовите: „на Законодавно-правната комисија на Соборот“.

Член 15

По член 156 се додава нов член 156а, кој гласи:

„Член 156а

Ако Законодавно-правната комисија на Соборот смета дека одделни одредби содржани во предлог-законот не се во согласност со Уставот на СФРЈ и во врска со тоа поднесе амандман, за тој амандман не може да се одлучува на седницата на Соборот пред да го разгледаат тоа прашање Законодавно-правната комисија и надлежното работно тело на Соборот на заедничка седница и за тоа му поднесат извештај на Соборот."

Член 16

Во член 160 се додава нов став 1, кој гласи:

"За амандманите на актите што се донесуваат врз основа на согласност на собранијата на социјалистичките републики и на собранијата на социјалистичките автономни покраини, Соборот одлучува во согласност со член 280 од Деловникот на Соборот."

Ст. 1 и 2 стануваат ст. 2 и 3.

Член 17

Во член 165 по став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат:

"Иницијатива да се стави актот од став 1 на јавна дискусија може да даде и овластенниот предлагач, како и општествено-политичка организација во федерацијата.

Иницијативата од став 2 на овој член пред разгледувањето во Соборот, ја разгледува одборот на Соборот во чиј делокруг е актот кој се предлага за јавна дискусија."

Досегашниот став 2 станува став 4.

Член 18

Во член 173 став 2 се менува и гласи:

"Врз претресот на предлог-законот за привремени мерки сообразно се применуваат одредбите на овој деловник за претресот на текстот на предлог-актот што се донесува врз основа на согласност на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини, освен одредбите на чл. 152 до 162 на Деловникот на Соборот."

Член 19

Пододдел: „8. Постапка за потврдување на договорите за основите на општествениот план и на договорите за извршување на општествениот план“ (чл. 188 до 194) се брише.

Член 20

Член 195 се менува и гласи:

"Иницијатива за склучување на општествен договор можат да покренат делегацијата, делегатот, Соборот, работното тело на Соборот, собранието на републиката и собранието на автономната покраина, Сојузниот извршен совет, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Сојузот на комунистите на Југославија, Сојузот на синдикатите на Југославија и Стопанската комора на Југославија.

Иницијативата за склучување на општествен договор го содржи правниот основ за склучување на општествениот договор, причината поради која треба да се склучи општествениот договор и целта што се сака да се постигне со него.

Подносителот на иницијативата за склучување на општествен договор, заедно со иницијативата, му ги поднесува на Соборот нацртот на овој општествен договор и неговото образложение.

Законодавно-правната комисија на Соборот утврдува дали постои уставен основ за учество на Соборот во склучувањето на општествениот договор.

Во случаите кога Законодавно-правната комисија на Соборот ќе утврди дека не постои уставен основ за учество на Соборот во склучувањето на општествениот договор, за тоа одлучува Соборот.

Ако Законодавно-правната комисија на Соборот утврди дека постои уставен основ за учество на Соборот во склучувањето на општествениот договор и ако со општествениот договор се уредуваат прашања за кои Соборот одлучува врз основа на согласност на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини, претседателот на Соборот ќе ја достави иницијативата за склучување на општествениот договор до собранијата на републиките и до собранијата на автономните покраини и ќе го предложи рокот во кој тие ќе земат своите ставови во поглед на учеството на Соборот во склучувањето на општествениот договор.

Иницијативата за склучување на општествениот договор и ставовите на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини, пред разгледувањето во Соборот, ги разгледува одборот на Соборот во чиј делокруг е прашањето што се уредува со општествениот договор.

Одборот за тоа му поднесува на Соборот извештај со мислења и предлози."

Член 21

Во член 196 став 1 се менува и гласи:

"Соборот ја разгледува иницијативата за склучување на општествениот договор од член 195 став 1 на овој деловник и одлучува за своето учество во склучувањето на општествениот договор."

Член 22

По член 196 се додава нов член 196а, кој гласи:

„Член 196а

Ако давач на иницијативата за склучување на општествен договор е Соборот, работно тело на Соборот,

делегација или делегат во Соборот, работата врз подготовката на предлогот на општествениот договор, ако тоа го прифатат учесниците во склучувањето на општествениот договор, ја координира матичниот одбор на Соборот што Соборот ќе го определи да учествува во постапката на подготовка на предлогот на општествениот договор.

Претставниците на учесниците во склучувањето на општествениот договор можат, ако се оцени дека работата би се одвивала поефикасно, да се договорат и во други случаи работата врз подготовката на предлогот на општествениот договор, ако во неговото склучување учествува Соборот, да ја координира матичниот одбор на Соборот што Соборот го определил да учествува во постапката за подготовката на предлогот на општествениот договор."

Член 23

Во член 197 по став 2 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гласат:

"По постигнатата согласност за текстот на предлогот на општествениот договор, одборот од став 1 на овој член го разгледува текстот на предлогот на овој договор и му предлага на Соборот одлука за негово прифаќање.

Ако во одборот на учесниците на општествениот договор се констатира дека не можат да се усогласат ставовите за текстот на предлогот на општествениот договор, одборот од став 1 на овој член го известува за тоа Соборот и му предлага на Соборот како понатаму да постапи со оваа иницијатива."

Член 24

Во член 198 став 2 се додава нов став 3, кој гласи: "Кога одоброт, што Соборот, во смисла на член 196а од овој деловник, го определил да ја координира работата врз донесувањето на општествениот договор, ќе ги прими известувањата дека сите учесници во склучувањето на општествениот договор го прифатиле општествениот договор и кога ќе го прифати Соборот, претседателот на Соборот ги повикува претставниците на учесниците на општествениот договор заради потпишување на договорот."

Досегашниот став 3 станува став 4 и по него се додава нов став 5, кој гласи:

"Потпишаниот општествен договор, во чие склучување учествува Соборот се објавува во „Службен лист на СФРЈ“."

Член 25

По член 213 се додава нов пододдел: „5. Оставка на функционерите што ги избира или именува Соборот“ и нов член 213а, кои гласат:

"5. Оставка на функционерите што ги избира или именува Соборот

Член 213а

Соборот ја разгледува оставката на функционерот што го избира или именува и може да одлучи да ја уважи поради причините што се наведени во образложението на оставката.

Разгледувајќи ја оставката на функционерот што го избира или именува, Соборот може да одлучи да не ја уважи ако оцени дека постојат причини за утврдување на неговата одговорност.

Ако оцени дека постојат причини за утврдување на одговорноста на функционерот што го избира или именува, Соборот ќе спроведе постапка за негово разрешување."

Член 26

Називот на пододдел: „6. Постапка за донесување на одлука за обврската за извршување на сојузен закон, друг пропис или општ акт“ во глава: „VIII – ПОСТАПКА ВО СОБОРОТ“, во оддел „А – Постапка за донесување акти“, се брише, а чл. 184 до 187 се префрлаат зад член 217 и стануваат чл. 217а, 217б и 217в.

Член 27

По член 217в се додаваат нови чл. 217г, 217д и 217е, кои гласат:

„Член 217г

Ако Сојузниот извршен совет или надлежниот сојузен орган го известат Соборот за тоа дека не се извршува

закон, друг пропис или општ акт од делокругот на Соборот, Соборот може да заклучи:

– да му предложи на Собранието на републиката односно на Собранието на автономната покраина да преземе соодветни мерки заради извршување на закон, друг пропис или општ акт од делокругот на Соборот и да преземе или да даде иницијатива да се преземат мерки за одговорност спрема функционерите или другите лица одговорни за нивното извршување, ако се исполнети условите за нивна одговорност;

– да го обврзе Сојузниот извршен совет да побара од извршниот совет на Собранието на републиката односно од извршниот совет на Собранието на автономната покраина да преземе соодветни мерки заради извршување на закон, друг пропис или општ акт од делокругот на Соборот;

– да го обврзе сојузниот орган на управата на надлежните републички односно покраински органи на управата да им даде задолжителна инструкција или непосредно да ја изврши инспекциската работа или друга определена управна работа, во случаите кога за тоа се овластени со закон од делокругот на Соборот;

– да го обврзе Сојузниот извршен совет или соодветното работно тело на Соборот да предложи измени и дополненија на закон, друг пропис или општ акт од делокругот на Соборот со кој се обезбедува нивно извршување.

Член 217д

Кога ќе утврди дека Сојузниот извршен совет или сојузниот орган на управата не донел пропис или не презел друго дејствие за извршување на закон, друг пропис или општ акт од делокругот на Соборот, Соборот може да заклучи:

– дека Сојузниот извршен совет или сојузниот орган на управата е должен, во определен рок, да донесе пропис или да презема друго дејствие за извршување на закон, друг пропис или општ акт од делокругот на Соборот;

– да презема или да даде иницијатива да се преземат мерки за одговорност спрема сојузниот функционер кој не го донел прописот или не презел друго дејствие за извршување на закон, друг пропис или општ акт од делокругот на Соборот, ако се исполнети условите за негова одговорност, или

– да го обврзе Сојузниот извршен совет или соодветното работно тело на Соборот да предложи измени и дополненија на закон, друг пропис или општ акт од делокругот на Соборот со кој се обезбедува негово извршување.

Член 217е

Кога ќе утврди дека организацијата или заедницата што врши јавни овластувања врз основа на сојузен закон или самоуправната организација и заедница во однос на која Сојузниот извршен совет односно сојузниот орган на управата врши надзор над законитоста на работата или управен надзор, не извршува закон, друг пропис или општ акт од делокругот на Соборот, Соборот може да заклучи сообразно со одредбата на член 217д од овој деловник."

Член 28

Во член 233, на крајот од став 1, точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „односно од организацијата или заедницата која врз основа на сојузен закон врши јавни овластувања“.

Член 29

Во член 236 став 1 по зборовите: „за покренување постапка“ се додаваат зборовите: „односно предлог на овластениот предлагач од член 387 став 2 од Уставот на СФРЈ“.

Член 30

По член 245 се додаваат нова глава и осум нови членови, кои гласат:

„Ж. Постапка за давање автентично толкување на закон

Член 235а

Предлог за давање автентично толкување на закон може да поднесе овластениот предлагач на законот, а иницијатива за давање автентично толкување: Сојузниот со-

бор, Уставниот суд на Југославија, Сојузниот суд, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Сојузот на комунистите на Југославија, Сојузот на синдикатите на Југославија и Стопанската комора на Југославија, како и самоуправните заедници организирани во федерацијата.

Член 245б

Предлогот односно иницијативата за давање автентично толкување се поднесува до претседателот на Собранието на СФРЈ кој го упатува до претседателот на Соборот.

Член 245в

Предлогот односно иницијативата за давање автентично толкување на закон ги содржи називот на законот, одредбите чиешто автентично толкување се бара и причините поради кои се бара толкувањето.

Член 245г

Претседателот на Соборот предлогот односно иницијативата за давање автентично толкување веднаш ја доставува до делегатите во Соборот, до Законодавно-правната комисија на Соборот и до Сојузниот извршен совет ако тој не е подносителот на предлогот.

Член 245д

Ако Законодавно-правната комисија на Соборот оцени дека е оправдано барањето за давање автентично толкување, изработува предлог на автентичното толкување и го доставува до претседателот на Соборот.

Предлогот на автентичното толкување на Законодавно-правната комисија на Соборот претседателот на Соборот го доставува до делегатите во Соборот, до претседателите на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини и до Сојузниот извршен совет.

Член 245е

Ако според мислењето на Законодавно-правната комисија на Соборот предлогот односно иницијативата за давање автентично толкување не е оправдана, оваа комисија му поднесува за тоа на претседателот на Соборот објасно извештај, со предлог за донесување конечна одлука на Соборот.

За одлуката на Соборот се известуваат подносителите на предлогот, односно на барањето.

Член 245е

Предлогот на автентичното толкување на законот се претресува според одредбите на овој деловник што се однесуваат на постапката за донесување акти врз основа на согласност на собранијата на републиките и на собранијата на автономните покраини во Соборот.

Член 245ж

Барањето за давање автентично толкување, што не потекнува од органите и организациите на член 245а на овој деловник, и се упатува на Комисијата на Собранието на СФРЈ за претставки и предлози.

Член 31

Во член 256, во став 2 алинеја 2 се менува и гласи:
„- претставниците на Сојузниот извршен совет кои не се членови на Соборот и поверениците на тој совет, кога се претресува предлог-акт или друг предлог на тој совет и претставниците и поверениците на друг предлагач, кога се претресува предлогот за кој се тие определени да бидат претставници и повереници, како и други лица што се повикани на седницата заради изнесување на мислење за некое прашање;”.

Член 32

Член 312 се менува и гласи:
„Кога Соборот ќе добие мислење од Сојузниот совет за нацрт-актот што го донесува Соборот, надлежното работно тело на Соборот, во постапката на усогласување на ставовите за нацртот на тој акт, ќе го има предвид и мислењето на Сојузниот совет.”

За заземениот став Соборот го известува Сојузниот совет.”

Член 33

Називот на Глава XVII се менува и гласи:

„XVII. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ НА СОБОРОТ СО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА СОРАБОТКАТА СО ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, СО САОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ И СО ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА”.

Член 34

Во член 344 став 1 се менува и гласи:

„Соборот остварува односи со органите, телата и формите на дејствување на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, на Сојузот на комунистите на Југославија, на Сојузот на синдикатите на Југославија и соработка со други општествено-политички и општествени организации, со Стопанската комора на Југославија, со Службата на општественото книговодство, со формите на здружување на организациите на здружен труд за територијата на целата земја, со самоуправните организации и заедници и со други организации во федерацијата, со научните и стручните организации, на начинот утврден со овој деловник и со Деловникот за заедничката работа на соборите на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.”

Во став 2 зборовите: „на општествено-политичките и на другите општествени организации, самоуправни организации и заедници и на други организации во федерацијата,” се заменуваат со зборовите: „на организациите и заедниците од став 1 на овој член”.

Во став 3 зборовите: „општествено-политичките и на други општествени организации, самоуправни организации и заедници и на други организации во федерацијата,” се заменуваат со зборовите: „организации и заедници од став 1 на овој член,”.

Член 35

По член 350 насловот на поглавјето XIX се менува и гласи:

„XIX. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА РАБОТАТА НА СОБОРОТ ЗА ВРЕМЕ НА ВОЕНА СОСТОЈБА, ВО СЛУЧАЈ НА НЕПОСРЕДНА ВОЕНА ОПАСНОСТ И ВО ДРУГИ СЛИЧНИ ВОНРЕДНИ ПРИЛИКИ”.

Член 36

По член 351 се додаваат нови чл. 351а и 351б, кои гласат:

„Член 351а

За време на воена состојба, во случај на непосредна воена опасност и во други слични вонредни прилики:

- седницата на Соборот може да се свика и во рок по-краток од рокот што е утврден во другите одредби на овој деловник;

- дневниот ред за седницата на Соборот може да се предложи и на самата седница, а материјалите за таа седница можат да им се вратат на делегатите во Соборот и на седницата;

- роковите утврдени за заземање ставови за нацртите на законите, на другите прописи и општи акти, предвидени со овој деловник, можат да се скратат;

- јавноста на работата на седницата на Соборот и известувањето на јавноста за работата на Соборот ќе се остваруваат во согласност со настанатите услови и со потребите на безбедноста и одбраната на земјата;

- предлози за избор и именувања односно разрешувања можат да се поднесуваат на седницата на Соборот и без претходен предлог односно мислење на Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања.

Ако претседателот на Соборот, со потпретседателот на Соборот и со претседавачите на делегациите, во организирањето на работата и подготвувањето на седницата на Соборот, процени дека седницата на Соборот не ќе може да се одржи за определено време, за тоа ќе ги известат претседателот на Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет.

Ако Претседателството на СФРЈ или Сојузниот извршен совет побараат да се свика седница на Соборот, претседателот на Соборот, со потпретседателот на Соборот и со претседавачите на делегациите проценува во кој

рок може да се свика седница на Соборот и за тоа ги известува претседателот на Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет.

Со посебен акт што го донесува Соборот се утврдуваат начинот на подготвувањето на документите што го сочинуваат планот на одбраната на Собранието на СФРЈ, начинот на остварувањето на правата и обврските на претседателот на Соборот и на потпретседателот на Соборот и другите прашања значајни за работата на Соборот и на неговите работни тела за време на воена состојба, во случај на непосредна воена опасност и во други слични вонредни прилики.

Член 3516

Соборот ги разгледува и со одлука ги потврдува уредбите со законска сила што Претседателството на СФРЈ му ги поднело на потврдување на Собранието на СФРЈ од делокругот на Соборот, штом ќе биде во можност да се состане."

Член 37

Член 355 се менува и гласи:

"Службата на Соборот ги врши стручните и други работи за потребите на Соборот, на делегациите и делегатите во вршењето на нивната функција, сообразно со Одлуката за организацијата и работата на службите на Собранието на СФРЈ."

Член 38

Се овластува Законодавно-правната комисија на Соборот да го утврди пречистениот текст на Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 39

Овие измени и дополненија влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 609
9 април 1986 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртеши, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Методи Антов, с. р.

с

272.

Врз основа на член 281 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 285 точка 16 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 26 март 1986 година, донесе

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/82), во член 2 алинеја 18 се менува и гласи:

„– начинот на остварувањето на односите со општествено-политичките организации и соработката со општествените организации и со самоуправните организации и заедници во федерацијата;“.

Последната алинеја се менува и гласи:

„– работата на Соборот за време на воена состојба, во случај на непосредна воена опасност и во други слични вонредни прилики.“.

Член 2

Член 11 се менува и гласи:

„Во заземањето ставови за прашања за кои се одлучува во Соборот, делегатот постапува во согласност со насоките од своите самоуправни организации и заедници и со основните ставови на делегациите односно на општествено-политичките организации што го делегирале, како и во согласност со заедничките и општите општествени интереси и потреби, а самостоен е во определувањето и гласањето.“.

Делегатот е должен за работата на Собранието на СФРЈ и за својата работа да ги известува делегациите и основните самоуправни организации и заедници односно општествено-политичките организации што го делегирале и им одговорен за својата работа.“

Член 3

Во член 12 на крајот од алинеја 1 се додаваат записки и зборовите: „како и да ги известува делегациите за ставовите што ги зазел Соборот за тие предлози и мислења“.

Член 4

Во член 16 се додава нов став 3 кој гласи:

„Органот односно функционерот од ст. 1 и 2 на овој член е должен да го даде бараното известување.“

Член 5

Во член 24 став 1 по зборовите: „да биде“ се додава зборот: „целосно“.

Член 6

Во член 25 став 1 по зборот: „Заради“ се додава зборот: „целосно“.

Член 7

Во член 34 зборовите: „на насоките за постапување на делегатите“ се заменуваат со зборовите: „на основните ставови за работа на делегатите и за нивно учество во одлучувањето“.

Член 8

Во член 35 став 2 зборовите: „на насоките за постапување на делегатите“ се заменуваат со зборовите: „на основните ставови за работа на делегатите и за нивно учество во одлучувањето“ и, на крајот од тој став, зборовите: „и за утврдувањето на насоките“ се бришат.

Во став 4 зборовите: „и да ги утврдуваат насоките“ се бришат.

Член 9

Во член 37 став 2 зборовите: „до сојузните организации и“ се заменуваат со зборовите: „до сојузните органи и организации“.

Член 10

Во член 42 по точка 6) се додава нова точка 7, која гласи:

„7) делегира претставник на Соборот кој ќе учествува во работата на другите органи, организации и заедници;“.

Досегашната точка 7) станува точка 8).

Член 11

Во член 61 став 3 се менува и гласи:

„За својата работа и за работата на службата на Соборот секретарот на Соборот му одговара на Соборот, на претседателот на Соборот и на генералниот секретар на Собранието на СФРЈ, во рамките на нивните права и должности.“

Член 12

Во член 62 став 1 зборовите: „се формираат одбори, комисии и други работни тела“ се заменуваат со зборовите: „се формираат работни тела на Соборот“.

Ст. 2 до 4 се заменуваат со нови ставови, кои гласат:

„Работните тела на Соборот се формираат како постојани или повремени работни тела на Соборот.

Постојаните работни тела на Соборот се формираат како одбори или комисии.

Повремените работни тела на Соборот можат да се формираат како комисии или работни групи на Соборот.

Член 13

Во член 63 став 1 се менува и гласи:

„Постојаните работни тела на Соборот се формираат со овој деловник, а повремените работни тела на Соборот се формираат со посебна одлука на Соборот.”

Член 14

Во член 64 став 2 се менува и гласи:

„Членовите на одборите на Соборот се избираат од редот на делегатите.”

Став 3 се менува и гласи:

„За членови на постојаните комисии и на повремени работни тела на Соборот, покрај делегатите, можат да бидат делегирани претставници на општествено-политичките организации, на самоуправните организации и заедници и на други организации во федерацијата и избрани научни и стручни работници од соодветни области и јавни работници, со тоа што нивниот број мора да биде помал од половината на вкупниот број на делегатите – членови на тие работни тела.”

Став 4 се менува и гласи:

„Членовите на работните тела на Соборот од редот на делегатите се избираат така што да се обезбеди застапеност на делегатите од секоја република и автономна покраина.”

Член 15

Во член 65 став 2 се заменува со два нови ставови, кои гласат:

„Претседателот на работното тело на Соборот се избира на две години од редот на делегатите – членови на тоа работно тело, секој пат од друга република односно автономна покраина и не може да биде повторно избран на функцијата претседател на работно тело на Соборот.

Претседателот на заедничко работно тело на Соборот не може, по престанувањето на таа функција, да биде избран за претседател на работното тело на Соборот.”

Став 3 се брише.

Член 16

Во член 66 зборот: „делегати” се брише.

Се додава нов став 2 кој гласи:

„Заменик-претседателот на постојаното работно тело на Соборот се избира од редот на делегатите, а заменик-претседателот на повременото работно тело на Соборот може да биде избран и од редот на другите членови на тоа работно тело.”

Член 17

Во член 68 став 3 по зборовите: „тоа го бара” се додаваат зборовите: „Соборот или”.

Член 18

Во член 69 став 3 се брише.

Член 19

Во член 77 став 1 по зборот: „заради” се додаваат зборовите: „следење на состојбата во определена област”, а по зборот: „извештаи” се додаваат зборовите: „за потребите на”.

Член 20

Во член 79 став 1 по зборовите: „и од сојузните организации” се додаваат, помеѓу запирката, зборовите: „како и од организациите и заедниците што вршат јавни овластувања.”

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Работното тело на Соборот може да бара известувања и објаснења и од организациите и заедниците кои вршат јавни овластувања врз основа на сојузен закон, како и да му предложи на Соборот да побара од тие организации и заедници да ги донесат актите за чие донесување се

овластени, односно да достават други материјали што се однесуваат на вршењето на јавното овластување.”

Член 21

По член 80 се додава нов член 80а, кој гласи:

„Член 80а

Работата на работното тело на Соборот е јавна.

Работното тело на Соборот може да одлучи определено прашање да се претресува без присуство на јавноста само ако тоа го бараат интересите на безбедноста или одбраната на земјата, или други општествени интереси.

Ако работното тело на Соборот одлучи да разгледува определено прашање без присуство на јавноста, работното тело одлучува кој може, освен делегатите, да присуствува на седницата на работното тело на Соборот.”

Член 22

Во член 84 ст. 2 до 4 се бришат.

Член 23

Во член 93 алинеја 4 се брише.

Член 24

По член 94 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 94а

Секој одбор на Соборот, во рамките на областа што претставува негов делокруг, е должен да го следи остварувањето на утврдената политика и извршувањето на законите, другите прописи, општите акти и заклучоците што ги донел Соборот и да дава иницијативи и предлози за остварување на политичка контрола над работата на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на управата, за вршење на општествен надзор над работата на организациите и над работата на заедниците кои вршат јавни овластувања врз основа на сојузните закони и на самоуправните организации и заедници и други организации во федерацијата и за остварувањето и заштитата на уставноста и законитоста, како и да ги разгледува предлог-основите за водење преговори и за склучување меѓународни договори во областа од делокругот на одборите и за тоа да му дава мислење на матичното работно тело на Соборот.

Член 94б

Работните тела на Соборот, во остварувањето на општествениот надзор во рамките на својот делокруг, ја следат состојбата и ги разгледуваат прашањата и појавите во врска со работата на самоуправните организации и заедници во федерацијата и организациите и заедниците кои врз основа на сојузните закони вршат јавни овластувања и во врска со начинот на остварувањето на правата и должностите на сојузните органи и организации, што се однесуваат на: начинот на вршењето на јавните овластувања и други права и должности утврдени со закон; заштитата на општествената сопственост, посебно во однос на користењето, управувањето и располагањето со средствата во општествена сопственост што ги користат сојузните органи и организации и работните заедници во тие органи и организации, како и остварувањето на самоуправните права на работните луѓе во тие организации, заедници и органи.

Работните тела на Соборот, во рамките на својот делокруг, го известуваат Соборот за уочените појави во вршењето на општествениот надзор и за тоа поднесуваат свои мислења и предлози на мерките што би требало Соборот да ги преземе во вршењето на својата функција на општествен надзор.”

Член 25

Во член 95 по точка 2) се додава нова точка 3), која гласи:

„3) Комисија за контрола на службата за државна безбедност.”

Член 26

Во член 100 зборовите: „не може да биде поголем од една третина” се заменуваат со зборовите: „мора да биде помал од половината”.

Член 27

По член 100 се додаваат четири нови членови, кои гласат:

„Член 100а

Комисијата за контрола на работата на службата за државна безбедност остварува увид во законитоста на работата на сојузните органи на управата што ги вршат работите на државната безбедност, особено од гледиштето на почитување на слободите и правата на човекот и граѓанинот, правата на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките заедници и нивните органи утврдени со Уставот на СФРЈ и со законот, како и методите и средствата што ги користат службите за државна безбедност во вршењето на работите од својата надлежност, и ги разгледува проблемите уочени во работата на тие служби.

За остварениот увид и забелешките од став 1 на овој член, Комисијата му поднесува извештаи и му дава предлози на Соборот.

Член 100б

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата во кој се вршат работи на државната безбедност е должен на Комисијата за контрола на работата на службата за државна безбедност да и ги даде сите известувања и податоци значајни за нејзината работа.

Член 100в

Комисијата за контрола на работата на службата за државна безбедност има претседател и седум членови.

Претседателот и членовите на Комисијата на Соборот ги избира од редот на делегатите во Соборот.

Член 100г

Комисијата може да донесе деловник за својата работа.

Член 28

Член 101 се менува и гласи:

„Заради проучавање на определено прашање, подготвување на предлог-акти и други материјали и извршување на други задачи, Соборот може да формира повременни работни тела (комисии, работни групи и др.).“

Член 29

По член 105 се додаваат нов пододдел д) и нов член 105а кои гласат:

„д) Претставување на работното тело како овластен предлагач во Соборот

Член 105а

Кога работното тело на Соборот или заедничкото работно тело на соборите, како предлагач, му поднесува на Соборот предлог за донесување, нацрт или предлог на закон, на друг пропис или општ акт, односно извештај, анализа или информација, тоа известува и за својот претставник што го определило.

Работното тело од став 1 на овој член определува претставник од редот на своите членови.

Претставникот од став 2 на овој член има право и должност да присуствува на седниците на Соборот и на работните тела на Соборот на кои се разгледува материјалот од став 1 на овој член, да учествува во нивната работа, да ги изнесува ставовите на предлагачот за одделни прашања, да се изјаснува за дадените предлози во рамките на начелно заземените ставови на предлагачот, а може да предложи да се одложи разгледувањето на одделни прашања за да заземе предлагачот став во врска со тие прашања.

Член 30

Во член 106 став 1 зборовите: „програмска ориентација“ се заменуваат со зборовите: „ориентациона програма“.

Во став 2 зборовите: „програмската ориентација и“ се бришат, а зборовите: „од предлозите на собранијата на општествено-политичките заедници“ се заменуваат со збо-

ровите: „од иницијативите и предлозите на делегациите на самоуправните организации и заедници и на општествено-политичките организации.“

Член 31

Член 107 се менува и гласи:

„Ориентационата програма за работа ги содржи основните правци на активноста и задачите на Соборот значајни за остварувањето и натамошниот развој на системот на социјалистичките самоуправни општествено-економски односи и на единствените основи на политичкиот систем и за остварувањето на другите заеднички интереси во федерацијата што се остваруваат преку Соборот, носителите и основните форми, начинот и приоритетите во извршувањето на задачите, како и формите за остварување соработка во спроведувањето на таа програма.

Ориентационата програма за работа Соборот ја донесува во годината во која е конституиран.“

Член 32

Во член 108 став 1 се менува и гласи:

„Соборот, врз основа на ориентационата програма за работа, донесува годишна програма за работа.“

Во став 2, во уводната реченица, зборовите: „Годишната програма“ се заменуваат со зборот: „Програмата“, а по точка 3) се додаваат две нови точки, кои гласат:

„За) законите, односно одделни прашања за кои, пред поднесувањето на предлог за нивно донесување, односно пред нивното разгледување на седница на Соборот, се спроведува претходна постапка;

3б) предлозите за донесување, односно нацрт-законите или одделно прашање од тој предлог, односно нацрт што се става на јавна дискусија.“

Член 33

Во член 109 ст. 1 и 2, член 118 ст. 1 и 2, член 119, член 120 став 1 и во член 121 зборот: „програмата“ се заменува со зборовите: „годишната програма“.

Член 34

Во член 115 став 1 зборот: „упатува“ се заменува со зборот: „достапува“.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Предлог-програмата за работа на Соборот им се доставува и на другите органи, организации и заедници од член 11 став 2 на овој деловник.“

Член 35

Во член 129 став 2 се менува и гласи:

„Со заклучок се утврдува политиката на извршувањето на законите, другите прописи и општите акти што ги донесува Соборот и се даваат насоки за спроведувањето на таа политика, а се утврдуваат и обврските на Сојузниот извршен совет и на сојузните органи на управата во спроведувањето на таа политика.“

Член 36

Во член 141 став 1 алинеја 2 се менува и гласи:

„– претставниците и поверениците на Сојузниот извршен совет, односно на друг предлагач, кога се претресува предлог за кој се тие определени да бидат претставници и повереници и други лица што се повикани на седницата заради изнесување мислења за определено прашање.“

Во последната алинеја, по зборовите: „организации и заедници“ се додаваат зборовите: „и здруженија“.

Член 37

Во член 183 став 1 по зборовите: „Сојузниот суд“ се додава записка и зборовите: „сојузниот јавен обвинител, сојузниот јавен правобранител и сојузниот општествен правобранител на самоупраувањето.“

Член 38

Член 185 се заменува со пет нови членови кои гласат:

„Член 185

Пред поднесувањето на предлогот за донесување закон може да се спроведе претходна постапка заради раз-

мена на мислења за основните прашања и односи што треба да се уредат со законот.

Претходна постапка може да се спроведе и заради претходна размена на мислења за определени прашања што се разгледуваат на седница на Соборот, заради заемање начелни ставови за основите за решавање на тие прашања.

Претходна постапка се спроведува со разгледување на преднацртите на актите, тезите или работните верзии на основата за изработка на законите, односно со разгледување на материјалот што се однесува на прашањето за кое се спроведува претходната постапка.

Член 185а

Претходна постапка се спроведува кога е тоа предвидено со програмата за работа на Соборот.

Претходна постапка се спроведува и кога одлука за тоа ќе донесе Соборот на барање од делегатите, работните тела на Соборот или предлагачот на законот, односно на прашањето за кое се спроведува претходна постапка, како и на барање од органи или тела на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија.

Член 185б

Претходната постапка се спроведува во матичното работно тело на Соборот, а може да се спроведе и на седница на Соборот.

Член 185в

На седницата на матичното работно тело на Соборот, односно на седницата на Соборот на која се спроведува претходната постапка, покрај членовите на работното тело на Соборот, односно делегатите во Соборот, можат да учествуваат и претставници на органите или телата на општествено-политичките организации во федерацијата и претставници на предлагачот, како и претставници на определени самоуправни организации и заедници и на општествени организации и здруженија и определени научни, стручни и јавни работници.

Во претходната постапка може да се одржи заедничка седница на матичното работно тело на Соборот и на соодветната форма на дејствување на Сојузната конференција на ССРЈ или за тезите, односно за материјалот за кој се води таа постапка, може да се побара мислење од соодветниот сојузен општествен совет.

Член 185г

По спроведената претходна постапка се составува извештај за резултатите од спроведувањето на таа постапка.

Извештајот од став 1 на овој член содржи, особено, преглед на ставовите, мислењата и предлозите дадени на седницата на работното тело на Соборот, односно на седницата на Соборот на која е спроведена претходна постапка.

Извештајот му се доставува на предлагачот, кој е должен, при изработката на предлогот за донесување закон, односно при предлагањето решение на прашањето за кое е спроведена претходната постапка, да ги земе предвид ставовите, мислењата и предлозите дадени во таа постапка и посебно да ги образложи оние што не можел да ги усвои."

Член 39

Во член 186 точка 4) зборовите: „за материјалната и друга“ се заменуваат со зборовите: „за општествената и материјалната“.

Член 40

По член 187 се додава нов член 187а, кој гласи:

„Член 187а

Кога со предлогот за донесување односно со нацрт-законот се определува одделни негови одредби да имаат повратно дејство, предлагачот на таквиот закон е должен посебно да образложи во што е општиот интерес кој бара тие одредби да имаат повратно дејство.

Врз основа на мислењето на матичното работно тело на Соборот и на Законодавно-правната комисија, Соборот посебно го утврдува постоењето на општиот интерес кој

бара одделни одредби од нацрт-законот да имаат повратно дејство."

Член 41

Во член 196 се додава нов став 2, кој гласи:

„Во случај ако предлагачот на законот не го прифати мислењето на Законодавно-правната комисија на Соборот дека не постои уставен основ за донесување на законот, или дека одделно решение во нацрт-законот поднесен кон предлогот за донесување закон не е во согласност со Уставот на СФРЈ, предлагачот на законот и Законодавно-правната комисија на Соборот се должни, пред седницата на Соборот, повторно заеднички да го разгледаат даденото мислење и за тоа да му поднесат извештај на Соборот."

Член 42

Во член 207 став 3 зборовите: „уставната основа за донесување на законот“ и зборовите: „последниците што ќе произлезат од предложените решенија, податоците за финансиските средства од буџетот на федерацијата потребни за спроведување на законот и за начинот на обезбедување на тие средства, како“ се бришат.

Член 43

Во член 225 став 1 по зборовите: „матичното работно тело“ се додаваат зборовите: „и Законодавно-правната комисија“, а по зборовите: „организации и заедници“ се брише запирката и зборот: „како“, а на крајот од тој став се додаваат зборовите: „како и кога се донесува закон врз основа на член 267 од Уставот на СФРЈ."

Член 44

Во член 227 став 1 зборовите: „на член 207“ се заменуваат со зборовите: „на чл. 186 освен точка 6 став 1 и 207“.

Член 45

Во член 231 зборовите: „по исклучок“ се бришат.

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Соборот може да донесе одлука во смисла на став 1 од овој член и на иницијатива од овластените предлагаач на законот или од општествено-политичката организација во федерацијата."

Член 46

По член 236 се додаваат нов пододдел и нов оддел и четири нови членови, кои гласат:

„м) Посебна форма на консултации

Член 236а

Кога во постапката за донесување закон, друг пропис или општ акт што ги донесува Соборот е потребно за тој акт или за определено прашање во него да се изврши консултација на определени организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници, општествени организации и здруженија, научни и стручни организации, општествено-политички заедници и нивни органи, се организира соодветна форма на консултација.

Консултацијата од став 1 на овој член може да ја организира работното тело на Соборот или Соборот.

Заклучокот со кој се определува посебната форма на консултација ги содржи, особено:

- организациите, здруженијата, заедниците и органите што треба да учествуваат во консултацијата;
- начинот на спроведувањето на консултацијата;
- рокот во кој треба да се спроведе консултацијата;
- начинот на собирање и средување на мислењата и предлозите од консултацијата;
- работното тело на Соборот што ќе ја спроведе консултацијата и што ќе ги сумира резултатите.

Член 236б

Посебната формата на консултација се спроведува со собирање на мислења од учесниците во консултацијата, со организирање на советување или друг собир, со организирање на непосредни разговори со учесниците во консултацијата или на друг соодветен начин, од страна на работното тело на Соборот, односно на Соборот, или во соработка односно преку стопанските комори, други организации, заедници или соодветни органи.

За резултатите од посебната форма на консултација се составува извештај што му се доставува на предлагачот на актот за кој е спроведена таа форма на консултација.

1а. Посебни обврски на предлагачот во врска со донесувањето и извршувањето на законите врз основа на член 267 од Уставот на СФРЈ

Член 236в

Предлагачот на законот што се донесува врз основа на член 267 од Уставот на СФРЈ е должен посебно да објасни дека настани околу кои бараат негово донесување и дека тие не можеле да се спречат или да се отстранат со други мерки, да ги наведе неопходните податоци во поглед на правните дејства на мерките што се предлагаат и на економските и други последици што предложените решенија можат да ги имаат врз материјалната и друга положба на работните луѓе, граѓаните, организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници и општествено-политички заедници, како и да укаже на отстапувањата од решенијата пропишани во соодветните сојузни закони.

Предлагачот е должен, едновременно со предложениот закон, да му ги достави на Соборот и нацртите на прописите за извршувањето на тој закон што Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата се должни да ги донесат или, ако тоа не е можно, да го запознае Соборот со основните начела врз кои ќе биде уредено извршувањето на тој закон.

Член 236г

Сојузниот извршен совет е должен редовно, во роковите што ќе ги утврди Соборот, да го известува Соборот за извршувањето на законите донесени врз основа на член 267 од Уставот на СФРЈ и во подготовката на извештаите за тоа да обезбеди соработка со соодветните органи, организации и заедници во федерацијата и во републиките и автономните покраини.

Соборот, врз основа на извештаите од став 1 на овој член, ќе ја оцени потребата од престанување на важењето на законот донесен врз основа на член 267 од Уставот на СФРЈ.

Член 47

Во член 249 се додава нов став 1, кој гласи:

„Сојузниот извршен совет, пред утврдувањето на предлогот на основите за водење преговори и за склучување на меѓународни договори, ќе побара мислење од матичното работно тело на Соборот и од Законодавно-правната комисија на Соборот за прашањата што ќе бидат регулирани со меѓународните договори.“

Во став 2, кој станува став 3, по зборовите: „Матичното работно тело“ се додаваат зборовите: „односно Законодавно-правната комисија на Соборот“.

Член 48

Во член 250 став 1 зборовите: „со Законодавно-правната комисија и“ се бришат.

Во став 2 по зборовите: „матичното работно тело“ се додаваат зборовите: „односно на Законодавно-правната комисија на Соборот“.

Член 49

Во член 251 по зборовите: „матичното работно тело“ се додаваат зборовите: „односно од Законодавно-правната комисија на Соборот“.

Член 50

Во член 260 зборовите: „завршната сметка на федерацијата“ се заменуваат со зборовите: „завршната сметка на буџетот на федерацијата“.

Член 51

Во член 261 по зборовите: „според постапката предвидена за“ се додаваат зборовите: „разгледување на предлогот за“.

Член 52

Чл. 262 до 264 се заменуваат со нов член, кој гласи:

„Член 262

Постапката за донесување декларација, резолуција или препорака се поведува со предлог за донесување на тој акт, со нацрт.

По исклучок, постапката за донесување декларација, резолуција и препорака се поведува со поднесување на нацртот на тој акт, ако на таа постапка и претходела расправа во Соборот во која е оценето дека постои потреба од донесување на тој акт.“

Член 53

Во член 265, кој станува член 263, бројот: „262“ се заменува со бројот: „261“.

Член 54

Чл. 263 и 264 се заменуваат со нов член 262а, кој гласи:

„Член 262а

Врз постапката за донесување декларација, резолуција или препорака се применуваат одредбите на овој деловник што се однесуваат на донесувањето на закон, ако со одредбите на овој оддел на Деловникот не е поинаку определено.“

Член 55

По член 266, пододделот: „8. – Постапка за донесување одлука за обврската за извршување на сојузен закон, друг пропис или општ акт“ се брише.

Член 56

Во член 284 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи: „По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, Соборот може да го разгледа предлогот на општествениот договор ако на делегатите им е упатен најмалку 30 дена пред денот на одржувањето на седницата на Соборот.“

Член 57

По член 307 се додаваат нов пододдел и член 307а кои гласат:

„4. Оставка на функционерите што ги избира или именува Соборот

Член 307а

Соборот ја разгледува оставката на функционерот кого го избира или именува и може да одлучи да ја уважи поради причините што се наведени во образложението на оставката.

Разгледувајќи ја оставката на функционерот кого го избира или именува, Соборот може да одлучи да не ја уважи ако оцени дека постојат причини за утврдување на неговата одговорност.

Ако оцени дека постојат причини за утврдување на одговорноста на функционерот кого го избира или именува, Соборот ќе спроведе постапка за негово разрешување.“

Член 58

По член 308 се додава нов член 308а, кој гласи:

„Член 308а

Извештаите, анализите и информациите што Сојузниот извршен совет, сојузните органи на управата и други подносителите му ги доставуваат на Соборот или на работното тело на Соборот за разгледување, се подготвуваат на концизен и јасен начин.

За извештаите, анализите и информациите што имаат повеќе од 15 страници се изработува резиме.

Во извештаите, анализите и информациите не се внесуваат податоци и факти што имаат строго доверлив карактер или се државна тајна, туку тие податоци и факти се доставуваат во посебен прилог, во согласност со општиот акт за постапување со таквиот материјал.

Ако извештаите, анализите или информациите не се изработени во согласност со одредбите на ст. 1 до 3 на овој член, претседателот на Соборот односно претседателот на работното тело на Соборот ќе побара од подносителот, пред нивното упатување по делегатите и до другите учесници, да ги отстрани забележаните недостатоци.“

Член 59

По член 311 се додаваат чл. 267 до 269 на Деловникот, како и нови членови, кои гласат:

„Член 311а

Ако Сојузниот извршен совет или надлежниот сојузен орган на управата го извести Соборот за тоа дека не се извршува закон, друг пропис или општ акт од делокругот на Соборот, Соборот може да заклучи:

- да му предложи на Собранието на републиката односно на Собранието на автономната покраина да преземе соодветни мерки заради извршување на закон, друг пропис или општ акт од делокругот на Соборот и да преземе или да даде иницијатива да се преземат мерки за одговорност спрема функционерите или спрема други лица одговорни за нивното извршување, ако се исполнети условите за нивната одговорност;

- да го обврзе Сојузниот извршен совет да побара од извршниот совет на Собранието на републиката односно од извршниот совет на Собранието на автономната покраина да преземе соодветни мерки заради извршување на закон, друг пропис или општ акт од делокругот на Соборот;

- да го обврзе сојузниот орган на управата да им даде на надлежните републички односно покраински органи на управата задолжителна инструкција или непосредно да изврши инспекциска работа или друга определена управна работа, во случаите кога за тоа се овластени со закон од делокругот на Соборот;

- да го обврзе Сојузниот извршен совет или соодветното работно тело на Соборот да предложи измени и дополненија на закон, друг пропис или општ акт од делокругот на Соборот со кој се обезбедува нивното извршување.

Член 311б

Кога ќе утврди дека Сојузниот извршен совет или сојузниот орган на управата не донел пропис или не презел друго дејствие за извршување на закон, друг пропис или општ акт од делокругот на Соборот, Соборот може да заклучи:

- дека Сојузниот извршен совет или сојузниот орган на управата е должен, во определен рок, да донесе пропис или да преземе друго дејствие за извршување на закон, друг пропис или општ акт од делокругот на Соборот;

- да преземе или да даде иницијатива да се преземат мерки за одговорност спрема сојузниот функционер кој не го донел прописот или не презел друго дејствие за извршување на закон, друг пропис или општ акт од делокругот на Соборот, ако се исполнети условите за неговата одговорност, или

- да го обврзе Сојузниот извршен совет или соодветното работно тело на Соборот да предложи измени и дополненија на закон, друг пропис или општ акт од делокругот на Соборот со кој се обезбедува нивното извршување.

Член 311в

Кога ќе утврди дека организацијата или заедницата која врши јавни овластувања врз основа на сојузен закон или самоуправната организација и заедница во однос на која Сојузниот извршен совет односно сојузниот орган на управата врши надзор над законитоста на работата или управен надзор не извршува закон, друг пропис или општ акт од делокругот на Соборот, Соборот може да донесе заклучок сходно со одредбите на член 311б од овој деловник.

Член 60

Во член 329 став 1 зборовите: „по правило, на самата седница на Соборот на која е поставено делегатското прашање, а може да бара да даде одговор на наредната седница на Соборот“ се заменуваат со зборовите: „на истата седница на Соборот на која е поставено делегатското прашање, а може да се даде на наредната седница на Соборот само ако за подготовка на одговорот на делегатското прашање е неопходно да се прибават податоци и факти или информации без кои не може да се даде целосен одговор.“

Член 61

Во член 333 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: „На дневен ред на седницата на Соборот може да се стави предметот на кој се однесува делегатското прашање само ако е во рамките на делокругот на Соборот.“

Член 62

Во член 336, на крајот, се додаваат зборовите: „односно до организацијата или заедницата која врз основа на сојузни закони врши јавни овластувања.“

Член 63

Во член 337 ст. 2 и 3, по зборот: „функционерот“ се додаваат зборовите: „односно претставникот“.

Член 64

Во член 355 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи: „Работното тело на Соборот може извештајот за разгледувањето на прашањата од став 1 на овој член да го достави непосредно до надлежното работно тело на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.“

Член 65

Член 371 се менува и гласи:

„Работното тело на Соборот може, во рамките на својот делокруг, да бара од сојузен орган на управата и од сојузна организација, во рамките на делокругот на тој орган односно организација:

- да проучи определено прашање и за тоа да поднесе извештај;

- да извести за состојбата и појавите во определена област;

- да извести за спроведувањето на политиката што ја утврдил Соборот и за извршувањето на сојузните закони, другите прописи и општи акти;

- да дава известувања и објаснувања за прашањата од својот делокруг;

- да изработи текст на предлогот за донесување закон, на предлогот на закон, на друг пропис или општ акт што го донесува Соборот, кога овластен предлагач на актот е тоа работно тело на Соборот и кога донесувањето на тој акт е предвидено со програмата за работа на Соборот или со одлука на Соборот;

- да ги достави податоците со кои располага или што во рамките на својот делокруг е должен да ги собира или евидентира, како и други материјали потребни за работа на тоа работно тело на Соборот, ако нивната изработка е предвидена со програмата за работа на Соборот, односно со програмата на работното тело на Соборот.

Ако сојузниот орган на управата односно сојузната организација смета дека не може да изврши некоја од обврските од став 1 на овој член, ќе го извести за тоа работното тело на Соборот и ќе ги наведе причините поради кои не може тоа да го стори.“

Член 66

Во член 375 се додава нов став 2, кој гласи:

„Соборот со заклучок го определува рокот во кој функционерот е должен да поднесе извештај.“

Член 67

По член 380 се додава нов член 380а, кој гласи:

„Член 380а

Во поглед на определувањето на претставниците на Соборот во работата на други органи, организации, заедници и тела и нивните права и обврски сообразно се применуваат одредбите на овој деловник за начинот на учеството на Соборот во работата на сојузните општествени совети.“

Член 68

Во член 381 став 1, по зборовите: „за поведување постапка“ се додаваат записка и зборовите: „односно предлогот на овластениот предлагач од член 387 став 2 од Уставот на СФРЈ“.

Во став 2 по зборот: „Југославија“ се додаваат записка и зборовите: „односно предлогот на овластениот предлагач од член 387 став 2 од Уставот на СФРЈ“.

Член 69

Во член 383 став 1, член 384 став 1, член 385, член 386 став 1 и во член 388, по зборовите: „Уставниот суд на Југославија“ се додаваат записка и зборовите: „односно

предлогот на овластениот предлагач од член 387 став 2 од Уставот на СФРЈ”.

Во член 383 став 3 и член 387, по зборовите: „општ акт” се додаваат запирка и зборовите: „односно предлогот на овластениот предлагач од член 387 став 2 од Уставот на СФРЈ”.

Во член 382 и член 384 став 2, по зборот: „решението” се додаваат запирка и зборовите: „односно предлогот”.

Член 70

Во член 386 став 2 се брише.

Член 71

По член 397 називот на поглавјето XIX се менува и гласи:

„XIX. Начин на остварување на односите на Соборот со општествено-политичките организации и соработката со други општествени организации и со самоуправните организации и заедници и со други организации во федерацијата”.

Член 72

Во член 398 став 1 зборот: „соработка” се заменува со зборот: „односи”, по зборовите: „на синдикатите на Југославија и” се додаваат зборовите: „соработка со”, по зборовите: „општествени организации” се додаваат запирка и зборовите: „со Стопанската комора на Југославија, Службата на општественото книговодство, формите на здружување на организациите на здружен труд за територијата на целата земја и со други”, а по зборот: „федерацијата” се додаваат запирка и зборовите: „со научни и стручни организации”.

Во став 2 по зборовите: „или заедниците” се додаваат запирка и зборовите: „односно научните и стручните работници”.

Член 73

Во член 399 став 2, зборовите: „Другите општествено-политички организации и општествените организации, самоуправните организации и заедници и другите организации во федерацијата” се заменуваат со зборовите: „Другите организации и заедници од член 398 став 1 на овој деловник”.

Член 74

Во член 400 став 1 по зборовите: „да формира заеднички работни тела заради разгледување” се додаваат запирка и зборовите: „да одржи заедничка седница или на друг начин да ја организира соработката заради разгледување.”

Член 75

Член 401 се брише.

Член 76

По член 404 називот на оддел XXI и член 405 се заменуваат со нов оддел XXI и со два нови члена, кои гласат:

”XXI. Работата на Соборот за време на воена состојба, во случај на непосредна воена опасност и во други слични вонредни прилики

Член 405

За време на воена состојба, во случај на непосредна воена опасност и во други слични вонредни прилики:

– седница во Соборот може да се свика и во рок по краток од рокот предвиден со овој деловник;
– дневниот ред за седницата на Соборот може да се предложи и на самата седница, а материјалите за таа седница можат да им се вратат на делегатите во Соборот и на седницата;

– роковите утврдени за донесување закони, други прописи и општи акти, како и за разгледување на други прашања од делокругот на Соборот, предвидени со овој деловник, можат да се скратат и тие акти да се разгледуваат или да се донесуваат по итна постапка;

– јавност на работата на седницата на Соборот и известувањето на јавноста за работата на Соборот ќе се о-

стваруваат во согласност со настанатите услови и потреби-те на безбедноста и одбраната на земјата;

– предлозите за избор и именувања односно разрешувања можат да се поднесуваат на седницата на Соборот и без претходен предлог односно мислење од Комисијата на Собранието на СФРЈ за избор и именувања.

Ако претседателот на Соборот, со потпретседателот на Соборот, во организирањето на работата и подготвувањето на седницата на Соборот процени дека седницата на Соборот не ќе може да се одржи за определено време, за тоа ќе ги извести претседателот на Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ и Сојузниот извршен совет.

Ако Претседателството на СФРЈ или Сојузниот извршен совет побараат да се свика седница на Соборот, претседателот на Соборот, со потпретседателот на Соборот, проценува во кој рок е можно да се свика седница на Соборот и за тоа веднаш ќе ги извести претседателот на Собранието на СФРЈ, Претседателството на СФРЈ односно Сојузниот извршен совет.

Со посебен акт кој го донесува Соборот се уредуваат начинот на подготвување на документите што го сочинуваат планот на одбраната на Собранието на СФРЈ, начинот на остварување на правата и обврските на претседателот и на потпретседателот на Соборот и другите прашања значајни за работата на Соборот и на неговите работни тела за време на воена состојба, во случај на непосредна воена опасност и во други слични вонредни прилики.

Член 405а

За време на воена состојба Соборот ги разгледува и со одлука ги потврдува уредбите со законска сила од својот делокруг, што Претседателството на СФРЈ му ги поднесува на потврдување на Собранието на СФРЈ, и тоа штом ќе биде во можност да се состане.”

Член 77

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ да го утврди пречистениот текст на Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 78

Овие измени и дополненија влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 611
26 март 1986 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Илијаз Куртешки, с.р.

Претседател
на Сојузниот собор,
д-р Миодраг Трифуновиќ,
с.р.

273.

Врз основа на член 82 став 6 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ, ЦАРИНСКИТЕ И ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ И ЗА ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПОТТИК-НУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ

1. Во Одлуката за враќање на даночните, царинските и другите давачки и за други мерки за поттикнување на извозот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 73/85) во точка 8 во ставот 2 по зборовите: „остварен со продажба” се додаваат зборовите: „на храна, пијачка и”.

2. Во прилогот број 4 под II се бришат зборовите: „4. Португалија”.

те); функции и дотерување на уредите (главни и посебни контроли, симболи на одделни контроли, вклучување и исклучување на уредите, тестирање и дотерување на кон-

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 96
27 март 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

274.

Врз основа на член 1036 став 2 точка 14 од Законот за поморската внатрешна пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/77, 13/82 и 30/85), Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПОСЕБНИТЕ ОВЛАСТУВАЊА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕКИПАЖОТ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ И ЗА ИСПИТНАТА ПРОГРАМА ЗА СТЕКНУВАЊЕ ПОСЕБНИ ОВЛАСТУВАЊА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат посебните овластувања на членовите на екипажот на поморските бродови и испитната програма за стекнувања посебни овластувања.

Член 2

Посебни овластувања на членовите на екипажот на поморските бродови се издаваат за вршење на следните работи:

- 1) мислење на танкови со сурова нафта;
- 2) ракување со уреди за инертен гас;
- 3) превоз на вкапени природни гасови;
- 4) сигурност на танкери;
- 5) сигурност на танкери за превоз на хемикалии;
- 6) ракување со уреди за автоматско радарско виртување;
- 7) ракување со радар за набљудување;
- 8) барање, спасување и опстанок на море;
- 9) противпожарна заштита;
- 10) ракување со средства за спасување.

Член 3

Член на екипажот на поморски брод може да стекнува посебни овластувања под услов да го положи испитот по испитната програма за стекнување соодветни посебни овластувања.

Член 4

Испитната програма за стекнување посебни овластувања содржи:

1) за вршење работи на мислење танкови со сурова нафта: системи за мислење на танкови (со сурова нафта, со вода); наспоредна анализа на системите; конструкција и инсталација на системите за мислење на танкови; опрема за мислење на танкови со сурова нафта (машини на палубата и во танкот); перформанси на машини; цевоводи за мислење на танкови; распоред на машините за мислење на танкови; стрипување на танкови (ејектори); операции на мислење танкови со сурова нафта (основни барања, претподготовки за мислење на танкови, методи и системи за мислење на танкови, мерки на претпазливост за време на мислењето на танковите; метода на исушување - дренажа на танкови на товари, баластирање, систем на слободен протек); безбедност и мислење на танкови (користење на систем на инертен гас, редослед на операциите, испитување на хемискиот состав, содржина на кислород, статички електрицитет); меѓународни прописи што се однесуваат на мислењето на танкови на сурова нафта;

2) за вршење работи на ракување со уреди за инертен гас; инертен гас (опасност од експлозија, влијание на инертниот гас врз експлозивноста, добивање и својства на инертниот гас, барања што мора да ги исполнува системот на инертен гас, инертирање на танкови); систем на

инертен гас (пречистувач на димни гасови, палубен воден чеп и неповратен вентил, вентилатори, систем на цевоводи за разведување на инертен гас, мерни инструменти и алармни уреди); експлоатација на системот на инертен гас (работа на системот на инертен гас за време на работните операции на танкери, постапки во случај на дефект на системот на инертен гас, ракување со инертен гас и експлоатација на инертен гас); одржување на системот на инертен гас (превентивно одржување, влијание на дефектите, испитување на одделни уреди и на целокупниот систем); влијание на инертниот гас врз луѓето и заштита (отривност на парите на јагленоводород и инертен гас, начин на работа на стационарните и преносните мерни апарати и нивно калибрирање, апарати за заштита на органите за дишење, прва помош кај труење со пари на јагленоводород и инертни гасови); меѓународни прописи што се однесуваат на системот на инертен гас;

3) за вршење работи на превоз на вкапени природни гасови: Анекс кон Резолуцијата бр. 12 од Меѓународната конвенција за стандарди за обука, издавање на потврди и вршење бродска стража на поморскиот - 1978; Кодекс за конструкција и опремување на бродови што превезуваат вкапени гасови; Прирачник за безбедност на танкери (вкапен гас) на Меѓународната поморска комора; Прирачник за спасување со хеликоптер од брод - издание на Меѓународната поморска комора;

4) за вршење работи на сигурност на танкери: својства на течни горива (хемиски и физички својства, испарување, влијание на притисокот врз точката на врнењето, граница на запалноста и експлозивноста на нафтените парен, извори на палење); опасности од запалување и експлозии (извори на пожари и експлозии на танкери - течности и гасови, извори на палење); влијание на испуштена нафта врз луѓето, морето и морските организми; противпожарна заштита (пожар, пожари на брод, лични опасности); контрола на опасности (производство на инертен гас, употреба на инертен гас за време на разни работни операции на танкери, разни начини на контрола и регулација); противпожарни апарати и уреди, лична противпожарна заштитна опрема, гасни мерни инструменти, престој на екипажот во станбени и други простори, искуство со општите безбедносни прописи; меѓународни прописи што се однесуваат на безбедноста на пловидбата на танкери и спречување на загадување;

5) за вршење работи на сигурност на танкери за превоз на хемикалии: физички својства на хемикалиите што се превезуваат по море; елементарни знаења од хемија; отровност; опасност од експлозија; опасност по здравјето на екипажот; влијание на испуштањето на хемикалии во море врз луѓето и морските организми; опасност од реакции; опасност од корозии; контрола на опасноста; сигурносни уреди и заштита на персоналот; конструкција на бродот и уреди на танкерите за превоз на хемикалии; работи на танкерот, поправки и одржување, постапки во случај на нужда; меѓународни прописи што се однесуваат на сигурноста на пловидбата на танкерите што превезуваат хемикалии;

6) за вршење работи на ракување со уреди за автоматско радарско виртување: АРПА систем (опис и можности); користење на сметачи за автоматско виртување; ориентација на радарската слика (релативно и апсолутно ориентирање); аналоген и дигитален приказ на идната ситуација со помош на АРПА уреди; симбол кај АРПА уреди; определување на параметрите при одбегнување на судири (оддалеченост на разминувањето, време потребно за разминувањето, курсеви на избегнување); програмирање на оддалеченоста на разминувањето и автоматски алармен систем (стражарски круг, звучни и светлосни сигнали при опасност од судири); користење на графички автоматски плотер, симулација на настани во блиска иднина (во следниве 12 минути) кај промена на параметрите на брзината и курсот на бродот; примена на правилата за одбегнување судири на море;

7) за вршење работи на ракување со радар за набљудување: основни принципи на радарот (емитување и прием на импулси, избор на бранова должина, принципи на мерење на оддалеченоста и азимутот); компоненти на радарот и нивно сместување (функции на оделни компоненти и нивно сместување); карактеристики на составот (максимален и минимален досег, точност на мерењето на оддалеченоста и азимутот, раздвојување на објектите по оддалеченост и агол, тестирање и проверка на перформанси-

тролата); пречки, лажни одгласи и дефекти; симулатор на радарски уред (видови, принцип на работа на навигациониот радар - симулатор, принцип на синтетизирана слика, главни делови на симулаторот); перформанси на радарскиот навигациони уред (крајбрежни контури според каталог, дигитални и аналогни крајбрежни контури, различни математички модели на бродови, симулирање на радарски пречки); радарско виртување (плотирање) во реално време (определување на најблиската точка на доближување, времето на најблиската точка на доближување, курсот и намалувањето на брзината заради одбегнување судири со еден или повеќе бродови); апсолутно виртување (плотирање); примена на правилата за одбегнување судири на море;

8) за вршење работи на барање, спасување и опстанок на море: прописно облекување на елек за спасување, сигурно скокање од височина во вода, качување во чамец за спасување од водата со елек за спасување; испраќање на преврнат сплав за спасување во пропишаната лична опрема; толкување на баждарските ознаки на чамецот за спасување заради определување на дозволен број лица за качување; употреба на исправни команди што се користат за спуштање и дигање на средствата за спасување од брод и на брод, при ракување и симнување од средства за спасување; подготвување и спуштање на средства за спасување во вода и напуштање на местото на опасност; постапка со повредени лица; весла и кормило, дигање на јарбол, дигање на едра, едрење и кормиларење со чамец, употреба на компас; употреба на сигнални средства (вклучувајќи и пиротехнички средства), употреба на преносен радиопредател; начини на опстанок на море;

9) за вршење работи на противпожарна заштита: теорија на горење, теорија на гаснење, теорија на средствата за гаснење; рачни противпожарни апарати, откривање на пожари и системи за јавување на пожари; заштитна опрема и работа во задимени просторини; стабилни противпожарни уреди и противпожарна арматура; стабилност на бродот при гаснење на пожар; планирање и организирање на противпожарни вежби на брод; анализа на типични примери на пожар; противпожарна превентива; развој на системот и уредите за гаснење; противпожарни постапки, практични вежби;

10) за вршење работи на ракување со средства за спасување: видови опрема за спасување; конструкција и опрема на чамци за спасување и инвентар - опрема; посебни карактеристики и погодности на чамците за спасување; различни видови средства за спуштање во море на чамци за спасување; начини на спуштање чамци за спасување во немирно море; дејствија што се извршуваат по напуштањето на бродот; ракување со чамци за спасување, употреба на врзилки, морска котва и друга опрема; распределба на храна и вода во чамецот за спасување; начини на спасување со помош на хеликоптер; употреба на прибор за прва помош и техника на оживување; радиосредства во чамците за спасување, вклучувајќи и радио-плутачи за давање сигнали во вонредни ситуации; ефекти од хипотермија и нејзино спречување; употреба на заштитни покривки и заштитна облека; начини на задвижување и ракување со моторот во чамците за спасување и со дополнителната опрема; употреба на средства за гаснење на пожари; употреба на чамци за спасување и на моторни чамци за спасување за извлекување сплавови за спасување и спасување на бродоломници и лица од морето; пристапување со чамци за спасување.

Член 5

Посебни овластувања се признаваат, и тоа:

1) овластување за вршење работи на сигурноста на танкери - на бродоводар, поручник на трговска морнарица, капетан на долга пловидба, бродски машиноводар, поморски машинист и поморски машинист I класа - кои во последните пет години, пред 5 февруари 1985 година, имаат најмалку една година пловидбен стаж на танкери во долга пловидба или во голема крајбрежна пловидба во вршењето работи од соодветно звање;

2) овластување за вршење работи на ракување со радар за набљудување - на поручник на трговска морнарица и капетан на долга пловидба кои во последните седум години, пред 5 февруари 1985 година, имаат најмалку три години пловидбен стаж на бродови што се опремени со радар, во својство на офицер на палуба или приправник со едногодишен приправнички стаж за соодветно звање;

3) овластување за вршење работи на барање, спасување и опстанок на море - на сите поморци со соодветно овластување кои во последните пет години, пред 5 февруари 1985 година, имаат најмалку една година пловидбен стаж на бродови во долга пловидба или во голема крајбрежна пловидба, големи преку 200 BRT или со моќност на погонската постројка преку 750 kW;

4) овластување за вршење работи на противпожарна заштита - на сите поморци со соодветно овластување кои во последните пет години, пред 5 февруари 1985 година, имаат најмалку една година пловидбен стаж на бродови во долга пловидба или во голема крајбрежна пловидба во вршење работи од соодветно звање;

5) овластување за вршење работи на ракување со средства за спасување - на сите поморци со соодветно овластување кои во последните три години, прет 5 февруари 1985 година, имаат најмалку една година пловидбен стаж на бродови во долга пловидба или во голема крајбрежна пловидба во вршење работи од соодветно звање.

Член 6

Образецот на посебното овластување содржи: натпис „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ со втиснат државен грб на СФРЈ, назив на лучката капетанија, број на издаденото посебно овластување, сериски број на посебното овластување, назив на посебното овластување со податок за прописот за издавање посебно овластување, презиме и име на носителот на посебното овластување, податок за државјанството на носителот на посебното овластување, податоци за местото и времето на издавање на посебното овластување, потпис на носителот на посебното овластување, печат и потпис на овластеното лице.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 760/3
17 февруари 1986 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за сообраќај и врски,
Мустафа Пљакиќ, с. р.

275.

Врз основа на член 1036 став 2 точка 6 од Законот за поморската и внатрешната пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/77, 13/82 и 30/85), Сојузниот комитет за сообраќај и врски пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗВАЊАТА, УСЛОВИТЕ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО ЗВАЊА И ЗА ОВЛАСТУВАЊАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НЕ ЕКИПАЖОТ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 1

Во Правилникот за звањата, условите за здобивање со звања и за овластувањата на членовите на екипажот на поморските бродови на трговската морнарица на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/81, 30/83 и 17/85), во член 37 ст. 2 и 3 се бришат.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 760/4
17 февруари 1986 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
сообраќај и врски,
Мустафа Пљакиќ, с. р.

276.

Врз основа на член 33 став 1 на Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА СПРАВИ ЗА МЕРЕЊЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА

Член 1

Во Правилникот за метролошките услови за справи за мерење на течни горива („Службен лист на СФРЈ”, бр. 48/85) во член 8 став 1 точка 2 зборовите: „од -6°C до $+40^{\circ}\text{C}$ ” се заменуваат со зборовите: „од $+6^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ ”.

Член 2

Во член 14 ставот 2 се менува и гласи:
„Страниците на обвивката (предната и задната) треба да бидат такви што да можат лесно да се демантираат”.

Член 3

Во член 19 ставот 2 се менува и гласи:
„Показниот уред од став 1 на овој член може да има и покажувач за вкупниот динарски износ.”
По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, показниот уред може да ги има и само покажувачите пропишани во точ. 1 и 2 на став 1 од овој член.”

Член 4

Во член 21 став 2 зборовите: „ Q_{max} ” се заменуваат со зборовите: „ q_{max} ”.

Член 5

Во член 23 став 3 во втората реченица зборовите: „поделокот на покажувачот на зафатнина” се заменуваат со зборовите: „поделокот на првиот елемент на покажувачот на зафатнина”.

Член 6

Во член 57 став 1 точка д во одредбата под 5 зборовите: „ $K = \dots/L$ ” се заменуваат со зборовите: „ $K = \dots/l$ ”.
Одредбата под 6 се менува и гласи:
„најголемиот проток на проточното мерило за кое може да се користи показниот уред само за електронски, испишан во форма:
„за справи со $q_{\text{max}} = \dots/l/\text{min}$ ”;

Член 7

Во член 58 став 2 зборовите: „со член 19 став 2” се заменуваат со зборовите: „со член 19 став 3”.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 0404-3377/84/3
25 октомври 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали,
Милисав Воичкиќ, с. р.

277.

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА ПРЕГЛЕД НА ХРОНОТАХОГРАФИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите за формирање на лаборатории за преглед на хронотахографи што мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд и работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, кои произведуваат и поправаат хронотахографи.
Условите од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката PUL.B-3/2.

Член 2

Работниците, што организациите на здружен труд и работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да ги обезбедат при прегледот на хронотахографи, мораат да имаат III или IV степен стручно образование односно средна стручна подготовка од машинска, електротехничка или сообраќајна струка и мораат да ја познаваат постапката и методите за прегледот.

Член 3

За преглед на хронотахографи се користи следната опрема:

- 1) работен еталон – уред за мерење на линеарната брзина и изминатиот пат;
 - 2) работен еталон за време – уред за испитување на саатните механизми на хронотахографот;
 - 3) мерна лупа за отчитување на дијаграмот;
 - 4) средство за контрола на картичките, односно на отпечатените скали на картичките;
 - 5) статив за сместување на хронотахографот за време на прегледот;
 - 6) помошна опрема (на пр. извори на стабилизирани напон, полица за сместување на прегледаните и непрегледаните хронотахографи и сл.).
- Опремата од став 1 на овој член мора да овозможува преглед на хронотахографи со различни вредности на константата „ k ”.

Член 4

Работниот еталон од член 3 став 1 точка 1 на овој правилник мора да биде таков што односот на мерната несигурност на работниот еталон спрема дозволената грешка на хронотахографот за линеарната брзина и изминатиот пат да изнесува најмалку 1:3.

Работниот еталон од член 3 став 1 точка 2 на овој правилник мора да биде таков што односот на мерната несигурност на работниот еталон спрема дозволената грешка на хронотахографот за интервал на време да изнесува најмалку 1:5.

Член 5

Во работната просторија мора да биде сместен термометар за мерење на температурата на воздухот, чија најмала вредност на поделокот не смее да биде поголема од 1°C .

Член 6

Работната просторија мора да биде:

- 1) изградена во согласност со техничките нормативи и доволно пространа за сместување на опремата;
- 2) чиста и сува и мора да ги исполнува пропишаните услови во поглед на хигиенско-техничката заштита;
- 3) изолирана од потреси, вибрации, влегувања на прав, водена пареа, агресивни гасови и сл.;
- 4) заштитена од дејство на надворешни електромагнетни полиња и од други штетни зрачења.

Член 7

Работната просторија мора да има дневно и електрично осветление според југословенскиот стандард JUS

U.C9.100, предвиден во Решението за југословенскиот стандард за зградарство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 48/62) односно осветлението да биде „големо” и да се изведува како „општо” осветление.

Член 8

Изворите за греење на работната просторија мораат да бидат доволно оддалечени од местото на кое се врши преглед на хронотаксографите и изведени така што да обезбедуваат рамномерно загревање на просторијата.

Член 9

Во работната просторија не смеат да се држат предмети што го спречуваат нормалното вршење на преглед ниту за време на прегледот смеат да се вршат други дејствија.

Член 10

Работната просторија мора да ги исполнува следните услови:

- 1) температура: $22 \pm 5^{\circ}\text{C}$;
- 2) напон на напојување на опремата за преглед: $220\text{V} \pm 10\%$;
- 3) фреквенција на напонот на напојување на опремата за преглед: $50\text{ Hz} \pm 1\%$;
- 4) напон на напојување на хронотаксографот: $12 (24)\text{ V} \pm 10\%$ односно номинална вредност на напонот $\pm 10\%$.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за условите за преглед и жигосување на хронотаксографи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/83).

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 0404-4183/1
26 ноември 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали,
Милисав Воичиќ, с. р.

278.

Врз основа на член 33 став 1 на Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МАНОМЕТРИ ЗА МЕРЕЊЕ НА КРВЕН ПРИТИСОК

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат манометрите за мерење на крвен притисок (во натамошниот текст: манометри).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат со скратена ознака MUS.P-3/1.

Член 2

Под манометри, во смисла на овој правилник, се подразбираат инструменти за мерење на крвен притисок што можат да бидат со:

- 1) течност – манометар со жива;
- 2) еластичен мерен елемент:
 - а) манометар со цевовидна пружина;
 - б) манометар со спирална пружина;
 - в) манометар со еластична мембрана;
 - г) манометар со еластична чаура (капсула);
 - д) манометар со еластично шупливо тело.

Член 3

Покажувањето на манометарот, за секоја вредност на притисокот во опсегот на мерењето, не смее да има граница на дозволената грешка поголема од $\pm 0,5\text{ kPa}$.

Варијациите на покажувањето на манометарот не смеат да ја преминуваат апсолутната вредност на најголемата дозволена грешка од став 1 на овој член.

При атмосферски притисок нивото на живата односно стрелката на манометарот треба да се запре на цртата на поделбата која означува нула или во границите што ѝ одговараат на најголемата дозволена грешка.

Член 4

За температури помеѓу $+15^{\circ}\text{C}$ и $+25^{\circ}\text{C}$ најголемите дозволени грешки не смеат да ја преминуваат апсолутната вредност на границата на дозволената грешка од став 1 на член 3 од овој правилник.

Член 5

При прегледот и во употребата манометарот мора да ги исполни границите на дозволената грешка пропишани во чл. 3 и 4 на овој правилник, при следните услови:

- 1) мора да го издржи дејството на натпритисокот кој ја преминува горната граница на мерењето за 10% во траење од 15 min ;
- 2) мора да го издржи дејството на притисокот, од $5\,000$ осцилации, кој полека се менува од 0 до горната граница на мерењето, со зачестеност од 20 до 40 осцилации во минута.

Член 6

Манометрите со жива можат да бидат двокраки или еднокраки, со резервоар.

Внатрешниот пречник не смее да биде помал од 4 mm .

Член 7

Пресеците на елементите во кои се наоѓа жива мораат да бидат такви што живата во нив да се движи рамномерно.

Член 8

Садовите и цевките во кои се наоѓа жива и составните елементи мораат да бидат изработени од материјали што не развиваат хемиска реакција со жива, ниту живата дејствува врз нив.

Цевките во кои се наоѓа жива и по должината на кои се исчитува нивото на живата мораат да бидат изработени од провиден материјал кој овозможува лесно и непречено исчитување.

Член 9

Еластичните мерни елементи мораат да бидат изработени од соодветен материјал (на пример: легура на бакар, никел, челик) и мораат да бидат издржливи и отпорни на стареење.

Член 10

Скалата мора да биде таква што со нејзиното поместување да може да се дотера нулата.

Во текот на мерењето скалата не смее да се поместува под дејството на вибрации или лесни удари.

Член 11

Исчитувањето на скалата мора да биде директно, без употреба на фактор на множење.

Ознаките на скалата мораат да бидат изразени во единица притисок – kPa .

Член 12

Поделбата на скалата мора да биде рамномерна и чиста, вгравирани или отпечатена јасно и неизбришливо. Дебелината на цртата на поделбата не смее да биде поголема од $1/5$ од широчината на поделокот.

Секоја петта, односно секоја десетта црта на поделбата мора да биде подолга од другите црти.

Најмалку секоја десетта црта на поделбата мора да биде обележена со број.

Член 13

Кај манометрите со жива, ако поделбата не е директно означена на цевката низ која се движи живата, туку на скалата прицврстена по должината на цевката, скалата мора да биде поставена така што да може да се види од секоја страна на живината нишка.

Член 14

Кај манометрите со еластичен мерен елемент, врвот на стрелката мора да покрива $1/3$ до $2/3$ од должината на најкратките црти на поделбата.

Дебелината на стрелката на местото на читањето не смее да биде поголема од дебелината на цртата на поделбата.

Член 15

Манометарот мора да биде конструиран така што на него да се наоѓаат места за втискување на жигови.

Член 16

Мерниот механизам и скалата на манометарот мораат да имаат обвивка која ги штити од навлегување на прав.

Член 17

Манометрите со жива мораат да имаат уред за запирање, кој го спречува растурањето на живата.

Уредот за запирање може да се наоѓа во резервоарот или во цевката.

Ако цевката го има уредот од став 1 на овој член, забаването предизвикано од протекот на живата не смее да биде поголемо од 1,5 секунди за пад на притисокот од 25 kPa.

Член 18

Манометарот со еластичен мерен елемент, во смисла на овој правилник, мора при транспортот да издржи:

- 1) температура на околината од -20°C до $+50^{\circ}\text{C}$ за време од шест часови за секоја од овие температури;
- 2) потреси со забрзување од 30 m/s^2 и зачестеност од 80 до 120 удари во минута, во траење од два часа.

Член 19

Натписите и ознаките на манометарот мораат да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија.

Член 20

Натписите и ознаките на манометарот мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и испишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 21

На показниот уред на манометарот мораат да се испишат следните натписи и ознаки:

- 1) фирма, односно назив или знак на производителот;
- 2) сериски или фабрички број;
- 3) ознака на мерната единица;
- 4) службена ознака на типот на манометарот, ако е извршено испитување на типот.

Член 22

Кај манометрите со жива со променлива цевка, кукиштето мора да носи и ознака на внатрешните пречници на цевките и на толеранцијата на производството.

Член 23

Манометрите што се наоѓаат во употреба на денот на влегувањето во сила на овој правилник ќе се примаат на преглед и жигосување ако ги исполнуваат метролошките услови пропишани во чл. 3, 4, 5, 17 и 18 на овој правилник.

Член 24

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за метролошките услови за манометри за мерење на крвен притисок („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/82).

Член 25

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 0404-3538/1
17 октомври 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
мери и скапоцени метали,
Милисав Воичиќ, с. р.

279.

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА ПРЕГЛЕД НА МАНОМЕТРИ ЗА МЕРЕЊЕ НА КРВЕН ПРИТИСОК

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите за формирање на лаборатории за преглед на манометри за мерење на крвен притисок (во натамошниот текст: манометри) што во поглед на стручноста на работниците, опремата и работните простории мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд и работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани кои произведуваат или поправаат манометри.

Условите од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката PUL.P-3/1.

Член 2

Работниците што организациите на здружен труд и работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да ги обезбедат за преглед на манометри мораат да имаат III или V степен стручна подготовка, односно мораат да бидат висококвалификувани или квалификувани работници и мораат да ја познаваат постапката и методите на прегледот.

Член 3

Опремата за преглед на манометри се состои од еталони на притисок со течност – живин столб со опсег на мерењето од 0 kPa до најмалку 50 kPa.

Член 4

Грешките на мерењето на еталоните мораат да бидат во границите од $\pm 0,5\%$.

Член 5

Работната просторија за преглед на манометри мора:

- 1) да биде чиста, сува и изградена во согласност со важечките технички нормативи;
- 2) да ги исполнува пропишаните услови во поглед на хигиенско-техничката заштита;
- 3) да биде доволно пространа за сместување на потребната опрема;
- 4) во просторијата и нејзината околина да нема извори на потреси што би влијаеле врз точноста на мерењето;
- 5) да има маса и стол за работа на работникот;
- 6) во просторијата да биде вграден термометар за мерење на температурата на воздухот, чиј најмал поделок не смее да биде поголем од $0,5^{\circ}\text{C}$.

Член 6

Топлотните извори за греење на работната просторија за преглед на манометри мораат да бидат доволно оддалечени од местото на кое се врши прегледот и изградени така што да овозможуваат рамномерно загревање на просторијата.

Член 7

Температурата во работната просторија за преглед на манометри мора да биде во границите од 18°C до 25°C.

Член 8

Работната просторија за преглед на манометри мора да биде сместена така што да не биде изложена на дејство на директни сончеви зраци.

Член 9

Работната просторија за преглед на манометри мора да има дневно и електрично осветление според југословенскиот стандард JUS U.C9.100, пропишан во Решението за југословенскиот стандард за зградарство („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 48/62), односно осветлението да биде „големо” и да се изведува како „општо” осветление.

Член 10

Во работната просторија за преглед на манометри не смеат да се држат предмети што го смекаваат нормалното вршење на прегледот, ниту смеат за време на прегледот да се вршат други дејствија, освен преглед на манометри.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 0404-3542/1
17 октомври 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери и
скапоцени метали,
Милисав Воичиќ, с. р.

280.

Врз основа на член 46 став 2 на Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ
ЗА ПРЕГЛЕД НА МАНОМЕТРИ, ВАКУУММЕТРИ И
МАНОВАКУУММЕТРИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите за формирање на лаборатории за преглед на манометри, вакуумметри и мановакуумметри, кои во поглед на стручноста на работниците, опремата и работните простории мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд и работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани кои произведуваат или поправаат манометри, вакуумметри и мановакуумметри (во натамошниот текст: мерила).

Условите од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката PUL.P-1/1.

Член 2

Работниците што организациите на здружен труд и работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да ги обезбедат за преглед на мерила мораат да имаат III или IV степен на стручна подготовка, односно мораат да бидат висококвалификувани или квалификувани работници и мораат да ја познаваат постапката и методите на преглед.

Член 3

Опремата за преглед на мерила мора да биде во опсегот на мерењето на мерилото.

Член 4

Прегледот мора да се врши со еталон чија грешка на мерење не преминува 1/4 од вредноста на најголемата дозволена грешка пропишана за тоа мерило.

Член 5

Работната просторија за преглед на мерила мора:

- 1) да биде чиста, сува и изградена во согласност со важечките технички нормативи;
- 2) да ги исполнува пропишаните услови во поглед на хигиенско-техничката заштита;
- 3) да биде доволно пространа за сместување на потребна опрема;
- 4) во просторијата и во нејзината околина да нема извори на потрес што би влијаеле врз точноста на мерењето;
- 5) да има маса и стол за работа на работникот;
- 6) во просторијата да биде вграден термометар за мерење на температурата на воздухот, чиј најмал поделок не смее да биде поголем од 0,1°C.

Член 6

Топлотните извори за греење на работната просторија за преглед на мерила мораат да бидат доволно оддалечени од местото на кое се врши преглед на мерила и изградени така што да овозможуваат рамномерно загревање на просторијата.

Член 7

Температурата во работната просторија за преглед на мерила мора да биде во границите од 18°C до 25°C.

Член 8

Работната просторија за преглед на мерила мора да биде сместена така што да не биде изложена на дејство на директни сончеви зраци.

Член 9

Работната просторија за преглед на мерила мора да има дневно и електрично осветление според југословенскиот стандард JUS U.C9.100, пропишан во Решението за југословенскиот стандард за зградарство („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 48/62), односно осветлението да биде „големо” и да се изведува како „општо” осветление.

Член 10

Во работната просторија за преглед на мерила не смеат да се држат предмети кои го спречуваат нормалното вршење на прегледот, ниту смеат за време на прегледот да се вршат други дејствија освен преглед на мерила.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 0404-3540/1
17 октомври 1985 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
мери и скапоцени метали,
Милисав Воичиќ, с. р.

281.

Врз основа на член 33 став 1 на Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МАНОМЕТРИТЕ
ЗА МЕРЕЊЕ НА ПРИТИСОКОТ ВО ПНЕВМАТИЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат манометрите за мерење на притисок во пневматици (во натамошниот текст: манометри).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката MUS.P-1/2.

Член 2

Под манометри, во смисла на овој правилник, се подразбираат мерилата чијашто работа се заснова врз принципот на директно пренесување на деформација на електричен мерен елемент, настаната под дејство на притисок, на показниот уред.

Член 3

Манометрите се делат на:

- 1) манометри фиксно или подвижно поставени во сервисни и бензиски станици, кои служат за контрола на притисок за време на полнење на пневматиците;
- 2) рачни манометри кои сочинуваат дел од приборот на возилото и наменети се за повремени контрола на притисокот во пневматиците;
- 3) манометри вградени на возилото и наменети за непрекината контрола на притисокот во пневматиците во текот на возењето.

Член 4

Мерните опсези на манометрите можат да бидат различни во границите од 0 МПа до 1 МПа или од 0 bar до 10 bar.

Член 5

Наведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

- 1) ознака на класата на точност на манометарот е бројот што ја означува апсолутната вредност на најголемата дозволена грешка на мерењето при употребата на манометарот, изразено во проценти на горната граница на мерењето;
- 2) варијација на покажувањето на манометарот е разликата во покажувањата на манометарот кога тој ја покажува истата вредност на притисокот, било покажувањето односно притисокот да расте или опаѓа.

Член 6

Границите на дозволените грешки на мерењето за манометрите што се користат во сервисните и бензиските станици и за рачните манометри се дадени во следната табела:

Горни граници на мерењето во, МПа	Граници на дозволените грешки во МПа	
	при првиот преглед	при повремениот преглед
до 0,4 над 0,4 до 1	$\pm 0,008$ $\pm 0,016$	$\pm 0,01$ $\pm 0,02$

Член 7

Границите на дозволените грешки за манометрите на возилата изразени во проценти на горните граници на мерење се при:

- 1) испитувањето на типот $\pm 1,3\%$;
- 2) првиот преглед $\pm 1,3\%$;
- 3) периодичните прегледи и во работа $\pm 1,6$

Член 8

Варијациите на покажувањето на манометрите не смеат да ја надминуваат апсолутната вредност на границите на дозволените грешки од чл. 7 и 8 на овој правилник.

Член 9

Варијациите на покажувањето на манометрите при температурите што отстапуваат од $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ не смеат да преминат $\pm 0,4\%$ од горната граница на мерењето за секои 10°C .

Член 10

Манометарот се состои од следните делови:

- 1) кукиште со поклопка;
- 2) показен уред (бројник и стрелка);
- 3) еластичен мерен елемент;
- 4) механизам за пренос на притисокот од еластичниот мерен елемент на стрелката;
- 5) носач со приклучок.

Член 11

Кукиштето на манометарот мора да го заштити мерниот механизам и скалата од навлегување на прав и влага, како и од удар и оштетување.

Член 12

Површината на бројникот на манометарот мора да биде рамна и така причврстена за кукиштето што под дејство на вибрации или удар да не се поместува.

Скалата на бројникот на манометарот мора да има еднакви растојанија меѓу две кои и да било последовни црти на поделбата.

Броевите со кои се обележени цртите на поделбата мораат непосредно да ја изразуваат големината на измерениот притисок без примена на факторот на множење.

Член 13

Стрелката може да има врв во форма на еднокрак триаголник чија основа не ја преминува широчината на најтесната црта на поделбата и чиј агол при врвот не преминува 60° .

Врвот на стрелката може да има и форма на нож кој е поставен вертикално на рамнината на поделбата и чија широчина не ја преминува широчината на најтесната црта на поделбата.

Врвот на стрелката мора да покрива $1/3$ до $2/3$ од должината на најкратките црти на поделбата.

Оддалеченоста меѓу стрелката и површината на бројникот не смее да биде поголема од $0,021 \pm 1 \text{ mm}$, каде што 1 е растојание во mm меѓу оската на ротацијата на стрелката и нејзиниот врв.

Член 14

Еластичен мерен елемент е елемент на манометарот (на пр. манометарска цевка, мембрана, мев, спирална пружина, еластична чаура) кој под влијание на мерниот притисок еластично се деформира.

Еластичниот мерен елемент мора да биде изработен од материјал кој обезбедува постојаност на физичко-хемиските особини на елементот (на пр. легура на бакар, никел, челик).

Член 15

Механизмот за пренос на притисокот од еластичниот мерен елемент на стрелката се состои од:

- 1) водилка врзана со едниот крај за слободниот крај на еластичниот мерен елемент, а со другиот крај за сегментниот запченик;
- 2) сегментен запченик;
- 3) запченик.

Член 16

Носачот со приклучок мора да биде врзан за еластичниот мерен елемент и низ него мора да се пренесува притисокот од пневматикот на еластичниот мерен инструмент.

Член 17

Рачните манометри можат да имаат уред за блокирање и враќање на стрелката во основна положба. Уредот мора да овозможи исчитување на вредноста на измерениот притисок, по одвојувањето на манометарот од вентилот на пневматикот.

Член 18

Вредноста на поделокот на манометарот мора да изнесува $0,01 \text{ МПа}$, односно $0,1 \text{ bar}$.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, рачните манометри чија горна граница на мерењето е над $0,4 \text{ МПа}$, односно 4 bar , можат да имаат и поголем поделок, но не поголем од $0,025 \text{ МПа}$, односно $0,25 \text{ bar}$.

Член 19

Широчината на поделокот не смее да биде помала од $1,5 \text{ mm}$.

Широчината на поделоките на истиот бројник не смеат меѓусебно да се разликуваат за повеќе од $1/5$ од широчината на најмалиот поделок.

Широчината на цртата на поделбата не смее да биде поголема од 1/5 од широчината на поделокот.

Секоја петта црта на поделбата мора да се разликува од другите црти на поделбата со поголема должина, а секоја петта или десетта црта мора да биде обележена со број.

Скалата на бројникот мора да биде видлива и лесно читлива од растојание од најмалку 0,6 m, без оптички систем за увеличување.

Член 20

Манометарот мора да биде така конструиран што да издржи:

1) притисок кој ја преминува горната граница на мерењето за 25% за време од 15 минути;

2) 1.000 импулси што ги дава притисок кој варира од 0 до 90/95% од горната граница на мерењето за манометрите кои се користат во сервисни и бензиски станици и за рачни манометри;

3) 10.000 циклуси на притисок кој варира полака од 0 до 75% од горната граница на мерењето, со фреквенција која не преминува 60 циклуси во минута, за манометрите кои се користат во сервисните и бензиските станици и за рачните манометри чиј уред за блокада се запира по мерењето;

4) 20.000 илјади циклуси на притисок кој полака варира од 25% до 75% од горната граница на мерењето, со фреквенција која не преминува 60 циклуси во минута за манометрите вградени на возилото;

5) температури на околината од -20°C и $+50^{\circ}\text{C}$, секоја по шест часови;

6) вибрации на фреквенција од 50 Hz и забрзување од 50 m/s^2 во текот на два часа за рачни манометри и за манометри вградени на возилото;

7) потреси на фреквенција од 80 до 120 удари во минута и забрзување од 50 m/s^2 во текот на два часа за манометри вградени на возило, односно забрзување од 70 m/s^2 за рачните манометри.

По држењето на манометарот без притисок во траење од еден час, границата на дозволената грешка на мерењето и варијациите на покажувањето не смеат да ги преминуваат вредностите на границите на дозволените грешки пропишани со овој правилник.

Член 21

Натписите и ознаките на манометарот мораат да бидат испишани на еден од јазиците и писмата на народите односно народностите на Југославија.

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и испишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 22

На бројникот на манометарот мораат да се испишат:

- 1) ознаката на мерната единица;
- 2) класата на точност;
- 3) натписот: „Манометар за пневматик“;
- 4) знакот што ја покажува работната положба на манометарот ако е потребно.

Член 23

На бројникот или кукиштето на манометарот мораат да се испишат:

- 1) фирмата, односно називот или знакот на производителот;
- 2) фабричкиот број (тековниот број на производство);
- 3) годината на производство;
- 4) службената ознака на типот на манометарот ако е извршено испитување на типот.

Член 24

На манометрите вградени на возилото мораат да се испишат:

- 1) типот на автомобилските гуми;
- 2) големината на притисокот што му одговара на тој тип.

Член 25

Манометрите што се наоѓаат во употреба, а немаат натпис: „Манометар за пневматици“ можат да се употре-

буваат и по влегувањето во сила на овој правилник, ако ги исполнуваат другите метролошки услови пропишани со овој правилник.

Член 26

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за метролошките услови за манометрите за мерење на притисокот во пневматици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/82).

Член 27

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 0404-3539

17 октомври 1985 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за мере и
скапоцени метали,
Милисав Воичиќ, с. р.

282.

Врз основа на член 46 точка 2 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗОТ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА ПРОВОЗОТ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЖИВИ СВИЊИ, ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД СВИЊИ ОД КРАЛСТВОТО ХОЛАНДИЈА

1. Заради спречување на внесувањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на заразна болест афричка куга на свињи се забранува увозот од Кралството Холандија во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и провозот преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на следните пратки:

- 1) на живи свињи;
- 2) на производи, сировини и отпадоци по потекло од свињи, освен термички обработени конзерви.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2747/1

4 април 1986 година

Белград

Претседател
на Сојузниот комитет
за земјоделство,
д-р Милорад Станоевиќ, с. р.

283.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА РЕГУЛАТОРИ НА ПРИТИСОКОТ ЗА ТЕЧНИ ГАСОВИ ПРОПАН-БУТАН

1. На задолжително атестирање подлежат регулаторите на притисокот за течни гасови пропан-бутан (во натамошниот текст: регулаторите на притисок) за номинални протоци до 2 kg/h и излезни притисоци 30 mbar или 50 mbar .

2. Постапката за атестирање на регулатори на притисокот се спроведува на следниот начин:

1) за регулатори на притисокот од домашно производство се атестира типот на производот – со контрола на сообразноста на производот од производството на атестираниот тип;

2) за регулатори на притисокот од увоз се атестира секоја увезена партија односно серија на производи од исто потекло.

Под тип на регулатор на притисокот, во смисла на оваа наредба, се подразбира регулатор на притисокот кој има исто конструктивно решение, димензии, номинален приток, излезен притисок, димензии на сите составни делови и кој е произведен од ист материјал и од ист производител.

Под увезена партија на тип регулатори на притисокот односно под увезена серија на тие производи, во смисла на оваа наредба, покрај карактеристиките од став 2 на оваа точка, се подразбира и иста земја на потекло, ист увозник, иста година на производство и увоз во текот на иста календарска година.

3. На испитување заради задолжително атестирање подлежат следните карактеристики на квалитетот на регулаторите на притисокот од точка 1 на оваа наредба:

- 1) приклучните мери;
- 2) конструкционите карактеристики и материјалот;
- 3) непропустливоста на регулаторот и мембраната;
- 4) цврстината на влезниот приклучок до регулациониот зглоб;
- 5) цврстината на кукиштето без мембраната;
- 6) излезниот притисок;
- 7) внатрешниот отпор (хистереза);
- 8) отпорноста на температурни промени;
- 9) отпорноста на сите гумени и пластични делови на дејство на јагленоводород.

4. Карактеристиките на квалитетот од точка 3 на оваа наредба се утврдени и тоа:

1) приклучните мери – со југословенскиот стандард JUS M. C5. 360 – Регулатори на притисокот за течни гасови пропан-бутан, за приток на 1 и 2 kg/h;

2) конструкционите карактеристики и материјалот – со југословенскиот стандард JUS M. C5. 360;

3) непропустливоста на регулаторот и мембраната – не е допуштено пропуштање под условите за испитување утврдени во точка 5 под 3) на оваа наредба;


4) цврстината на влезниот приклучок до регулациониот зглоб – не е допуштено пропуштање под условите за испитување утврдени во точка 5 под 4) на оваа наредба;

5) цврстината на кукиштето без мембрана – не се допуштени пластични деформации односно пукнување на материјалот под условите за испитување утврдени во точка 5 под 5) на оваа наредба, а е допуштено пропуштање;

6) излезниот притисок – под условите за испитување утврдени во точка 5 под 6) на оваа наредба, мора да биде во следните граници определени со зоните на притокот и со процентите на номиналниот излезен притисок (слика 1):

- внатре во зоната на излезниот затворен притисок + 25% – 5%
- надвор од зоната на излезниот затворен притисок + 15% – 5%
- преку номиналниот приток до 1,5 од номиналниот приток + 25%
- не е ограничен

7) внатрешниот отпор (хистереза) – не е допуштено отстапување поголемо од $\pm 10\%$ од номиналниот излезен притисок под условите за испитување утврдени во точка 5 под 7) на оваа наредба;



Слика 1.

каде што е:

- q_n – номинален приток;
- P_i – излезен притисок;
- P_n – номинален излезен притисок;
- P_z – затворен излезен притисок;
- $P_{i\max}$ – максимален излезен притисок;
- $P_{i\min}$ – минимален излезен притисок;

8) отпорноста на температурни промени – не е допуштено пропуштање по изложување на регулаторот на притисокот на сушење односно на температурни промени под условите за испитување утврдени во точка 5 под 8) на оваа наредба;

9) отпорноста на сите гумени и пластични делови на дејство на јагленоводород и тоа:

а) мембраната – со југословенскиот стандард JUS M.C5.360;

б) челото на регулациониот зглоб (затиначи на дизната) и другите гумени затиначи – со југословенскиот стандард JUS J.G3.101, точка 4.1.1.2.

5. Карактеристиките на квалитетот на регулаторот на притисокот се испитуваат, и тоа:

1) приклучните мери – со микрометар односно со поместливо мерило, односно со баждарен шаблон, на десет потамина земени мостри, при што се допуштени отстапувања кај една мостра. Во случај на отстапување, испитувањето се повторува на дваесет нови мостри при што не смее да дојде до отстапување;


2) конструкционите карактеристики и материјалот – со утврдување на усогласеноста на мострите со техничката документација. Испитување се врши на пет потамина земени мостри, при што не се допуштени отстапувања кај ни една мостра. Како мостри служат регулаторите на притисокот кај кои не е извршено зацврстување на капакот;

3) непропустливоста на регулаторот и мембраната – со притисок на воздухот од 150 mbar од излезната страна на регулаторот, при што не смее да дојде до пропуштање на мострите под вода. Испитување се врши на десет мостри од одредбата под 1) на оваа точка во траење од пет минути, при што не се допуштени отстапувања кај ни една мостра. Испитувањето на непропустливоста на регулациониот зглоб е опфатено со испитувањето на излезниот притисок според одредбата под б) на оваа точка;

4) цврстината на влезниот приклучок до регулациониот зглоб – со изложување на влезниот приклучок на хидростатичен притисок од $1,3P_{i\max} = 22 \pm 1$ bar каде што е $P_{i\max}$ – максимален влезен работен притисок, при што не смее да има пропуштања. Испитувањето се врши на десет мостри од одредбата под 1) на оваа точка во траење од пет минути, при што не е допуштена неисправност кај ни една мостра;

5) цврстината на кукиштето без мембрана – со хидростатичен притисок кој е еднаков на максималниот влезен работен притисок (17 bar), при што е дозволено пропуштање на споевите, но не смее да дојде до пукнување односно кршење на материјалот. Испитувањето се врши на три мостри, без мембрански механизам, кој е подготвен за ова испитување. Не е допуштено отстапување кај ни една мостра;

6) излезниот притисок – на уредот прикажан на сликата 2, со влезен притисок на воздухот од 10 bar и од 0,5 bar и со протоци меѓу 0 и 150% од номиналниот приток. Како еквивалентна количина на воздухот за 1 kg пропан-бутан при стандардните услови за испитување се зема 0,63 m³ воздух.



Слика 2.

каде што е:

- 1 – вентил за регулирање на влезниот притисок;
- 2 – манометар за влезниот притисок;
- 3 – регулатор на притисокот што се испитува (мостра);
- 4 – манометар за излезниот притисок;
- 5 – вентил за брзо затворање (затворни вентил);
- 6 – термометар;
- 7 – регулатор и мерач на притокот;
- DN – номинален пречник;

Испитувањето се врши на пет мостри од одредбата под 1) на оваа точка, на следниот начин:

а) излезниот затворни притисок се добива со постепено затворање на вентилот 5 (Слика 2) во траење од најмалку 0,5 секунди, а притисокот се отчитува непосредно по затворањето на вентилот, по една минута и по три минути, при што резултатите од второто и третото отчитување мораат да имаат иста вредност;

б) дијаграмот на карактеристичните вредности (Слика 1) се снима при 20%, 50%, 80%, 100% и 150% од номиналниот приток, со тоа што снимање се врши и при зголемување на протокот и при намалување на протокот за ист влезен притисок. Како измерена вредност се зема средната вредност на така измерениот излезен притисок.

Испитувањето се врши во работна положба на регулаторот на притисокот, а ако работната положба не е определена испитувањето се врши и во хоризонтална и во вертикална положба на мембраната. Не е дозволено отстапување кај ниедна мостра;

7) внатрешниот отпор (хистереза) – се добива со одземање на вредностите на излезните притисоци добиени со испитување според точка 6 од одредба под б) на оваа наредба, при ист влезен притисок и ист проток;

8) отпорноста на температурни промени – со повторување на испитувањата утврдени со одредбите 3) и б) на оваа точка, по изложување на мострите на вештачко стареење и на влијание на ниски и високи температури на следниот начин:

а) мострата се суши 120 ± 2 часа во сушилница на температура од 50 ± 3 °C потоа се лади на температура од 20 °C, по што се пристапува кон испитување;

б) мострата се лади на - 20 °C во ладна комора во која се држи најмалку 120 минути, по што така оладена веднаш се испитува;


в) мострата се загрева во вода на температура од 65 ± 5 °C, по што се пристапува кон испитување;

Испитувањето се врши на пет мостри од одредбата под 1) на оваа точка, при што смее да дојде до отстапувања кај една мостра, но тогаш испитувањето според оваа одредба се повторува на десет нови потамина избрани мостри, кога не смее да има отстапувања;

9) отпорноста на мембраната, на челото на регулациониот зглоб на затиначот на влезниот приклучок и на другите гумени затиначи на дејство на јагленводород, и тоа на:

а) мембраната – според југословенскиот стандард JUS M.C5.360, при што оптоварување се врши со тело во цилиндрична форма со мазна површина на челото и со заоблен остар раб на челото со пречник од 30 mm, кое дејствува со сила од 350 N. По 24 часа мострата се растоварува и се врши визуелна контрола на површината, при што не смее да има оштетувања или видливи траги од отпечатокот на мострата.

Ако мострата го задоволела наведеното испитување, се поставува на уредот прикажан на сликата 3, на кој се врши испитување на микропорозноста на мембраната. Притисокот под мембраната се одржува 5 min на 150 mbar при што не смее да дојде до појава на меурчиња во садот со вода;



Слика 3.

каде што е:

- 1 – сад со вода;
- 2 – вентил за затворање на доводот на воздух;
- 3 – извор на светлина;
- 4 – мембрана;
- 5 – манометар.

б) на челото на регулациониот зглоб (затинач на дизната), на затиначот на влезниот приклучок и на другите гумени затиначи – според југословенскиот стандард JUS J.G3.101, точка 5.3.1.1.2.

Бројот на мострите за испитување според одредбата под 9) е десет мостри за секоја позиција, а е дозволено едно отстапување по една мостра од една позиција, во кој случај испитувањето на оваа карактеристика се повторува на дваесет нови мостри од соодветна позиција. Мострите ги избира кај производителот на регулатори на притисокот организацијата на здружен труд овластена за вршење на работи за задолжително атестирање (во натамошниот текст: овластената организација), од количината наменета за вградување.

6. Производителот или увозникот, кон барањето за атестирање што ѝ го поднесува на овластената организација, ги доставува следните податоци:

1) опис на регулаторот на притисокот со основни технички податоци;

2) техничка документација, која содржи:

– склопен цртеж со спецификација на материјалот на составните делови и со повикување на југословенскиот стандард за употребениот материјал;

– цртежи на елементите со детали;

– упатство за монтажа, употреба и одржување, со деклариран рок на употреба.

3) гумен материјал од кој се изработуваат затиначите, заради исечување на епруветите за испитување (доколку тоа го побара овластената организација).

За регулаторите на притисокот што се увезуваат, покрај наведените податоци, увозникот доставува и податоци за испораката, како што се: видот и типот на производот, називот на производителот и земјата на потеклото, производствените броеви, годината на производството, бројот и датумот на фактурата, местото и датумот на втасувањето и бројот на парчиња.

7. Мострите ги зема овластената организација. За земањето на мостри се составува записник кој содржи податоци за називот на производителот односно увозникот, за називот и типот на производот, за бројот на мострите, за ознаките на мострите, за местото и датумот на земањето на мостри. Записникот го потпишуваат претставници на производителот односно на увозникот и на овластената организација.

Овластената организација е должна да ги чува мострите до следното атестирање, по што е должна да му ги врати на производителот. Мострите од регулаторите на притисокот од увоз овластената организација е должна да му ги врати на увозникот веднаш по извршеното атестирање.

8. Извештајот за испитувањето на регулаторите на притисокот, покрај податоците за карактеристиките на квалитетот утврдени со испитувањата според точка 5 на оваа наредба, содржи:

1) извештај за испитувањето на регулаторот на притисокот од домашно производство:

а) назив на производителот;

б) место, датум и број на записникот за земањето на мостри;

в) основни технички податоци, со ознака на типот и со сериски броеви на мострите;

г) заклучок со образложение на издавањето или одбивањето на издавање атест;

д) назив на овластената организација, место, датум, потпис на овластеното лице и отпечаток на печатот;

2) извештај за испитувањето на регулатори на притисокот од увоз содржи, покрај податоците од одредбата под 1 на оваа точка, уште и:

а) земја на потеклото и година на производството;

б) назив на увозникот односно на застпаникот на странската фирма;

в) број и датум на договорот;

г) место и датум на втасувањето;

д) количина на увезената партија.

9) За регулаторите на притисокот, за кои со испитувањето ќе се утврди дека ги исполнуваат пропишаните услови, овластената организација издава атест кон кој го прилага извештајот за испитувањето.

Атестот и извештајот за испитувањето се издаваат во три примероци, од кои еден му се доставува на подносителот на барањето за атестирање, еден на Сојузниот завод за

стандардизација, а еден задржува овластената организација што го извршила атестирањето.

Рокот на важењето на атестот за атестираниот тип на регулаторот на притисокот што се произведува сервиски е една година од денот на издавањето на атестот.

Важењето на атестот на типот престанува и кога на атестираниот тип на регулаторот на притисокот ќе се извршат измени на конструкцијата или на материјалот. Во тој случај производителот е должен за извршените измени да ја извести овластената организација што го издала атестот, заради повторно атестирање на типот.

Се смета дека регулаторот на притисокот е снабден со важечки атест, без оглед на датумот на продажбата, ако е произведен во рокот на важењето на атестот и ако не му истекнал рокот на траењето што го определува производителот.

10. Регулаторот на притисокот за кој е издаден атест, производителот односно увозникот го означува со атестен знак. Атестниот знак производителот го втиснува покрај ознаката за идентификација определена со југословенскиот стандард JUS M.CS.360.

Изгледот на атестниот знак е утврден со Наредбата за изгледот и употребата на атестниот знак („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/79 и 31/81), а големината В од точка 4 на таа наредба мора да изнесува најмалку 5 mm.

Под атестниот знак се запишуваат две буквени и две бројчени ознаки. Буквените ознаки се однесуваат на групата и подгрупата југословенски стандарди на кои им припаѓаат регулаторите на притисокот (МС), а бројчените ознаки ја претставуваат шифрата на овластената организација. Покрај атестниот знак регулаторите на притисокот мораат да бидат означени и со месецот и годината на производство.

Регулаторот на притисокот од увоз, увозникот може да гозначи и со самолеплива фолија.

11. За атестирање на регулаторите на притисокот од точка 1 на оваа наредба, Сојузниот завод за стандардизација може да овласти организација која во поглед на опременоста и стручната квалификација на кадрите ги исполнува следните услови, и тоа:

а) да располага со следната опрема:
1) со мерила за утврдување на точноста на мерите;
2) со уред за испитување на непропустливоста на регулаторот;

3) со уред за испитување на цврстината на регулаторот;

4) со уред за испитување на карактеристичните вредности;

5) со уред за испитување на непропустливоста на мембраната;

6) со уреди за испитување на отпорноста на температурни промени и стареење;

7) со уреди за испитување на гумените и пластичните делови на пропустливост и дејство на јагленоводород;

б) да има работници за вршење работи на задолжително атестирање што ги имаат следните стручни квалификации:

1) ако е во прашање работник кој раководи со испитувањето на регулаторите на притисокот - висока стручна подготовка од техничка струка со најмалку пет години работно искуство на работи на испитување гасни уреди или гасни арматури.

2) ако се во прашање стручни работници што непосредно изведуваат испитување на регулатори на притисокот - средна стручна подготовка од техничка струка со најмалку пет години работно искуство на работи на испитување на регулациони вентили или сигурносни вентили или гасни уреди или садови под притисок.

12. Организацијата на здружен труд овластена за атестирање е должна да изврши атестирање во рок од 30 дена од денот на земањето на мострите.

13. Оваа наредба влегува во сила по истекот на осум месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 05/02-4964/1

18 октомври 1985 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевкиќ, с. р.

284.

ЛИСТИ¹⁾

НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Врз основа на член 54 став 4 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 5/78 - Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ги објавува листите на кандидатите за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини, потврдени од соодветните републички, односно покраински изборни комисии и тоа:

I

ЛИСТА

НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

1. РАДОВИЌ ВЈЕРА

родена 1960 година, дипломиран економист, Црногорка, член на Делегацијата на ООЗТ „Електродистрибуција” - Цетиње;

2. БАМБУР БЕКИР

роден 1934 година, ВКВ варилец, Муслиман, член на Делегацијата на ООЗТ Одржување, Рудник за јаглен - Плевља;

3. ВУКАДИНОВИЌ МИОМИР

роден 1954 година, ВКВ работник, Црногорец, член на Делегацијата на ООЗТ Влеча на возови, РО ЖТО „Титоград” - Титоград;

4. ШЌЕКИЌ ИЛИЈА

роден 1943 година, техничар, Црногорец, член на Делегацијата на Фабриката за пластични експлозиви „Унис” - Иванград;

5. ПРАШЧЕВИЌ ДОБРАШИН

роден 1937 година, генерал-мајор, началник на Штабот на ТО на Црна Гора, Црногорец, член на Делегацијата на ВП Титоград и РШТО;

6. ЃУКАНОВИЌ ВАСО

роден 1950 година, дипломиран инженер во РО „Горња Зета”, Црногорец, член на Делегацијата на Работната организација „Горња Зета” - Никшиќ;

7. БАЈАГИЌ МИРКО

роден 1926 година, електроинженер во ООЗТ ХЕ „Пива”, Црногорец, член на Делегацијата на ООЗТ ХЕ „Пива” - Плужине;

8. БУЛАТОВИЌ ВУКАШИН

роден 1937 година, електротехничар, технички раководител во ООЗТ „Електродистрибуција” - Мојковац, Црногорец, член на Делегацијата на ООЗТ „Електродистрибуција” - Мојковац;

1) Листите на кандидати за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од социјалистичките републики Босна и Херцеговина, Македонија и Словенија се објавени во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 19 од 4 април 1986 година

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <p>9. ВРБИЦА
ВЛАДИМИР</p> <p>10. МАТИНОВИЌ
МАРКО</p> <p>11. МАГДЕЛИНИЌ
ДРАГОМИР</p> <p>12. БУЛАТОВИЌ
СЛАВКО</p> <p>13. КАЛЕЗИЌ ИСМЕТ</p> <p>14. РАКЧЕВИЌ ДРАГИ</p> <p>15. САВИЌ ЉУБИША</p> <p>16. ШАЛЕТИЌ
МОМЧИЛО</p> <p>17. КАНДИЌ ЈОВАН</p> <p>18. ШУКОВИЌ МИЈАТ</p> <p>19. РАТКОВИЌ
ЧЕДОМИР</p> <p>20. ШЉИВАНЧАНИН
ВЕЛИМИР</p> <p>21. КРСТОВИЌ МАТО</p> <p>22. КУРПЕЈОВИЌ
ОМЕР</p> | <p>роден 1955 година, дипломиран економист, Црногорец, член на Делегацијата на РО „Ободгенекс“ – Цетиње;</p> <p>роден 1939 година, ВКВ работник, Црногорец, член на Делегацијата на ООЗТ Разладни уреди – „ОБОД“ – Цетиње;</p> <p>роден 1950 година, дипломиран инженер во ООЗТ Пилана, Црногорец, член на Делегацијата на ООЗТ Пилана – „Горњи Ибар“ – Рожае;</p> <p>роден 1943 година, професор, Црногорец, член на Делегацијата на Образовниот центар „Браќа Селиќ“ – Колашин;</p> <p>роден 1956 година, дипломиран економист на работа во ООЗТ „Ада“ – Улцињ, Албанец, член на Делегацијата на ООЗТ „Ада“ – Улцињ;</p> <p>роден 1952 година, машински инженер, Црногорец, член на Делегацијата на ИГМ „Радое Дакиќ“ – ООЗТ Ремонт и алатница – Титоград;</p> <p>роден 1940 година, капетан на долга пловидба, Србин, член на Делегацијата на „Прекоокеанска“ – Бар;</p> <p>роден 1941 година, работник, Црногорец, член на Делегацијата на Музејско-документациониот центар – Даниловград;</p> <p>роден 1931 година, новинар, секретар на Општинската конференција на СК – Плевља, Црногорец, член на Делегацијата на Општинската конференција на СК-Плевља;</p> <p>роден 1930 година, потпретседател на Сојузниот извршен совет, Црногорец, член на Делегацијата на Општинската конференција на ССРН – Колашин;</p> <p>роден 1935 година, дипломиран економист, претседател на Собранието на општина Бар, Црногорец, член на Делегацијата на Општинската конференција на Сојузот на комунистите – Бар;</p> <p>роден 1935 година, дипломиран економист, републички секретар за финансии, Црногорец, член на Делегацијата на Општинската конференција на ССРН – Жабљак;</p> <p>роден 1931 година, електро-техничар, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Хрват, член на Делегацијата на Месната заедница „Тиват“ – Тиват;</p> <p>роден 1929 година, дипломиран управен правник, член на Претседателството на ЦК СК на Црна Гора, Муслиман, член на Делегацијата на Општинската конференција на ССРН Рожае;</p> | <p>23. МАСЛОВАР
МИРКО</p> <p>24. БОЈОВИЌ РАДОЊА</p> <p>25. ЈАКИЌ ДРАГОЉУБ</p> <p>26. ЃАКОНОВИЌ ЛУКА</p> <p>27. РЕЦЕПАГИЌ
СУЛЕЈМАН</p> <p>28. БУКИЛИЌ
МОМЧИЛО</p> <p>29. ВУКЧЕВИЌ РАТКО</p> <p>30. ШЌЕКИЌ РАДИВОЕ</p> | <p>роден 1946 година, професор, претседател на Собранието на општина Котор, Црногорец, член на Делегацијата на Општинската конференција на ССРН Котор;</p> <p>роден 1927 година, заменик на гувернерот на Народната банка на Црна Гора, Црногорец, член на Делегацијата на Општинската конференција на ССРН Никшиќ;</p> <p>роден 1933 година, дипломиран економист, член на Делегацијата во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, Црногорец, член на Делегацијата на Општинската конференција на ССРН Шавник;</p> <p>роден 1938 година, капетан на долга пловидба, претседател на СО Улцињ, Црногорец, член на Делегацијата на Општинската конференција на ССРН – Улцињ;</p> <p>роден 1928 година, амбасадор на СФРЈ, Муслиман, член на Делегацијата на Општинската конференција на СК – Плав;</p> <p>роден 1936 година, претседател на Извршниот одбор на СО Никшиќ, Црногорец, член на Делегацијата на работниците на општинските органи на управата и правосудството – Никшиќ;</p> <p>роден 1942 година, генерален директор на ХТО „Монтенегротурист“, Црногорец, член на Делегацијата на Општинската конференција на ССРН – Будва;</p> <p>роден 1931 година, професор, претседател на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Црна Гора, Црногорец, член на Делегацијата на Општинската конференција на ССРН Биело Поле.</p> |
|---|--|--|---|

II

ЛИСТА

НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

I – Кандидати од делегациите на основните организации на здружен труд

1. БИСТРОВИЌ
ДРАГИЦА

родена 1943 година, лекар д-р сци, Хрватка, член на Делегацијата на ООЗТ Болнички дејности на Медицинскиот центар Славонски Брод;

2. ХОРВАТ АНА

родена 1959 година, економист, Хрватка, член на Делегацијата на ООЗТ Гумени обувки на СОЗТ „Борово“ Борово;

3. ХЕРМАН МАРИЈА
родена 1943 година, дипломиран инженер по градежништво, Хрватка, член на Делегацијата на ООЗТ „Високоградба“ на Градежниот комбинат „Меѓумурје“ Чаковец;
4. КОСТЕЛАЦ ФРАЊО
роден 1956 година, автомеханичар, Хрват, член на Делегацијата на ООЗТ Фабрика за шеќер „Бошко Буха“ на Комбинатот „ЗИК“ Вировитица;
5. БАУТОВИЌ ЖАРКО
роден 1952 година, дипломиран економист, Хрват, член на Делегацијата на Работната организација ИНА - Нафтаплин Загреб;
6. ИВКОВИЌ ИВКА
родена 1938 година, економист, Хрватка, член на Делегацијата на Работната организација Железнички превоз Риека;
7. КЊАЗ БЛАЖЕНКА
родена 1947 година, дипломиран инженер по земјоделство, Хрватка, член на Делегацијата на ООЗТ „Стоковен промет“ - ИЗК Осиек;
8. ТАРАДИ ТЕРЕЗИЈА
родена 1943 година, економист, Хрватка, член на Делегацијата на Работната организација „Вартимпекс“ на СОЗТ „Вартекс“ Вараждин;
9. ЛУЊЕВИЌ НИКША
роден 1950 година, КВ стругар, Хрват, член на Делегацијата на ООЗТ Хотел „Подгора“ ХТП „Макарска“ Макарска;
10. ХРМАН ГАБРИЕЛА,
родена 1955 година, економист, Хрватка, член на Делегацијата на Работната организација Фабрика за чевли на СОЗТ „ВИКО“ Вараждин;
11. СКОК БРАНКО,
роден 1927 година, дипломиран економист, Хрват, член на Делегацијата на ООЗТ Трговија на Работната организација „Раде Кончар“ Загреб;
12. ДИВИЌ ИВО,
роден 1939 година, дипломиран инженер по сообраќај, Хрват, член на Делегацијата на Работната организација Железнички превоз Загреб;
13. ЈУРИЊАК МИЛАН,
роден 1942 година, машински инженер, Хрват, член на Делегацијата на Работната организација „Јединство“ Крапина;
14. МУЗИЦА ГАНЏЕТРО,
роден 1933 година, инженер по градежништво, Италијан, член на Делегацијата на Работната организација „Еуротурист“ Пореч;
15. ВИСКОВИЌ ВЕЛКО,
роден 1949 година, економист, Хрват, член на Делегацијата на ХРО „Сунчани Хвар“ Хвар;
16. ЗЕЦ ЉУБИЦА,
родена 1959 година, воспитувачка, Србинка, член на Делегацијата на Работната организација Детски центар Населба на февруарски жртви Загреб;

II - Кандидати од делегациите на другите самоуправни организации и заедници и на општествено-политичките организации

1. БЛАЖЕВИЌ БРАНКО
роден 1952 година, дипломиран економист, Хрват, член на Делегацијата на Месната заедница Нови Винодолски, Цриквеница;
2. КАТАВИЌ ВЈЕКОСЛАВА,
родена 1933 година, наставничка по одделенска настава, Хрватка, член на Делегацијата на Општинската конференција на ССРНХ Вргограц;
3. БЕНЕТИ АНТЕ,
роден 1934 година, дипломиран инженер по машинство, Хрват, член на Делегацијата на Месната заедница „Воштарица“ Задар;
4. КРСТУЛОВИЌ АНТЕ,
роден 1936 година, магистер по економски науки, Хрват, член на Делегацијата на Општинската конференција на ССРНХ Сплит;
5. БОЛКОВИЌ ВИТОМИР,
роден 1948 година, техничар, Хрват, член на Делегацијата на Месната заедница Шијана, Пула;
6. МОДРОЊА ИВО,
роден 1937 година, дипломиран инженер по машинство, Хрват, член на Делегацијата на Општинскиот комитет на СКХ Сисак;
7. ТЕПШИЌ РАДИВОЈ,
роден 1937 година, дипломиран економист, Србин, член на Делегацијата на Месната заедница „Сигет“ Нови Загреб;
8. ГРАБАР ЗЛАТКО,
роден 1959 година, инженер по електротехника, Хрват, член на Делегацијата на Градската конференција на ССМХ Загреб;
9. ПОГОРИЛИЌ ШИМЕ,
роден 1942 година, магистер по економски науки, Хрват, член на Делегацијата на Воено-поморската област Сплит;
10. КОШЧЕЦ ЈОСИП,
роден 1943 година, офицер на ЈНА, Хрват, член на Делегацијата на ВП 5530 Осиек;
11. СТАРЧЕВИЌ ПЕТАР,
роден 1943 година, дипломиран правник, Србин, член на Делегацијата на Месната заедница „Нов центар“ Карловац;
12. НОВАКОВИЌ СТЕПАН
роден 1932 година, дипломиран правник, Хрват, член на Делегацијата на Градскиот комитет на СКХ Загреб;
13. АЗЕНИЌ ЖИГА,
роден 1922 година, индивидуален земјоделец, Хрват, член на Делегацијата на Општинската конференција на ССРНХ Доњи Михољац;
14. ПОЧУЧА ЈАНКО,
роден 1935 година, дипломиран правник, Србин, член на Делегацијата на Централниот комитет на СК на Хрватска;
15. ТЕСЛА ЛАЗО,
роден 1938 година, дипломиран правник, Србин, член на Делегацијата на Месната заедница „Стево Шабиќ“ Бјеловар;

Се избираат 15 (петнаесет) кандидати.

16. ШКУРИЌ ТОМО,

роден 1938 година, дипломиран инженер по машинство, Црногорец, член на Делегацијата на Општинскиот комитет на СКХ Кутина;

17. ВИЃАК
ВЈЕКОСЛАВ,

роден 1929 година, дипломиран инженер по електротехника, Хрват, член на Делегацијата на Општинската конференција на ССРНХ Сплит.

Се избираат 15 (петнаесет) кандидати.

III ЛИСТА

НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

1. КУЉИЌ-ШАРАНО-
ВИЌ д-р МИРЈАНА

родена на 6 октомври, 1940, година магистер по интерна медицина, Србинка, член на Делегацијата на Медицинскиот центар „Средње Поморавље“ – Куприја;

2. ВИДЕНОВИЌ
СТАНИМИРКА

родена на 4 ноември 1950 година, дипл. инженер по технологија Србинка, член на Делегацијата на КРО „ИМПАЗ“ – Заечар;

3. МИЦИЌ
д-р РОДОЉУБ

роден на 14 март 1939 година, доктор на технички науки, Србин, член на Делегацијата ОК СКС – Крагуевац;

4. ДИМИТРИЕВИЌ
МИРКО

роден на 17 септември 1939 година, дипл. економист, Србин, член на Делегацијата на ОК ССРН Врање;

5. МАРИНКОВИЌ
ВЕСНА

родена на 5 април 1959 година, дипл. инженер, Србинка, член на Делегацијата на ООЗТ „Козметика“, СОЗТ „Невена“ – Лесковац;

6. МАТИНОВИЌ
м-р ЗАРИЈА

роден на 7 ноември 1937 година, магистер на економски науки, Црногорец, член на Делегацијата на ОК ССРН Кралево;

7. ПАНТЕЛИЌ
ДРАГОСЛАВ

роден 1942 година, ВКВ работник, Србин, член на Делегацијата на ООЗТ „Фабрика за алати“, РО „Икарус“ – Белград;;

8. СИМОВИЌ
АЛЕКСАНДАР

роден на 8 мај 1942 година, дипл. економист, Србин, член на Делегацијата на ОК ССРН – Титово Ужице;

9. АНЃЕЛКОВИЌ
МАТЕЈА

роден на 5 декември 1931 година, генерал-мајор на ЈНА, Србин, член на Делегацијата на ГК ССРН-Белград;

10. БЕЛОВИЌ
МИРОСЛАВ

роден на 7 август 1927 година, професор, Србин, член на Делегацијата на ГК ССРН-Белград;

11. ВАСИЌ МИЛОШ

роден на 14 април 1935 година, дипломиран инженер по земјоделство, Србин, член на Делегацијата на ОК СКС-Шабац

12. ЈОВАНОВИЌ
АЛЕКСАНДАР

роден на 16 октомври 1931 година, дипл. економист, Србин, член на Делегацијата на ОК СКС-Ниш;

13. ЈОВАНОВИЌ
ВУЧИНА

роден 1938 година, ВКВ металец, Србин, член на Делегацијата на СОЗТ „Трепча“ ООЗТ „Рафинерија“ – Титова Митровица;

14. МАНОЈЛОВИЌ
м-р СЕЛИМИР

роден на 18 март 1947 година, магистер по технички науки, Србин, член на Делегацијата на СОЗТ „Крушиќ“ – ООЗТ 8, Валево;

15. СТАИЌ БИЛЈАНА

родена на 22 август 1951 година, професор, Србинка, член на Делегацијата на ОВЦ „Братство и единство“ – Мали Зворник;

16. ТРИФУНОВИЌ
д-р МИОДРАГ

роден на 6 август 1927 година, доктор на правни науки, Србин, член на Делегацијата на ОК ССРН – Пожаревац;

17. ЃУРИЌ ГРАДИМИР

роден на 9 јуни 1944 година, ВКВ работник, Србин, член на Делегацијата на ОЗТ на Фабриката за машини „ФАГРАМ“ – Смедерево;

18. ЖИВКОВИЌ
ТИХОМИР

роден на 23 декември 1933 година, професор, Србин, член на Делегацијата на ОВЦ „Светозар Марковиќ“ – Прокупље;

19. ШАИНОВИЌ
НИКОЛА

роден на 7 декември 1948 година, дипл. инженер по металургија, Црногорец, член на Делегацијата на ОК СКС – Бор;

20. ГЛИГОРИЕВИЌ
д-р СЛОБОДАН-
АЈГА

роден на 20 ноември 1920 година, доктор на економски науки, Србин, член на Делегацијата на РК ССРН на Србија;

21. НИКОЛИЌ
ЛИЛЈАНА

родена на 4 септември 1958 година, електронинженер, Србинка, член на Делегацијата РО „Минел“ – ООЗТ „Кондензатори“ – Белград;

22. ТРИФУНОВИЌ
ПРЕДРАГ

роден на 15 август 1953 година, работник, Србин, член на Делегацијата на „ЕМПА“ – Алексинац;

23. КОСТИЌ БРАНКО

роден на 14 август 1924 година, правник, Србин, член на Делегацијата на ГК ССРН – Белград;

24. КУСТУРИН АНТУН

роден на 24 мај 1937 година, дипл. економист, Хрват, член на Делегацијата на ПК ССРН на Војводина;

25. СОЗДОВИЌ
ЉУБИЦА

родена на 11 јануари 1960 година, дипл. машински инженер, Србинка, член на Делегацијата ЕИ РО „Никола Тесла“ – Белград;

26. ШУНДЕРИЌ
БОГДАН

роден на 10 јули 1932 година, ВКВ електротехничар, Србин, член на Делегацијата на РЗ ЗС ИМТ – Белград;

27. МУНЦИЌ ЗУХРА

родена на 2 март 1954 година, новинар, Муслиманка, член на Делегацијата на РО „Унипром“ Нови Пазар;

28. ТАСЕВ ПЕТАР

роден на 27 октомври 1942 година, дипл. економист, Бугарин, член на Делегацијата на МЗ Димитровград;

29. ХОЦИЌ ХУСЕИН

роден на 20 август 1934 година, магистер на економски науки, Муслиман, член на Делегацијата на КРО „Услуга“ – Прибој;

30. КЕРИМИ САМИ

роден на 20 март 1929 година, дипл. инженер по агрономија, Албанец, член на Делегацијата на ДИВ - Врање, ОЗТ Прешево;

15. ЖУБИ НЕШЕТ

роден 1930 година, општествено-политички работник, Албанец, член на Делегацијата на ПК на ССРНК;

16. РАХМАНИ НАЗМИ

роден 1941 година, книжевник, Албанец, член на Делегацијата на РО „РИЛИН-ДЖА“ - Приштина;

17. ХАМИТИ РЕЦЕП

роден 1930 година, делегат, општествено-политички работник, Албанец, член на Делегацијата на Сојузот на синдикатите на Косово;

18. ГАШИ РИЗА

роден 1946 година, ВКВ работник, Албанец, член на Делегацијата на РО „Балкан“ - Сува Река;

19. САЛИХУ КУРТЕШ

роден 1940 година, општествено-политички работник, Албанец, член на Делегацијата на ПК на ССРНК;

20. МАЉОВИЌ ДРАГАН

роден 1950 година, Црногорец, дипломиран правник, член на Делегацијата на Работната организација „Eximkos“ - Приштина

IV

ЛИСТА

НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО

1. ЈОВАНОВИЌ ДЕСИМИР

роден 1933 година, општествено-политички работник, Србин, член на Делегацијата на I МЗ - Приштина;

2. КУРТЕШИ ИЛИЈАЗ

роден 1927 година, делегат, Албанец, член на Делегацијата на ПК на ССРНК;

3. ЉУШИ СЕФЕДИН

роден 1959 година, инженер, Албанец, член на Делегацијата на РО Комбинат за кожи и обувки - Пек;

4. ЖУШИ МУСЛИ

роден 1952 година, ВКВ работник, Албанец, член на Делегацијата на ООЗТ Површински коп - Белакевац;

5. АНЃЕЛКОВИЌ МИЛЕВКА

родена 1953 година, медицинска сестра, Србинка, член на Делегацијата на ООЗТ Дом на здравјето - Косовска Каменица;

6. ЗЕНУНИ АЛИ

роден 1944 година, ВКВ работник, Албанец, член на Делегацијата на ОЗТ Експлоатација на јаглен - Обилик;

7. ОСМАНИ БАХРЕДИН

роден 1944 година, професор, Албанец, член на Делегацијата на Рударско-металургискиот факултет - Титова Митровица;

8. АЉАЈ РИЗА

роден 1936 година, директор на РТП, Албанец, член на Делегацијата на ПК на СК на Косово;

9. АЛИХАЈДАРИ РАМ

роден 1929 година, член на Претседателството на САП Косово, Албанец, член на Делегацијата на ПК на ССРН на Косово;

10. МИЛИКЕВИЌ РАТКО

роден 1935 година, полковник на ЈНА, Србин, член на Делегацијата на ПК на ССРН на Косово;

11. ДУКАЃИНИ-ГОРЃЕВИЌ ДИДАРЕ

родена 1933 година, општествено-политички работник, Албанка, член на Делегацијата на ПК на ССРН на Косово;

12. ХУДУТИ ШЕРИФ

роден 1952 година, економист, Муслиман, член на Делегацијата на РО „БАНКОС“ - Призрен;

13. КАСМЛАР ЗИЈА

роден 1955 година, инженер, Турчин, член на Делегацијата на РО „Комуна“ - Призрен;

14. КЕЉМЕНДИ ЈУСУФ

роден 1927 година, делегат, Албанец, член на Делегацијата на ПК на ССРНК;

V

ЛИСТА

НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА

1. БАЈАЦ РАДА

роден на 17.XI 1926 година, земјоделец, Србин, член на Делегацијата на СОЗТ ЗИК „Врбас“, ООЗТ Кооперација „Задругар“ - Титов Врбас;

2. БАСАРИЌ НИКОЛА

роден на 2.XI 1940 година, ВКВ алатничар, Србин, на РО „Север“, ООЗТ Алатница - Суботица;

3. ПЕТРОВ СТЕВАН

роден на 25.IX 1943 година, ВКВ металостругар, Србин, РО-ТК „Дунав“, ООЗТ Услуга - Челарево;

4. ВЕСЕЛИНОВИЌ ИВАН

роден на 30.VII 1929 година, вице-адмирал на ЈВМ, командат на ТО на САП Војводина, Србин, РК на ССРНВ, Координационен одбор за ОНО и ОСЗ;

5. ВЈЕШТИЦА БОРИСЛАВ

роден на 24.VI 1942 година, ВКВ машинбравар, Србин, РО ФКЛ, ООЗТ „Лежај“ - Темерин;

6. ГЛУМАЦ-ЛЕВАКОВ БОГДАНА

родена на 2.IV 1945 година, дипл. инж. по технологија, Србинка, МЗ „Сечењска Јоанови“ - Зрењанин;

7. МАРКОВИЌ СЛАВИЦА

родена на 27.I 1957 година, рководител на подготовката на производството, Србинка, ФЦХ „Матроз“, ООЗТ „Папир“ - Ср. Митровица;

8. ВУКОБРАТОВ-СВРКОТА КОСОВКА

родена на 3.II 1948 година, лекар, Србинка, МЦ „Д-р Радивој Симоновиќ“, ООЗТ Основна здравствена заштита - Сомбор;

9. ВИШЕКТРУНА МИЛАДИН
роден на 16.I 1953 година, КВ металостругар, Србин, РО „Победа-ИМО“, ООЗТ Вентил – Петроварадин;
10. ЛАНЧУШКИ ГУРИЦА
роден на 7.V 1953 година, технолог во површинска обработка на арматура, Србин, ФА „Истра“, ООЗТ Арматура – Кула;
11. РОДИК МАРИЈА
родена на 11.I 1947 година, КВ плетач, Словакиња, ТРО „Инекс-Диана“ – Стара Пазова;
12. МИЛОВАНОВИЌ м-р БРАНИСЛАВ
роден на 4.VI 1940 година, магистер на економски науки, Србин, ПК на ССРНВ, Координационен одбор за остварување на политиката за општествено-економска стабилизација;
13. ТОЛЕВИЌ ДОБРИСАВ
роден на 8.I 1938 година, дипл. економист, Југословен, РО „Новкабел“, ООЗТ „Електросметка“, Нови Сад;
14. ВЕЛЕЗ ШАНДОР
роден на 23.V 1947 година, магационер на суровини, Унгарец, АИК, ООЗТ Млин „Петар Драпшин“ – Кањижа;
15. ТАНКОСИЌ БОГДАН
роден на 1.VII 1927 година, општествено-политички работник, Србин, Претседателство на ПК на ССРНВ;
16. КОСТИЌ МОЈСЕ
роден на 27.VIII 1943 година, општествено-политички работник, Романец, Претседателство на ПК на ССРНВ;
17. ДУДИЌ ВЕРИЦА
родена на 15.IX 1936 година, општествено-политички работник, Србинка, ПК на ССРНВ;
18. СОВА РУДОЛФ-РУДИ
роден на 4.VII 1934 година, општествено-политички работник, Хрват, ПК на ССРНВ;
19. МОЛНАР ВИЛМОШ
роден на 16.IV 1930 година, претседател на Работоводниот одбор на СОЗТ „Електровојводина“ – Нови Сад, Унгарец, ПК на ССРНВ, Секција за стандардно-комунални прашања;
20. ДОБО ШАНДОР
роден на 27.II 1928 година, општествено-политички работник, Унгарец, РК на ССРН на Србија, Координационен одбор за одбележување и зачувување на името и делото на Јосип Броз Тито.
- Бр. 219
11 април 1986 година
Белград
- Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ
- Секретар
Мирко Михајловиќ, с. р.
- Заменик-претседател,
Илија Дурбаба, с. р.

285.

Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува

СПИСОК

НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 30 ЈУНИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1985 ГОДИНА

Во периодот од 30 јуни до 31 декември 1985 година е дадено одобрение за пуштање во промет на следните готови лекови:

Реден број	Назив на лекот	Форма и пакување на лекот	Начин на издавање односно употреба на лекот	Производител на лекот	Број и датум на решението за пуштање на лекот во промет
1	2	3	4	5	6
1	ADALAT (Nifedipinum)	капсули, 50 × 10 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Bayer – Phrama Jugoslavija“ – Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov, Љубљана	06-594/1 од 14. VIII 1985 год.
2	ALMACIN (Amohicillinum)	капсули, 8 × 250 mg	„	„Алкалоид“ – хемиска, фармацевтска, козметичка индустрија – Скопје	07-1471/1-82 од 13. XI 1985 год.
3	ALMACIN (Amohicillinum)	капсули, 100 × 250 mg	„	„	07-1472/1 од 13. XI 1985 год.
4	ALMACIN (Amohicillinum)	капсули, 500 × 250 mg	„	„	07-1473/1-82 од 13. XI 1985 год.
5	ALMACIN (Amohicillinum)	капсули, 12 × 375 mg	Може да се издава и без лекарски рецепт	„	07-1474/1-82 од 13. XI 1985 год.
6	ALMACIN (Amohicillinum)	капсули, 100 × 375 mg	„	„	07-1475/1-82 од 13. XI 1985 год.
7	ALMACIN (Amohicillinum)	капсули, 500 × 375 mg	„	„	07-1476/1-82 од 13. XI 1985 год.

1	2	3	4	5	6
8	ALMACIN (Amohicillinum)	суспензија за перорална употреба, 60 ml	"	"	07-1479/1-82 од 13. XI 1985 год.
9	ALMACIN (Amohicillinum)	суспензија за перорална употреба, 100 ml	"	"	07-1478/1-82 од 13. XI 1985 год.
10	ALMACIN (Amohicillinum)	капки за деца, 10 ml	"	"	07-1477/1-82 од 13. XI 1985 год.
11	AQUA PRO INJECTIONE	50 амп. по 4 ml	"	"	07-1752/1-84 од 13. II 1985 год.
12	AQUA PRO INJECTIONE (Redestilovana voda)	250 ml	"	"	06-3077/1 од 4. XI 1985 год.
13	AQUA PRO INJECTIONE (Redestilovana voda)	500 ml	"	"	06-3076/1 од 4. XI 1985 год.
14	CHLOROQUINE PHOSPHATE (Shlorochinum phosphatum)	таблети, 10 x 250 mg	"	"	06-828/1 од 3. VII 1985 год.
15	CHLOROQUINE PHOSPHATE (Chlorochinum phosphatum)	таблети, 1000 x 250 mg	"	"	06-829/1 од 3. VII 1985 год.
16	CHLOROQUINE PHOSPHATE (Chlorochinum phosphatum)	1000 ml	"	"	06-826/1 од 3. VII 1985 год.
17	CHLOROQUINE PHOSPHATE (Chlorochinum phosphatum)	сируп, 60 ml	"	"	06-827/1 од 3. VII 1985 год.
18	CHLOROQUINE PHOSPHATE (Chlorochinum phosphatum)	инјекции, 10 амп	"	"	06-831/1 од 3. VII 1985 год.
19	CHLOROQUINE PHOSPHATE (Shlorochinum phosphatum)	инјекции, 50 амп.	"	"	06-830/1 од 3. VII 1985 год.
20	DEVIDON (Trazadonijum hloridum)	инјекции, 10 ампули од 50 mg	"	"	06-2524/1 од 16. VIII 1985 год.
21	DEVIDON (Trazadonijum hloridum)	таблети, 30 x 50 mg	"	"	06-2526/1 од 16. VIII 1985 год.
22	DEVIDON (Trazadonijum hloridum)	таблети, 100 x 50 mg	"	"	06-2525/1 од 16. VIII 1985 год.
23	DEVIDON (Trazadonijum hloridum)	таблети, 30 x 100 mg	"	"	06-2528/1 од 16. VIII 1985 год.
24	DEVIDON (Trazadonijum hloridum)	таблети, 100 x 100 mg	"	"	06-2527/1 од 16. VIII 1985 год.
25	FRUCTOSI INFUNDIBILE 5%	изотони раствори за инфузија, 500 mg	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	"	06-3074/1 од 4. XII 1985 год.
26	FRUCTOSI INFUNDIBILE 10%	хипетрони раствор за инфузија, 500 ml	"	"	06-3075/1 од 4. XII 1985 година
27	FSME-IMMUN (Vakcina protiv krpeljnog meningoencefalitisa)	раствор за инјекции i.m., 10 амп. по 0,5 ml	"	"	06-1499/1 од 5. XI 1985 година
28	FSME-IMMUN (Vakcina protiv krpeljnog meningoencefalitisa)	раствор за инјекции i.m., 100 амп. по 0,5ml	"	"	06-1500/1 од 5. XI 1985 година

1	2	3	4	5	6
29	FSME-IMMUN (Vakcina protiv krpeljnog meningo- encefalitisa ranog leta)	раствор за инјекции i.m., 1 ампу- ла по 0,5 ml	"	"	07-2243/1 од 5. XI 1985 година
30	FSME-IMMUN (Vakcina protiv krpeljnog meningo- encefalitisa)	раствор за инјекции i.m., 100 × 100 мапула по 0,5 ml раствор	"	"	06-1501/1 од 5. XI 1985 година
31	GASTROZEM (Pirenzepinum)	таблети, 20 × 25 mg	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	„Алкалоид” – Хемис- ка, фармацевтска, коз- метичка индустрија – Скопје	06-618/1 од 1. VII 1985 година
32	GASTROZEM (Pirenzepinum)	таблети, 60 × 25 mg	"	"	06-617/1 од 1. VII 1985 година
33	GASTROZEM (Pirenzepinum)	таблети, 500 × 25 mg	"	"	06-619/1 од 1. VII 1985 година
34	GLUCOSI INFUN- DIBILE 5%	изотонен раствор за инфузија, 100 ml	Може да се употребу- ва само во здравстве- ни организации на здружен труд	„Босналијек” – фарма- цеутска, хемијска и санитетска индустрија – Сараево	06-3083/1 од 4. XII 1985 година
35	GLUCOSI INFU- DIBILE 5%	изотонен раствор за инфузија, 250 ml	"	"	06-3082/1 од 4. XII 1985 година
36	GLUCOSI INFUN- DIBILE 5%	изотонен раствор за инфузија, 500 ml	"	"	06-3084/1 од 4. XII 1985 година
37	GLUCOSI INFUN- DIBILE 10%	хипертонен раствор за инфузија, 100 ml	"	"	06-3079/1 од 4. XII 1985 година
38	GLUCOSI INFUN- DIBILE 10%	хипертонен раствор за инфузија 250 ml	"	"	06-3080/1 од 4. XII 1985 година
39	GLUCOSI INFUN- DIBILE 10%	хипертонен раствор за инфузија 500 ml	"	"	06-3081/1 од 4. XII 1985 година
40	ISIPEN (Piperacilinum)	инјекции, 1 шишенце по 1 g	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	„Крка” – Фармацевти- ка, кемија, козметика, здравилиште ин гос- тинство – Ново Место	07-3144/1-84 од 20. XI 1985 година
41	ISIPEN (Piperacilinum)	инјекции, 10 шишенца по 1 g	"	"	07-3145/1-84 од 20. XI 1985 година
42	ISIPEN (Piperacilinum)	инјекции, 1 шишенце по 2 g	"	"	07-3146/1 од 20. XI 1985 година
43	ISIPEN (Piperacilinum)	инјекции, 10 шишенца по 2 g	"	"	07-3147/1-84 од 20. XI 1985 година
44	ISIPEN (Piperacilinum)	инјекции, 1 шишенце по 4 g	"	"	07-3148/1-84 од 20. XI 1985 година
45	INSIPEN (piperacilinum)	инјекции, 10 шишенца по 4 g	"	"	07-3149/1-84 од 2. VII 1985 година
46	KETOONAZOLE (Ketonazolum)	таблети, 10 × 200 mg	"	„Фармакос” – Фабри- ка фармацевтских и хемијских производа – Призрен	07-1349/1 од 2. VII 1985 година
47	KETOCONAZOLE (Ketoconazolum)	таблети, 30 × 200 mg	"	"	07-1348/1 од 2. VII 1985 година
48	KUTERID G	крем, 20 g	"	„Лек” – Товарна фар- мацевтских ин кемич- них изделков – Љуб- љана	06-2551/1 од 21. XI 1985 година
49	KUTERID G	крем, 50 g	"	"	06-2552/1 од 21. XI 1985 година
50	KUTERID G	крем, 100 g	"	"	06-2553/1 од 21. XI 1985 година
51	KUTERID G	маст, 20 g	"	"	06-2554/1 од 21. XI 1985 година

1	2	3	4	5	6
52	KUTERID G	маст, 50 g	"	"	06-2555/1 од 21.XI 1985 година
53	KUTERID G	маст, 100 g.	"	"	06-2556/1 од 21.XI 1985 година
54	KALII CHLORIDI INFUNDIBILE CUM CLUCOSO	500 ml рас- твор	Може да се употребу- ва само во здравстве- ни организации на здружен труд	„Босналијек” – Фар- мацеутска, хемијска и санитетска индустрија – Сарајево	06-3645/1 од 18.XII 1985 година
55	KALII CHLORIDI SOLUTIO 7,4%	раствор за инфузија, 20 ml		"	06-3491/1 од 4.XII 1985 година
56	LEKOVIT Ca	шумечки таблети, 20 ефервети	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	„Лек” – Товарна фар- мацевтских ин хемич- них изделков – Љуб- љана	06-977/1 од 3.VII 1985 година
57	LEKOVIT Ca	шумечки таблети, 40 ефервети	"	"	06-976/1 од 3.VII 1985 година
58	LIPOVENES 10%	емулзија за i.v. инфузија, 100 ml	"	„Inex-Hemofarm” – Фармацеутско-хемиј- ска индустрија – Вршац	06-1216/1 од 24.XII 1985 година
59	LIPOVENES 10%	емулзија за i.v. инфузија, 250 ml	"	"	06-1214/1 од 24.XII 1985 година
60	LIPOVENES 10%	емулзија за i.v. инфузија, 500 ml	"	"	06-1215/1 од 24.XII 1985 година
61	LIPOVENES 10%	емулзија за i.v. инфузија, 1000 ml	"	"	06-1217/1 од 24.XII 1985 година
62	LIPOVENES 20%	емулзија за i.v. инфузија, 100 ml	"	"	06-1212/1 од 24.XII 1985 година
63	LIPOVENES 20%	емулзија за i.v. инфузија, 250 ml	"	"	06-1219/1 од 24.XII 1985 година
64	LIPOVENES 20%	емулзија за i.v. инфузија, 500 ml	"	"	06-1218/1 од 24.XII 1985 година
65	LIPOVENES 20%	емулзија за i.v. инфузија, 1000 ml	Може да се употребу- ва само во здравстве- ни организации на здружен труд	„Inex-Hemofarm” – Фармацеутско-хемис- ка индустрија – Вршац Имунолошки завод – Загреб	06-1213/1 од 24.XII 1985 година
66	LJUDSKI ANTI- RABIČNI IMU- NOGLOBULIN (Imunoglobulinum humanum antirabi- es)	1 амп. од 2 ml по 300 до 600 i.e.	"	"	06-746/1 од 2.VII 1985 година
67	LJUDSKI ANTI- RABIČNI IMU- NOGLOBULIN (Imunoglobulinum humanum antirabi- es)	1 амп. од 5 ml по 750 до 1.500 i.e.	"	"	06-2653/1 од 2.VII 1985 година
68	MANNITOLI IN- FUDIBILE 10%	хипертонен раствор за инфузија, 500 ml	"	„Босналијек” – Фар- мацеутска, хемиска и санитетска индустрија – Сарајево	06-3086/1 од 4.XII 1985 година
69	MANNITOLI IN- FUDIBILE 20%	хипертонен раствор за инфузија, 500 ml	"	"	06-3085/1 од 4.XII 1985 година
70	MENODEL (Tiabendazolium)	таблети, 5 x 500 mg	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	„Лек” – Товарна фар- мацевтских ин хемич- ких изделков – Љуб- љана	06-825/1 од 2.VII 1985 година
71	MENODEL (Tiabendazolium)	таблети, 100 x 500 mg	"	"	06-824/1 од 2.VII 1985 година
72	MICROBACYN (Piperacilinum)	1 лиоши- шенце од 2 g и 1 ампула од 4 ml 0,5% лидокаин хидрохло- рид	"	"	07-1660/1 од 22.XI 1985 година

1	2	3	4	5	6
73	MICROBACYN (Piperacilinum)	10 шишенца од 2 g	"	"	07-1559/1 од 22. XI 1985 година
74	MOLIDEN (Sucralfatum)	таблети, 50 × 1 g	"	"	07-1485/1-83 од 13. IX 1985 година
75	MOLIDEN (Sucralfatum)	таблети, 100 × 1 g	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	„Лек” – Товарна фар- мацевтских ин кемич- них izdelkov Љубља- на	07-1486/1-83 од 13. IX 1985 година
76	MOLIDEN (Sucralfatum)	таблети, 500 × 1 g	"	"	07-1484/1-83 од 13. IX 1985 година
77	NATRII CHLORI- DI INFUNDIBILE COMPOZITUM	раствор за инфузија, 500 ml	Може да се употребу- ва само во здравстве- ни организации на здружен труд	„Босналијек” – Фар- мацевтска, хемијска и санитетска индустрија – Сарајево	06-3492/1 од 4. XII 1985 година
78	NATRII HYDRO- GENCARBONA- TIS INFUDIBILE 1,4%	раствор за инфузија, 250 ml	"	"	06-3089/1 од 4. XII 1985 година
79	NATRII CHLORI- DI INFUNDIBILE	раствор за инфузија, 250 ml	"	"	06-3087/1 од 4. XII 1985 година
80	NATRII CHLORI- DI INFUNDIBILE	раствор за инфузија, 500 ml	"	"	06-3088/1 од 4. XII 1985 година
81	NOLICIN (Norfloxacinum)	таблети, 20 × 400 mg	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	„Крка” – Фармацевти- ка, кемија, козметика, здравилиште ин гос- тинство – Ново Место	06-1835/1 од 20. XI 1985 година
82	NOLICIN (Norfloxacinum)	таблети, 100 × 400 mg	"	"	06-1837/1 од 20. XI 1985 година
83	OVESTIN	крем, 15 g	"	"	06-2289/1 од 24. XII 1985 година
84	PEPTORAN (Ranitidinum)	таблети, 30 × 150 mg	"	"	07-2961/1 од 24. VII 1985 година
85	PEPTORAN (Ranitidinum)	таблети, 60 × 150 mg	"	"	07-2962/1 од 24. VII 1985 година
86	PALIN P (Acidinum pipemi- dicum)	суспензија, 100 ml	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	„Лек” – Товарна фар- мацевтских ин кемич- них izdelkov – Љуб- љана	06-980/1 од 14. XI 1985 година
87	PROCAINI CHLO- RIDI SOLUTIO 1%	раствор за инфузија, 150 ml	Може да се употребу- ва само во здравстве- ни организации на здружен труд	„Босналијек” – Фар- мацевтска, хемијска и санитетска индустрија – Сарајево	06-3165/1 од 15. XI 1985 година
88	ROCALTROL (Cal- citriolum)	капсули, 30 × 0,250 mcg	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	„Југомонтана” – Рад- на организација за за- ступање иностраних фирми, увоз-извоз и унутрашњу трговину – Београд	06-1088/1 од 3. VII 1985 година
89	ROCALTROL (Calcitriolum)	капсули, 100 × 0,250 mcg	"	"	06-1089/1 од 3. VII 1985 година
90	ROCALTROL (Calcitriolum)	капсули, 30 × 0,5 mcg	"	"	06-431/1 од 3. VII 1985 година
91	ROCALTROL (Calcitriolum)	капсули, 100 × 0,5 mcg	"	"	06-1090/1 од 3. VII 1985 година
92	DELATAR	маст, 50 g	"	"	06-755/1 од 3. VII 1985 година
93	SECUROPEN (Az- locilinum)	инјекции, 5 ампули по 0,5 g + 5 ампули од 5 ml вода за инјекции	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	„Bayer-Pharma Jugos- lavija” – Товарна фар- мацевтских ин кемич- ких izdelkov – Љуб- љана	06-2633/1 од 19. XII 1985 година
94	SECUROPEN (Azlocilinum)	инјекции, 5 амп. по 1 g + 5 амп. од 10 ml вода за инјекции	"	"	06-2632 од 6. XII 1985 година
95	SECUROPEN (Azlocilinum)	инјекции, 5 амп. по 2 g + 5 амп. од 20 ml вода за инјекции	"	"	06-2631/1 од 6. XII 1985 година

1	2	3	4	5	6
96	SECUROPEN (Azlocilinum)	раствор за инфузија, 1 шише со 5,0 g азлоцилин + 1 шише со 50 ml вода за инјекции	"	"	06-480/1-84 од 12. VII 1985 година
97	SOLUTIO ANTI-COGULANS	раствор против згрутчување на крвта, 25 ml	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	„Босналијек” – Фармацевтска, хемијска и санитетска индустрија – Сарајево	06-3532/1 од 18. XII 1985 година
98	SOLUTIO ANTI-COGULANS	раствор против згрутчување на крвта, 70 ml	"	"	06-3531/1 од 18. XII 1985 година
99	TETRACIKLIN (tetracyclinum chloridum)	капсули, 10 x 250 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Лек” – Товарна фармацевтских ин кемичних изделков – Љубљана	06-595/1 од 3. VII 1985 година
100	TETRACIKLIN (Tetracyclinum chloridum)	капсули, 20 x 250 mg	"	"	06-596/1 од 3. VII 1985 година
101	TETRACIKLIN (Tetracyclinum chloridum)	капсули, 100 x 250 mg	"	"	06-597/1 од 3. VII 1985 година
102	TETRACIKLIN (Tetracyclinum)	капсули, 1000 x 250 mg	"	"	06-598/1 од 3. VII 1985 година
103	TEOLIN (Teofilinum)	сируп, 200 ml	"	"	06-754/1 од 21. XI 1985 година
104	UROTRIM (Trimetoprimum)	таблети, 20 x 100 mg	"	„Плива” – Фармацевтска, хемијска, прехранбена и козметичка индустрија, Загреб	06-2288/1 од 20. XI 1985 година
105	VACCINUM RUBEOLOE ET PAROTITIS VIVUM LYOPHILISATUM	1 ампула по 1 доза цетиво + 1 ампула редестилирана вода	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	Имунолошки завод, Загреб	07-173/2-84 од 10. IX 1985 година
106	VEROQAL (Temazepamum)	еликсир, 200 ml	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Лек” – Товарна фармацевтских ин кемичних изделков – Љубљана	06-973/1 од 3. XI 1985 година
107	VEROQAL (Temazepamum)	капсули, 30 капс.	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Лек” – Товарна фармацевтских ин кемичних изделков – Љубљана	06-974/1 од 18. XI 1985 година

06 Број 747
11 март 1985 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална заштита,
д-р Горѓе Јаковлевиќ, с.р.

286.

Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува

СПИСОК НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ВО НОВИ ФОРМИ, ПАКУВАЊА, ДОЗИ, НАЗИВИ, НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ И ПРОМЕНА НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ, ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1985 ГОДИНА

Во периодот од 1 јули до 31 декември 1985 година е дадено одобрение за пуштање во промет на следните готови лекови:

Реден број	Назив на лекот	Форма и пакување на лекот	Начин на издавање односно употреба на лекот	Производител на лекот	Број и датум на решението за пуштање на лекот во промет
1	2	3	4	5	6
1	ADUMBRAN (Oxazepamum)	таблети, 30 x 10 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Здравље” – Фабрика фармацевтских и хемијских производа – Лесковац	07-3051/1-84 од 26.XI 1985 год.

1	2	3	4	5	6
2	AKOCIL (Piperacilinum)	инјекции, 1 шише по 4 g	Може да се употребува само во здравствена организација на здружен труд. По исклучок, лекот може да се издава и на рецепт од лекар заради продолжување на терапијата дома, ако е назначено дека лицето претходно било лекувано со овој лек во здравствена организација на здружен труд	„Зорка“ - хемијска индустрија - Шабаци	06-1674/1 од 13.XI 1985 год.
3	ALTRAMET (Cimetidinum)	инјекции, 10 амп. од 2 ml по 200 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Лек“ - Товарна фармацевтских ин кемичних изделков - Љубљана	07-3094/1 од 24.X 1985 год.
4	ALTRAMET (Cimetidinum)	таблети, 40 x 300 mg	„	„	06-3093/1 од 24.X 1985 год.
5	AVAFORTAN	ампули, 5 амп. од 5 ml	Може да се употребува само во здравствена организација на здружен труд	„Босналијек“ - Фармацевтска, хемијска и санитарска индустрија - Сарајево	06-3778/1 од 18.XII 1985 год.
6	AVAFORTAN	ампули, 100 ампули од 5 ml	Може да се употребува само во здравствена организација на здружен труд	„Босналијек“ - Фармацевтска, хемијска и санитарска индустрија - Сарајево	06-3779/1 од 18.XII 1985 год.
7	BELODERM (Betamethasoni dipropionas)	крем, 100 g	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Белупо“ - Лијекови, козметички и кемијски производи, н.сол. ООУР - Копривница	06-1304/1 од 25.XI 1985 год.
8	BELODERM (Betamethasoni dipropionas)	маст, 100 g	„	„	06-1305/1 од 25.XI 1985 год.
9	BELOMET (Cimetidinum)	инјекции 10 ампули од 2 ml по 200 mg	„	„Подравка-Белупо“ - лијекови, козметички и кемијски производи - Копривница	06-2598/1 од 30.VIII 1985 год.
10	BELOMET (Cimetidinum)	таблети, 35 x 200 mg	„	„	06-2595/1 од 30.VIII 1985 год.
11	BIVACYN	прашок во распрскувач, 200 g	„	„Лек“ - Товарна фармацевтских ин кемичних изделков - Љубљана	06-999/1 од 27.IX 1985 год.
12	BIVACYN	маст, 30 g	„	„	06-1236/1 од 2.VII 1985 год.
13	BRICANYL (Terbutalini sulfas)	инхалационен аеросол, „	„Босналијек“ - Фармацевтска, хемијска и санитарска индустрија - Сарајево	06-1618/1 од 18.XI 1985 год.	
14	BROMERGON (Bromocriptinum)	таблети, 100 x 2,5 mg	„	„Лек“ - Товарна фармацевтских ин кемичних изделков - Љубљана	06-971/1 од 3.VII 1985 год.
15	BROMERGON (Bromocriptinum)	таблети, 30 x 10 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Лек“ - Товарна фармацевтских ин кемичних изделков - Љубљана	06-970/1 од 3.VIII 1985 год.
16	BROMERGON (Bromocriptinum)	таблети, 100 x 10 mg	„	„	06-972/1 од 3.VII 1985 год.
17	COLFARIT (Acidum acetylsalicylicum)	таблети, 50 x 500 mg	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Brayer Pharma Југославија“ - Товарна фармацевтских ин кемичних изделков - Љубљана	06-2630/1 од 21.XI 1985 год.
18	CORDIPIN (Nifedipinum)	таблети, 500 x 10 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Крка“ - Товарна здравил, Ново Место	07-3711/1 од 20.XII 1985 год.
19	CORDIPIN (Nifedipinum)	ретард таблети, 30 x 20 mg	„	„Крка“ - фармацевтика, кемија, козметика, здравилиште ин гостинство - Ново Место	06-2529/1 од 19.XI 1985 год.
20	CORDIPIN (Nifedipinum)	ретард таблети, 50 x 20 mg	„	„	06-1838/1 од 19.XI 1985 год.
21	DEHYDROBENZPERIDOL (Droperidolum)	инјекции, 50 ампули од 2 ml	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	„Агропрогрес“ - Заstopање тујих фирми - Љубљана	06-2636/1 од 13.XI 1985 год.

1	2	3	4	5	6
22	DEHYDROBENZPERIDOL (Droperidolum)	инјекции, 50 ампули од 10 ml	"	"	06-2337/1 од 13. XI 1985 год.
23	DIHALAR (Ketotifenum)	tableti, 30 x 1 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Крка“ – Фармацевтика, кемија, козметика, здравилиште ин гостинство, Товарна, Ново Место	06-3498/1 од 24. XI 1985 год.
24	DIHALAR (Ketotifenum)	таблети, 100 x 1 mg	"	"	06-3499/1 од 26. XI 1985 год.
25	DIHALAR (Ketotifenum)	сируп, 100 ml	"	"	06-3202/1 од 26. XI 1985 год.
26	DOLPIRUN Ph 8	дражеи, 20 x 500 mg	Може да се издава и без лекарски рецепт	„Босналијек“ – Фармацевтска, хемијска и санитарска индустрија – Сарајево	06-3091/1 од 21. XII 1985 год.
27	DOLPIRIN Ph 8	дражен, 50 x 500 mg	"	"	06-3841/1 од 21. XII 1985 год.
28	DOPAMIN (Dopaminum)	инјекции, 10 ампули од 200 mg	Може да се употребува само во стационарни здравствени организации на здружен труд	„Фармакос“ – Фабрика фармацевтских и хемијских производа – Призрен	06-784/1 од 1. VII 1985 год.
29	DOPAMIN (Dopaminum)	инјекции 50 ампули од 200 mg	"	"	06-785/1 од 1. VII 1985 год.
30	EDEMID (Furosemidum)	forte ампули, 5*амп. од 10 ml	Може да се употребува само во здравствена организација на здружен труд	„Лек“ – Товарна фармацевтских ин кемијских изделков – Љубљана	06-733/1 од 1. VII 1985 год.
31	EDEMID (Furosemidum)	forte таблети, 20 x 500 mg	"	"	06-734/1 од 1. VII 1985 год.
32	EDOVAL	ампули, 50 ампули од 5 ml	Може да се издава само на лекарски рецепт	"	06-2898/1 од 7. X 1985 год.
33	ENBECIN	прашок во распрскувач, 200 g	"	„Галеника“ – Фармацевтско-хемијска индустрија – Белград-Земун	06-3095/1 од 8. X 1985 год.
34	ESPERSON (Desoxymetasonum)	крем, 30 g	"	„Југоремедија“, Фабрика лекова у саставу ИПК „Серво Михаљ“ – Зрењанин	06-1819/1 од 5. XII 1985 год.
35	ESPERSON (Desoxymetasonum)	mite крем, 30 g	"	"	06-3703/1 од 5. XII 1985 год.
36	FENTANYL (Fentanylum)	инјекции, 50 ампули од 2 ml	Може да се употребува само во здравствена организација на здружен труд Пропишувањето и издавањето на овој лек се врши во согласност со одредбите на Законот за производство и промет на опојни дроги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78), и Правилникот за начинот на пропишување и издавање на лекови и Правилникот за измени на Правилникот за начинот на пропишување и издавање на лекови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77 и 36/79)	„Агропрогрес“ – Заstopање тујих фирми – Љубљана	06-2567/1 од 13. XI 1985 год.
37	FENTANYL (Fentanylum)	инјекции, 50 ампули од 10 ml	"	"	06-2568/1 од 13. XI 1985 год.
38	FORTRAL (Pentazocinum)	ампули, 10 амп. од 1 ml по 30 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт во два примерока, со ознака „копија“ на друг рецепт и со назначување редниот број на книгата на евиденцијата за издадениот рецепт.	„Крка“ – Фармацевтика, кемија, козметика, здравилиште ин гостинство, Ново Место	06-3784/1 од 19. XII 1985 год.

1	2	3	4	5	6
39	FORTRAL (Pentazocinum)	ампули, 10 ампули од 2 ml по 60 mg	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт во два примеро- ка, со ознака „копија“ на друг рецепт и со назначување редниот број на книгата на евиденцијата за изда- дениот рецепт.	„Крка“ – Фармацевти- ка, кемија, козметика, здравилиште ин гос- тинство, Ново Место	06-3785/1 од 19. XII 1985 год.
40	FORTRAL (Pentazocinum)	таблети, 50 x 50 mg	„	„	06-3782/1 од 19. XII 1985 год.
41	FORTRAL (Pentazocinum)	таблети 100 x 50 mg	„	„	06-3783/1 од 19. XII 1985 год.
42	GENTAMICIN (Gentamicinum)	инјекции, 10 амп. од 2 ml по 120 mg	Може да се употребу- ва во здравствена ор- ганизација на здружен труд. По исклучок, ле- кот може да се издава и на рецепт од лекар заради продолжување на терапијата дома, ако е назначено дека лицето претходно би- ло лекувано со овој лек во здравствена ор- ганизација на здружен труд.	„Лек“ – Товарна фар- мацевтских ин кеми- чких izdelkov – Љуб- љана	06-1038/1 од 21. XI 1985 год.
43	GENTAMICIN (Gentamicinum)	инјекции, 50 амп. од 2 ml по 120 mg	„	„	06-1039/1 од 21. XI 1985 год.
44	GENTAMICIN (Gentamicinum)	инјекции, 10 амп. од 2 ml по 160 mg	Може да се употребу- ва во здравствена ор- ганизација на здружен труд. По исклучок, ле- кот може да се издава и на рецепт од лекар заради продолжување на терапијата дома, ако е назначено дека лицето претходно би- ло лекувано со овој лек во здравствена ор- ганизација на здружен труд.	„Лек“ – Товарна фар- мацевтских ин кеми- чких izdelkov – Љуб- љана	06-1041/1 од 21. XI 1985 год.
45	GENTAMICIN (Gentamicinum)	инјекции, 50 амп. од 2 ml по 160 mg	„	„	06-1040/1 од 21. XI 1985 год.
46	GENTAMICIN (Gentamicinum)	инјекции, 10 амп. од 2 ml по 120.000	„	„Подравка“ – фермен- тација и фармацевти- ка – Копривница	06-2673/1 од 25. XI 1985 год.
47	GENTAMICIN (Gentamicinum)	инјекции, 50 амп. од 2 ml по 120.000 i. e.	„	„	06-2674/1 од 25. XI 1985 год.
48	HYLASE (Hyaluronidasum)	ампули, 5 амп. по 150 i. e. и 5 амп. од 1 ml растворувач	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	„Agimex“ – РО за за- ступане иноземних фирми – Загреб	06-3792/1 од 27. XII 1985 год.
49	HYLASE (Hyaluronidasum)	ампули, 5 амп. по 1.500 i. e. и 5 амп. од 1 ml растворувач	„	„	06-3793/1 од 27. XII 1985 год.
50	KETONAL (Ketoprofenum)	retard табле- ти, 20 x 150 mg	„	„Лек“ – Товарна фар- мацевтских ин кеми- чких izdelkov – Љуб- љана	06-3777/1 од 19. XII 1985 год.
51	KETONAL (Ketoprofenum)	retard табле- ти, 50 x 150 mg	„	„	06-2879/1 од 21. XI 1985 год.
52	KETONAL (Ketoprofenum)	суспензија, 200 ml	„	„	06-2878/1 од 21. XI 1985 год.
53	KETONAL (Ketoprofenum)	крем, 30 g	„	„	06-2877/1 од 21. XI 1985 год.

1	2	3	4	5	6
54	KETONAL (Ketoprofenum)	крем, 100 g	"	"	06-2876/1 од 21. XI 1985 год.
55	KORAPEIS (Disopyramidum)	капсули, 100 x 150 mg	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	„Галеника” – Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија – Белград-Зе- мун	06-2457/1 од 22. X 1985 год.
56	KUTERID	инјекции, 10 амп.	"	„Лек” – Товарна фар- мацевтских ин хемич- них изделков – Љуб- љана	06-164/1 од 20. XII 1985 год.
57	KUTERID	инјекции, 50 ампули	"	"	06-165/1 од 20. XII 1985 год.
58	LEKOVIT C-Ca	шумечки таблети, 10 табл.	Може да се издава и без лекарски рецепт	"	06-978/1 од 2. VII 1985 год.
59	LEKOBACYN (Bakampicilin)	таблети, 10 x 400 mg	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	"	06-2958/1 од 15. XI 1985 год.
60	LEPONEX (Clozapinum)	инјекции, 5 ампули од 2 ml по 50 mg	Може да се употребу- ва во здравствена ор- ганизација на здружен труд. По исклучок, ле- кот може да се издава и на рецепт од лекар заради продолжување на терапијата дома, ако е назначено дека лицето претходно би- ло лекувано со овој лек во здравствена ор- ганизација на здружен труд	„Босналијек” – Фар- мацевтска, хемијска и санитетска индустрија – Сараево	06-947/1 од 19. XII 1985 год.
61	LEPONEX (Clozapinum)	таблети, 50 x 25 mg	Може да се употребу- ва во здравствена ор- ганизација на здружен труд. По исклучок, ле- кот може да се издава и на рецепт од лекар заради продолжување на терапијата дома, ако е назначено дека лицето претходно би- ло лекувано со овој лек во здравствена ор- ганизација на здружен труд	„Босналијек” – Фар- мацевтска, хемијска и санитетска индустрија – Сараево	06-3839/1 од 21. XII 1985 год.
62	LEPONEX (Clozapinum)	таблети, 50 x 100 mg	"	"	06-3840/1 од 21. XII 1985 год.
63	MIANSAN (Mianserini chlori- dum)	таблети, 30 x 10 mg	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	„Зорка” – Хемијска индустрија – Шабац	06-1675/1 од 18. XII 1985 год.
64	MIANSAN (Mianserini chlori- dum)	таблети, 14 x 30 mg	"	"	06-1676/1 од 18. XII 1985 год.
65	MADOPAR „250”	таблети, 100 таблети	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	„Галеника” – Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија – Белград-Зе- мун	06-412/1 од 7. X 1985 год.
66	MILINOR	гел, 50 g	"	„Лек” – Товарна фар- мацевтских ин хемич- них изделков – Љуб- љана	07-3157/1 од 18. XI 1985 год.
67	METILPREDNI- ZOLON (Methylprednisolo- num)	таблети, 20 x 4 mg	"	„Inex-Nemofarm” – Фармацевтско-хемиј- ска индустрија и ин- дустрија за производ- њу капиларних дија- лизатора – Вршац	06-2515/1 од 25. X 1985 год.
68	NATRII CHLORI- DI, INFUNDIBU- LE CUM GLUCO- SO (Раствор за инфу- зија на натријум хлорид со гликоза 2,5%)	раствор за инфузија 2,5% 500 ml	Може да се употребу- ва само во здравстве- ни организации на здружен труд	„Босналијек” – Фар- мацевтска, хемијска и санитетска индустрија – Сараево	06-3640/1 од 25. XII 1985 год.

1	2	3	4	5	6
69	NITRII CHLORIDI INFUNDIBILE CUM GLUCOSO (Раствор за инфузија на натриум хлорид со глюкоза 3,3%)	раствор за инфузија 3,3% 500 ml	"	"	06-3644/1 од 25. XII 1985 год.
70	NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE CUM GLUCOSO (Раствор за инфузија на натриум хлорид со глюкоза 5%)	раствор за инфузија 5%, 500 ml	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	„Босналијек” – Фармацеутска, хемијска и санитарска индустрија – Сараево	06-3644/1 од 25. XII 1985 год.
71	NEBACETIN	пудра распрскач, шише со 50 g	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Fabeg” – Заступништво иностраних фирми – Белград	3096/1 од 21. X 1985 год.
72	NEOSERIN (Neostigmini methylsulfas)	ампули, 10 ампули од 1 ml по 0,5 mg	"	„Agimex” – РО за застапување иноземних фирми – Загреб	06-3796/1 од 27. XII 1985 год.
73	PALIN (Acidum pipemidicum)	таблети, 20 x 400 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Лек” – Товарна фармацевтских ин кемичних изделков – Љубљана	07-2932/1-84 од 14. XI 1985 год.
74	PALIN (Acidum pipemidicum)	вагитории, 10 ваг.	"	"	06-981/1 од 14. XI 1985 год.
75	PALIN P (Acidum pipemidicum)	капсули, 20 x 100 mg	"	"	06-979/1 од 14. XI 1985 год.
76	PAMBA (Acidum p-amino-methylbenzoicum)	ампули, 10 ампл. од 5 ml по 50 mg	Може да се издава само во здравствени организации на здружен труд	„Agimex” – РО за застапување иноземних фирми – Загреб	06-3794/1 од 27. XII 1985 год.
77	PAMBA (Acidum p-amino-methylbenzoicum)	таблети, 10 x 250 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	"	06-3795/1 од 27. XII 1985 год.
78	RADECOL	таблети, 20 x 25 mg	"	Производител: GER-MED – Берлин, DDR Заступник: „Agimex” РО за застапување иноземних фирми – Загреб	06-3791/1 од 27. XII 1985 год.
79	RANITAL (Ranitidin)	таблети, 20 табл.	"	„Лек” – Товарна фармацевтских ин кемичних изделков – Љубљана	06-2590/1 од 22. X 1985 год.
80	THALAMONAL	инјекции, 50 ампл. од 2 ml	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд Пропишувањето и издавањето на овој лек се врши во согласност со одредбите на Законот за производство и промет на опојни дроги („Службен лист на СФРЈ”, бр. 55/78), Правилникот за начинот на пропишување и издавање на лекот и Правилникот за измена на Правилникот за начинот на пропишување и издавање на лекови („Сл. лист на СФРЈ”, бр. 3/77 и 36/79).	Производител: Janssen Pharmaceutica, Belgija Заступник: „Агропрогрес”, Љубљана	06-2566/1 од 13. XI 1985 год.
81	THALAMONAL	инјекции, 50 ампл. од 10 ml	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд. Пропишувањето и издавањето на овој лек се врши во согласност	Производител: Janssen Pharmaceutica, Belgija Заступник: „Агропрогрес” – Застапување тујих фирм – Љубљана	06-2565/1 од 13. XI 1985 год.

1	2	3	4	5	6
			со одредбите на Законот за производство и промет на опојни дроги („Службен лист на СФРЈ”, бр. 55/78), Правилникот за начинот на пропишување и издавање на лекови и Правилникот за измена на Правилникот за начинот на пропишување и издавање на лекови („Сл. лист на СФРЈ”, бр. 34/77 и 36/79)		
82	TOLYCAR (Cefotaximum)	инјекции, 1 шише од 0,5 g сува супстанција	Може да се употребува само во стационарни здравствени организации на здружен труд	„Југоремедија” – Фабрика лекова, Радна организација со п.о. во состав на ИПК „Серво Михал” – Зрењанин	07-1754/1-84 од 2.IX 1985 год.
83	TOLYCAR (Cefotaximum)	инјекции, 1 шише од 1,0 g сува супстанција	”	”	07-1753/1-84 од 2. IX 1985 год.
84	TOLYCAR (Cefotaximum)	инјекции, 1 шише од 2,0 g сува супстанција	”	”	07-1751-1/84 од 2. IX 1985 год.
85	TRASYLOL	ампули, 25 ампл. од 10 ml по 100.000 K.i.e.	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	„Bayer-Pharma Jugoslaviја” – Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov – Љубљана	06-3377/1-84 од 25. XII 1985 год.
86	ULTRAPROCT	маст, 10 g	Може да се издава само на лекарски рецепт	”Алкалоид” – Хемиска, фармацевтска, козметичка индустрија – Скопје	06-574/1 од 1. VII 1985 год.
87	ULTRAPROCT	маст, 30 g	”	”	06-569/1 од 1. VII 1985 год.
88	ULTRAPROCT	супозитории, 12 супоз.	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Алкалоид” – Хемиска, фармацевтска, козметичка индустрија – Скопје	06-573/1 од 1. VII 1985 год.
89	XYLOCAIN (Lidocaini chloridum)	желе 2% 30 g	”	„Босналијек” – Фармацевтска хемиска и санитетска индустрија – Сараево	06-1666/1 од 23. X 1985 год.
90	URISEPT (Acidum piromidicum)	таблети, 16 x 500mg	”	„Срболек” – Радна организација за медицинско снабдување – Белград	06-2623/1 од 19. XII 1985 год.
91	VENTER (Sucralfatum)	гранули, 50 вреќички по 2,0 гранули	”	„Крка” – Фармацевтика, кемија, козметика, здравилиште ин гостинство – Ново Место	06-1836/1 од 18. XI 1985 год.
92	YOMESAN (Niclosamidum)	таблети, 4 x 0,5	”	Bayer-Pharma Југославија” – Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov Љубљана	06-2916/1 од 25. XII 1985 год.

Бр. 06-748
11 март 1985 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална заштита,
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р.

287.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува

СПИСОК

НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ПРОМЕТ ОДНОСНО ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПУШТАЊЕ НА ЛЕКОТ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1985 ГОДИНА

Во периодот од 1 јули до 31 декември 1985 година е укинато одобрението за пуштање во промет на следните готови лекови:

Реден број	Назив на лекот	Форма на пакување на лекот	Производител на лекот	Број и датум на одобрението за пуштање во промет на лекот	Број и датум на решението за укинување на одобрението за пуштање на лекот во промет
1	2	3	4	5	6
1	AZAFEN	таблети, 50 × 25 mg	Medexport, Москва, СССР, заступник: „Галеника” – Фармацеутско-хемијска индустрија – Земун	2598/1 од 10.X 1984 год.	06-3860 од 23.XII 1985 год.
2	BENIFEN	дражен, 30 драж.	„Крка” – Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov – Ново Место	09-1284/1 од 5. XII 1958 год.	06-3858 од 23.XII 1985 год.
3	BENIFEN	дражен, 30 драж.	„Крка” – ТОЗД „ISIS” – Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov – Ново Место	08-4606/1-70 од 25.V 1971 год.	06-3859 од 23.XII 1985 год.
4	ENCEPHABOL	ампули, 5 амп. сува супстанција и 5 амп. од 2 ml растворува	„Лек” – Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov – Љубљана	6-2528/1 од 18.IX 1973 год.	06-3854 од 23.XII 1985 год.
5	ENCEPHABOL	сируп, 200 ml	„	05-5671/1-69 од 28.IX 1970 год.	06-3857 од 23.XII 1985 год.
6	ENCEPHABOL	дражен, 30 × 100 mg	„Лек” – Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov – Љубљана	08-4664/1 од 26.XII 1973 год.	06-3855 од 23.XII 1985 год.
7	ENCEPHABOL	дражен, 100 × 100 mg	„	08-4323/1 од 1.VI 1971 год.	06-3856 од 23.XII 1985 год.
8	LUCIDRIL	дражен, 20 × 0,1 gr	„Крка” – Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov – Ново Место	16-723/1-63 од 4.VI 1964 год.	06-3848 од 23.XII 1985 год.
9	LUCIDRIL forte	дражен, 20 × 0,25 gr.	„	16-724/1-63 од 4.VI 1964 год.	06-3849 од 23.XII 1985 год.
10	LUCIDRIL forte	инјекции, 25 × 0,5 gr.	„	16-722/2-63 од 4.VI 1964 год.	06-3850 од 23.XII 1985 год.
11	NEVARGAL	дражен, 30 драж.	„Плива” – Творница фармацевтских и кемијских производа – Загреб	1298 од 17.VII 1957 год.	06-3846 од 23.XII 1985 год.
12	NEVARGAL	дражен, 500 драж.	„	515/2 од 4.III 1958 год.	06-3847 од 23.XII 1985 год.
13	NEO-BELLASE-CAL	дражен, 1000 драж.	„Лек” – Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov – Љубљана	07-512/1 од 18.IV 1984 год.	06-3853 од 23.XII 1985 год.
14	NEO-BELLASE-CAL	дражен, 500 драж.	„	07-510/1 од 18.IV 1984 год.	06-3852 од 23.XII 1985 год.
15	NEO-BELLASE-CAL	дражен, 30 драж.	„Лек” – Товарна фармацевтских ин кемичних izdelkov – Љубљана	07-511/1 од 18.IV 1984 год.	06-3851 од 23.XII 1985 год.
16	PAREMIN	таблети, 10 табл.	„Плива” – Творница фармацевтских и кемијских производа – Загреб	15-530/1 од 19.VII 1966 год.	06-3843 од 23.XII 1985 год.

1	2	3	4	5	6
17	PIRAZIDOL	таблети, 50 × 25 mg	„Medexport“-Москва, СССР, заступник: „Крка“ – Товарна фармацевтских и ке- мијских изделков – Ново Место	05-3917/1-80 од 27.IV 1981 год.	06-3862 од 23.XII 1985 год
18	PIRAZIDOL	таблети, 50 × 50 mg	„	05-3918/1-80 од 27.IV 1981 год.	06-3863 од 23.XII 1985 год.
19	REVIBOL	таблети, 30 × 20 mg	„Плива“ – Творница фармацевтских и ке- мијских производа – Загреб	15-196/1-67 од 28.III 1968 год.	06-3861 од 23.XII 1985 год.
20	RELAZIN	дражеи, 30 драж.	„	15-515-145/1 од 25.IV 1964 год.	06-3842 од 23.XII 1985 год.
21	STEMETIL	супозитори, 50 × 25 mg	„Specia“ – Париз, Заступник: „Срболек“ – РО за медицинско снабдевање-Београд	403/1 од 27.XII 1974 год.	06-3868 од 23.XII 1985 год.
22	STEMETIL	таблети, 20 × 10 mg	„	1086/2 од 26.IV 1958 год.	06-3869 од 23.XII 1985 год.
23	STEMETIL	таблети, 100 × 10 mg	„	404/1 од 27.XII 1974 год.	06-3870 од 23.XII 1985 год.
24	STEMETIL	супозитории 2 × 25 mg	„	1086/3 од 26.IV 1958 год.	06-3871 од 23.XII 1985 год.
25	SERPASIL	ампули, 5 × 1 mg	„Ciba“ – Base Заступник: „Плива“ – Творница фармацевт- ских и кемијских про- извода – Загреб	1579 од 8.XII 1954 год.	06-3864 од 24.XII 1985 год.
26	SERPASIL	ампули, 100 × 1 mg	„	1581 од 8.XII 1954 год.	06-3865 од 23.XII 1985 год.
27	SERPASIL	ампули, 5 × 2,5 mg	„	1577 од 8.XII 1954 год.	06-3866 од 23.XII 1985 год.
28	SERPASIL	ампули, 100 × 2,5 mg	„	1578 од 8.XII 1954 год.	06-3867 од 23.XII 1985 год.
29	TACITIN 5	таблети, 40 × 5 mg	„Плива“ – Творница фармацевтских и ке- мијских производа – Загреб	6-1815/1 од 27.XII 1972 год.	06-3844 од 23.XII 1985 год.
30	TACITIN 10	таблети, 30 × 10 mg	„	08-799/1 од 1.I 1970 год.	06-3845 од 23.XII 1985 год.

ЗАБЕЛЕШКА: Затечените количини на наведените лекови можат да се најдат во промет најдоцна до 31 декември 1986 година.

06 Бр. 750
11 март 1986 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална заштита,
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с. р.

288.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува

СПИСОК

НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ И ФОРМИ НА ПАКУВАЊЕ НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЈО ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈУЛИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1985 ГОДИНА

Во периодот од 1 јули до 31 декември 1985 година се укивати одобрените за пуштање во промет на следните готови лекови:

Реден број	Назив на лекот	Форма и пакување на лекот	Производител на лекот	Број и датум на одобреното за пуштање во промет на лекот	Број и датум на решението за укинување на одобреното за пуштање на лекот во промет
1	2	3	4	5	6
1	BACTISUBTIL	капсули, 16 капс.	„Галеника“ – Фарма- цевтско-хемијска ин- дустрија – Земун	310/1 од 3. IX 1974 год.	07-2113/1-85 од 29. VIII 1985 год.

1	2	3	4	5	6
2	BAYCARON	таблети, 30 x 25 mg	„Bayer-Pharma Jugos- lavija” – Товарна фар- мацевтских ин кемич- них изделков – Љубља- на	1651/1-71 од 13. IX 1972 год.	06-3374/1 од 21. VIII 1985 год.
3	CHLORAETHYL	распрскувач, лименка со 200 g	„Крка” – Фармацев- тка, кемија-козметика, здравилиште ин гост- инство – Ново Место	05-3617/2 од 13. XII 1968 год.	07-2319/1-84 од 12. XI 1985 год.
4	CLIACIL	таблети, 10 x 600.000 i.e.	„Југоремедија” – Фаб- рика лекова РО у саста- ву ИПК „Серво Михаљ” – Зрењанин	05-3672/1 од 16 IX 1969 год.	06-3482/1 од 30. XII 1985 год.
5	CLIACIL	таблети, 10 x 1,200.000 i.e.	„	08-5607/1 од 25. XII 1970 год.	06-3481/1 од 30. XII 1985 год.
6	CLIACIL	сируп, 50 ml	„	08-5608/1 од 25. XII 1970 год.	06-3480/1 од 30. XII 1985 год.
7	DEHYDROBEN- ZPERIDOL	инјекции, 50 x 10 ml	„Крка” – Фармацевти- ка, кемија, козметика, здравилиште ин гост- инство – Ново Место	6-3608/1 од 9. X 1972 год.	06-1504/1 од 12. XI 1985 год.
8	FAVISTAN	инјекции, 10 x 40 mg	„Босналијек” – Фар- мацеутска, хемијска и санитетска индустрија – Сараево	2404/1 од 23. X 1974 год.	06-378/1 од 20. VIII 1985 год.
9	FENTANYL	инјекции, 50 x 10 ml	„Крка” – Фармацевти- ка, кемија, козметика, здравилиште ин гост- инство – Ново Место	6-3607/1 од 9. X 1972 год.	06-1506/1 од 12. XI 1985 год.
10	GEFARNIL	ампули, 5 ампл. од 50 mg/1 ml	„Лек” – Товарна фар- мацевтских ин кемич- них изделков – Љуб- љана	08-4322/1 од 1. VI 1971 год.	07-2534/1 од 4. X 1985 год.
11	GEFARNIL	ампули, 50 ампл. од 50 mg/1 ml	„	05-4209/1-68 од 25. III 1969 год.	07-2535 од 4. X 1985 год.
12	GEFARNIL	капсули, 20 x 50 mg	„	6-272/1 од 16. IV 1974 год.	07-2533 од 4. X 1985 год.
13	IXOTEN	таблети, 50 x 50 mg	„Босналијек” – Фар- мацеутска, хемијска и санитетска индустрија – Сараево	05/2-504/1 од 16. IV 1975 год.	06-379/1 од 21. VIII 1985 год.
14	LIBEXIN	таблети, 20 x 100 mg	„	281/1 од 23. X 1974 год.	06-377/1 од 21. VIII 1985 год.
15	LEKOVIT C-Ca	шумечки таблети, 10 x 1000 mg	„Лек” – Товарна фар- мацевтских ин кемич- них изделков – Љуб- љана	3238/1-78 од 10. XII 1980 год.	982/1 од 29. VIII 1985 год.
16	LIPOSTABIL	ампули, 5 x 5 ml	„Босналијек” – Фар- мацеутска, хемијска и санитетска индустрија – Сараево	08-1066/1-71 од 5. XI 1973 год.	06-380/1 од 21. VIII 1985 год.
17	MITIGAL	маслен рас- твор, 150 g	„Bayer-Pharma Jugos- lavija” – Товарна фар- мацевтских ин кемич- них изделков – Љуб- љана	05/2-2891/1-74 од 7. III 1975 год.	06-3376/1 од 21. VIII 1985 год.
18	METILPREDNI- ZOLON	таблети, 30 x 4 mg	„Inex-Нетофарм” – Фармацеутско-хемиј- ска индустрија – Вршац	07-3578/1-82 од 17. VIII 1983 год.	06-3160 од 7. XI 1985 год.
19	SANOTUS	дражеи, 20 x 75 mg	„Крка” – Фармацевти- ка, кемија, козметика, здравилиште ин гост- инство – Ново Место	2027/1-84 од 1. II 1985 год.	06-2216/1 од 29. VIII 1985 год.
20	SANOTUS	сируп за де- ца, 200 ml	„	05-4340/1-78 од 13. VII 1979 год.	06-2213/1 од 29. VIII 1985 год.
21	SANOTUS	сируп за воз- расни, 200 ml	„	2026/1-84 од 1. II 1985 год.	06-2212/1 од 29. VIII 1985 год.
22	TAVOR	таблети, 30 x 1 mg	„Лек” – Товарна фар- мацевтских ин кемич- ких изделков – Љубљана	5649/1 од 29. XII 1975 год.	06-674/1 од 29. VIII 1985 год.
23	TAVOR	таблети, 20 x 2,5 mg	„	4914/1 од 22. XII 1975 год.	06-675/1 од 29. VIII 1985 год.

1	2	3	4	5	6
24	TRYPTIZOL	ампули, 50 × 2 ml	"	15-515-456/2-65 од 29. I 1966 год.	06-292/1 од 22. VIII 1985 год.
25	TRYPTIZOL	таблети, 100 × 10 mg	"	15-515-453/1-65 од 28. III 1966 г.	06-293/1 од 22. VIII 1985 год.
26	TRYPTIZOL	таблети, 30 × 25 mg	"	15-515-455/1-65 од 28. III 1966 год.	06-294/1 од 22. VIII 1985 год.
27	TRYPTIZOL	таблети, 100 × 25 mg	"	15-515-455/2-65 од 28. III 1966 год.	06-295/1 од 22. VIII 1985 год.
28	TOLYCAR	инјекции, 5 шише од 0,5 g сува супстанца и 5 амп. од 2 ml вода за инјекции	„Југоремедија” – Фаб- рика лекова у саставу ИПК „Серво Михаљ – Зрењанин	07-4476/1-81 од 10. III 1982 год.	06-1948/1 од 7. X 1985 год.
29	TOLCAR	инјекции, 5 шиш. од 1,0 g сува супстанца и 5 амп. од 4 ml вода за инјекции	"	07-4475/1-81 од 10. III 1982 год.	06-1947/1 од 7. X 1985 год.
30	TOLYCAR	инјекције, 5 шиш. од 2,0 g сува супстанца и 5 амп. од 10 ml вода за инјекции	"	07-4477/1-81 од 10. III 1982 год.	06-1949/1 од 7. X 1985 год.
31	THALAMONAL	инјекции, 50 × 10 ml	„Крка” – Фармацевти- ка, кемија, козметика, здравил ин гостин- ство – Ново Место	6-3606/1 од 9. X 1972 год.	06-1505/1 од 12. XI 1985 год.
32	ULTRAPROCT P,	маст, 10 g маст	„Алкалоид” – Хемис- ка, фармацевтска, коз- метичка индустрија – Скопје	1030/2 од 26. XII 1974 г.	06-572/1 од 20. VIII 1985 год.
33	ULTRAPROCT P,	маст, 30 g маст	"	1030/2 од 26. XII 1974 год.	06-571/1 од 20. VIII 1985 год.
34	ULTRAPROCT P,	супозитори, 12 супоз.	"	2099/1 од 26. XII 1974 год.	06-570/1 од 20. VIII 1985 год.
35	UROLOŠKI ČAJ	кутија со 75 g	Трешњевка” – лије- карна – Загреб	6-725/1 од 17. IX 1973 год.	06-3073/1 од 7. XI 1985 год.
36	HYLOCAIN	желе, 20 ml	„Босналијек” – фарма- цеутска, хемијска и санитетска индустрија Сараево	05/2-2401/1-75 од 1. IX 1975 год.	06-3073/1 од 24. X 1985 год.

06 Бр. 749
11 март 1986 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за труд,
здравство и социјална заштита,
д-р Ѓорѓе Јаковлевиќ, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за дополнение на Одлуката за начинот на формирање на цените на производи од увоз, објавена во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 11/86 се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗ

Во точка 1 став 2 по зборот: „мало” треба да се додадат испуштените зборови: „на сурово кафе”.

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 7 април 1986 година.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за обврската за претходно известување на Сојузниот завод за цени на промената на цените на определени производи, објавена во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 18/86, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРЕТХОДНО ИЗВЕСТУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ ЗА ПРОМЕНАТА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во точка 1 став 2 во табелата во подгрупа 012421 – Производство на хартиена амбалажа треба да се избри-

шат по грешка внесените зборови: „освен тетрапак и тетрабрик хартиена амбалажа“.

2. Во образецот претходно известување за цените, наместо зборовите: „цените на производите за кои се бара согласност“ треба да стојат зборовите: „цените на производите за кои се доставува известување за цените“.

Во колона 6 наместо зборот: „барање“ треба да стои зборот: „известување“, а во колона 7 наместо зборовите: „бара согласност“ – „поднесува известување“.

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 4 април 1986 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 167 став 2 и член 238 став 2 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Се разрешува од должноста заменик-директор на Сојузниот завод за статистика д-р Бранимир Марковиќ со 30 јуни 1986 година, поради заминување во пензија.

С. п. п. бр. 313
20 март 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА

За помошник-директор на Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка се назначува Мирко Пешевски, досегашен помошник – директор на тој завод.

С. п. п. бр. 314
20 март 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

За помошник-директор на Сојузната дирекција за стокровни резерви се назначува Дарко Амброжич, раково-

ден работник во Колегијалниот работороводен орган на СОЗГ „Тиман“ во Копар.

С. п. п. бр. 315
20 март 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

За помошник-директор на Сојузната дирекција за стокровни резерви се назначува Драгољуб Милачиќ, директор на Претставништвото на Агрокомбинат „13 Јули“ од Титоград во Белград.

С. п. п. бр. 316
20 март 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|---|-----|
| 265. Закон за претворање на краткорочните кредити дадени на Југословенската банка за меѓународна економска соработка во долгорочни кредити за намените на дополнително кредитирање на извозот на опрема и бродови и на изведување на инвестициони работи во странство на кредит | 541 |
| 266. Закон за преземање на отплатата на заемот на Меѓународната банка за обнова и развој од страна на федерацијата во периодот од 1986 до 1990 година, што е користен за изградба на Хидросистемот „Ибар-Лепенац“ | 541 |
| 267. Одлука за прифаќање на Општествениот договор за обезбедување на дел од средствата за финансирање на Програмата за работа на Југословенскиот центар за теорија и практика на самоуправувањето „Едвард Кардељ“ во Љубљана | 542 |
| 268. Одлука за разрешување на член на Сојузниот извршен совет и претседател на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита | 542 |
| 269. Одлука за разрешување на заменик на сојузниот јавен обвинител | 542 |
| 270. Измени и дополненија на Деловникот за заедничката работа на соборите на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија | 543 |

	Страна		Страна
271. Измени и дополненија на Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	546	282. Наредба за забрана на увозот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на провозот преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на живи свињи, производи, сировини и отпадоци по потекло од свињи од Кралството Холандија — — — — —	564
272. Измени и дополненија на Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — —	550	283. Наредба за задолжително атестирање на регулатори на притисокот за течни гасови пропан-бутан — — — — —	564
273. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за враќање на даночните, царинските и другите давачки и за други мерки за поттикнување на извозот — — — — —	556	284. Листи на кандидати за избор на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — —	567
274. Правник за посебните овластувања на членовите на екипажот на поморските бродови и за испитната програма за стекнување посебни овластувања — — — — —	557	285. Список на готови лекови за чие пуштање во промет е дадено одобрение во периодот од 30 јуни до 31 декември 1985 година — — — — —	572
275. Правилник за измена на Правилникот за звањата, условите за здобивање со звања и за овластувањата на членовите на екипажот на поморските бродови на трговската морнарица на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — — —	558	286. Список на готови лекови во нови форми, пакувања, дози, називи, начин на издавање и промена на производителот, за чие пуштање во промет е дадено одобрение во периодот од 1 јули до 31 декември 1985 година — — — — —	577
276. Правилник за измени на Правилникот за метролошките услови за справи за мерење на течни горива — — — — —	559	287. Список на готови лекови за кои е донесено решение за повлекување од промет односно за укинување на одобрението за пуштање на лекот во промет во периодот од 1 јули до 31 декември 1985 година — — — — —	584
277. Правилник за условите за формирање на лаборатории за преглед на хронотографи — — —	559	288. Список на готови лекови и форми на пакување на готови лекови за кои е донесено решение за укинување на одобрението за пуштање во промет во периодот од 1 јули до 31 декември 1985 година — — — — —	585
278. Правилник за метролошките услови за манометри за мерење на крвен притисок — — — —	560	Исправка на Одлуката за дополнување на Одлуката за начинот за формирање на цените на производите од увоз — — — — —	587
279. Правилник за условите за формирање на лаборатории за преглед на манометри за мерење на крвен притисок — — — — —	561	Исправка на Одлуката за обврската на претходно известување на Сојузниот завод за цени за промената на цените на определени производи — — —	587
280. Правилник за условите за формирање на лаборатории за преглед на манометри, вакуумметри и мановакуумметри — — — — —	562	Назначувања и разрешувања — — — — —	588
281. Правилник за метролошките услови за манометри за мерење на притисокот во пневматици — — — — —	562		

1

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. Пошт. фак. 226. – Директор и главен и одговорен уредник ВЕЉКО ТАДИЋ. – Уредник КРСТЕ ПЕТРЕСКИ тел. 650-155 лок. 35. – Печати: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1.